

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ КОН СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ЕДНА СТРАНА И ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ, ОД ДРУГА СТРАНА ЗА ДА СЕ ЗЕМЕ ПРЕДВИД ПРИСТАПУВАЊЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА, РЕПУБЛИКА КИПАР, РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА, РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛСКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И СЛОВАЧКАТА РЕПУБЛИКА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Се прогласува Законот за ратификација на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија од една страна и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна за да се земе предвид пристапувањето на Чешката Република, Република Естонија, Република Кипар, Република Унгарија, Република Латвија, Република Литванија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија и Словачката Република во Европската унија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2005 година.

Бр. 07-2272/1
10 јуни 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

З А К О Н

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ КОН СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ЕДНА СТРАНА И ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ, ОД ДРУГА СТРАНА ЗА ДА СЕ ЗЕМЕ ПРЕДВИД ПРИСТАПУВАЊЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА, РЕПУБЛИКА КИПАР, РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА, РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛСКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И СЛОВАЧКАТА РЕПУБЛИКА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Се ратификува Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија од една страна и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна за да се земе предвид пристапувањето на Чешката Република, Република Естонија, Република Кипар, Република Унгарија, Република Латвија, Република Литванија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија и Словачката Република во Европската унија, потпишан во Брисел со размена на писма на 7 декември 2004 година.

Член 2

Протоколот во оригинал е потпишан на официјалните јазици¹ на сите договорни страни. Истиот на англиски и македонски јазик гласи:

¹ Текстот на Протоколот на сите официјални јазици не се објавува заради обемност и е депониран во архивите на Министерството за надворешни работи.



**MISSION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
TO THE EUROPEAN COMMUNITIES**

No. 08-01-1781

Brussels, 7 December 2004

Dear Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter SGS4/14231 of today's date regarding the signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Macedonia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.

I confirm the acceptance by the Government of the Republic of Macedonia of the annexed text of the Protocol and consider your letter and this letter in reply as equivalent of its signature.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

Ambassador,

Saško Stefkov

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

BRUSSELS



COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION

SGS4/14231

Brussels, 7 December 2004

H.E. Mr Sasko STEFKOV,
Ambassador,
Head of the Mission of the former Yugoslav
Republic of Macedonia to the European Communities.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved for signature and provisional application by a decision of the Council of the European Union on 22 November 2004. In accordance with its Article 16.3, it shall apply provisionally with effect from 1 May 2004.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community and its Member States

Encl.

PROTOCOL
TO THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND
THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, OF THE OTHER PART,
TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE REPUBLIC OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA,
THE REPUBLIC OF POLAND, THE REPUBLIC OF SLOVENIA
AND THE SLOVAK REPUBLIC
TO THE EUROPEAN UNION

THE KINGDOM OF BELGIUM,

THE CZECH REPUBLIC,

THE KINGDOM OF DENMARK,

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE REPUBLIC OF ESTONIA,

THE HELLENIC REPUBLIC,

THE KINGDOM OF SPAIN,

THE FRENCH REPUBLIC,

IRELAND,

THE ITALIAN REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF CYPRUS,

THE REPUBLIC OF LATVIA,

THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,

THE REPUBLIC OF HUNGARY,

THE REPUBLIC OF MALTA,

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE REPUBLIC OF POLAND,

THE PORTUGUESE REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

THE SLOVAK REPUBLIC,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

hereinafter referred to as the "Member States" represented by the Council of the European Union,

and

THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY,

hereinafter referred to as "the Communities" represented by the Council of the European Union and the Commission of the European Communities,

of the one part, and

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA,

of the other part,

HAVING REGARD TO the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union and thereby to the Community on 1 May 2004,

WHEREAS:

- (1) The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, (hereinafter referred to as "the SAA") was signed by Exchange of Letters in Luxembourg on 9 April 2001 and entered into force on 1 April 2004.
- (2) The Treaty concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union (hereinafter referred to as "Treaty of Accession") was signed in Athens on 16 April 2003.
- (3) Pursuant to Article 6(2) of the Act of Accession annexed to the Treaty of Accession the accession of the new Member States to the SAA is to be agreed by the conclusion of a protocol to the SAA.
- (4) Consultations pursuant to Article 35(3) of the SAA have taken place so as to ensure that account is taken of the mutual interests of the Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia stated in the SAA.
- (5) The amendments to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, hereinafter referred to as "the IA", adopted by Decision No 1/2002 of the European Community – former Yugoslav Republic of Macedonia Cooperation Council of 30 January 2002 on the introduction of two Joint Declarations concerning the Principality of Andorra and the Republic of San Marino and on amendments to Protocol 4 on the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation, have to be made likewise to the SAA.
- (6) The amendments to the IA adopted by Decision No 2/2003 of the European Community – former Yugoslav Republic of Macedonia Cooperation Council of 22 December 2003 implementing further liberalisation of the trade in agricultural and fisheries products have to be made likewise to the SAA,

HAVE AGREED UPON the following provisions:

SECTION I
CONTRACTING PARTIES

ARTICLE 1

The Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic (hereinafter referred to as "the new Member States") shall be Parties to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, signed by exchange of letters in Luxemburg on 9 April 2001 and shall respectively adopt and take note, in the same manner as the other Member States of the Community, of the texts of the Agreement, as well as of the Joint Declarations, and the Unilateral Declarations annexed to the Final Act signed on the same date.

ARTICLE 2

To take into account recent institutional developments within the European Union, the Parties agree that following the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, existing provisions in the Agreement referring to that Community shall be deemed to refer to the European Community which has taken over all rights and obligations contracted by the European Coal and Steel Community.

ADJUSTMENTS TO THE TEXT OF THE SAA
INCLUDING ITS ANNEXES AND PROTOCOLS

SECTION II
AGRICULTURAL PRODUCTS

ARTICLE 3

Agricultural Products *sensu stricto*

1. Annex IV(a) to the SAA shall be replaced by the text which appears in Annex I to this Protocol.
2. Annex IV(b) to the SAA shall be replaced by the text which appears in Annex II to this Protocol.
3. Annex IV(c) to the SAA shall be replaced by the text which appears in Annex III to this Protocol.
4. The following point shall be added to Article 27(3) of the SAA as follows:

"(d) reduce progressively the customs duties applicable on imports of certain agricultural products originating in the Community, listed in Annex IV(d), in accordance with the following timetable:

- on 1 January 2004 each duty shall be reduced to 95% of MFN,
- on 1 January 2005 each duty shall be reduced to 90% of MFN,
- on 1 January 2006 each duty shall be reduced to 85% of MFN,
- on 1 January 2007 each duty shall be reduced to 80% of MFN,
- on 1 January 2008 each duty shall be reduced to 70% of MFN,
- on 1 January 2009 each duty shall be reduced to 60% of MFN,
- on 1 January 2010 each duty shall be reduced to 50% of MFN,
- on 1 January 2011 the remaining duties shall be abolished."

5. The text which appears in Annex IV to this Protocol shall be added to the SAA as Annex IV(d).

6. The following paragraph shall be added to Article 27 of the SAA:

"5. For those products where during the reduction process referred to in this Article the preferential tariff duty reaches a residual value of 1 per cent or less for ad valorem duties and of EUR 0,01 per kg (or the appropriate specific unit) or less for specific duties, the customs duties shall be eliminated at that point."

ARTICLE 4 Fisheries products

1. Article 28(2) of the SAA shall be replaced by the following:

"2. The former Yugoslav Republic of Macedonia shall abolish all charges having an equivalent effect to a customs duty and abolish the customs duties applicable on imports of fish and fisheries products originating in the Community with the exception of products listed in Annex V(b) to the SAA, which shall lay down the tariff reductions for the products listed therein."

2. The expression "Year 3" in the heading of the last column of the tables in Annexes V(a) and (b) to the SAA shall be replaced by "Year 3 and beyond".

ARTICLE 5 Processed agricultural products

1. Article 1(1) of Protocol 3 to the SAA shall be replaced by the following:

"1. The Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia shall apply to processed agricultural products the duties listed in Annex I, Annex II and Annex III respectively in accordance with the conditions mentioned therein, whether limited by quota or not."

2. The table in Annex II to Protocol 3 to the SAA shall be replaced by the table which appears in Annex V to this Protocol.

3. The text which appears in Annex VI to this Protocol shall be added to Protocol 3 to the SAA as Annex III.

4. The following Article shall be added to Article 3 of Protocol 3 to the SAA:

"Article 4

For those products where during the reduction process referred to in this Protocol the preferential tariff duty reaches a residual value of 1 per cent or less for ad valorem duties and of EUR 0,01 per kg (or the appropriate specific unit) or less for specific duties, the customs duties shall be eliminated at that point."

ARTICLE 6 Wine Agreement

The table in paragraph 1 of Annex I (Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on reciprocal preferential trade concessions for certain wines, referred to in Article 27(4) of the SAA) to the Additional Protocol adjusting the trade aspects of the SAA to take account of the outcome of the negotiations between the parties on reciprocal preferential concessions for certain wines, the reciprocal recognition, protection and control of wine names and the reciprocal recognition, protection and control of designations for spirits and aromatised drinks, shall be replaced by the table which appears in Annex VII to this Protocol.

SECTION III RULES OF ORIGIN

ARTICLE 7

Protocol 4 to the SAA concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation shall be amended as follows:

1) in the "Table of contents", in Title II, the second indent shall be replaced by the following:

"– Article 3 Bilateral cumulation in the Community";

2) in the "Table of contents", in Title II, the third indent shall be replaced by the following:

"– Article 4 Bilateral cumulation in the former Yugoslav Republic of Macedonia";

3) in Article 3, the title shall be replaced by the following:

"Bilateral cumulation in the Community";

4) the last sentence in Article 3 shall be replaced by the following:

"It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond the operations referred to in Article 7.";

5) the last sentence in Article 4 shall be replaced by the following:

"It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond the operations referred to in Article 7.";

- 6) in Article 5, paragraph 2(a)(b)(c)(d)(e), Article 17(4), and Article 31(1), the terms "EC Member State" and "EC Member States" shall be replaced by the following:

"Member State of the Community" and "Member States of the Community";

- 7) Article 15(1) shall be replaced with by following:

"1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in the Community or in the former Yugoslav Republic of Macedonia for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in the Community or the former Yugoslav Republic of Macedonia to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.";

- 8) Article 15(2) shall be replaced by the following:

"2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in the Community or in the former Yugoslav Republic of Macedonia to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.";

- 9) the last subparagraph in Article 15(6) shall be replaced by the following paragraph:

"7. The provisions of this Article shall apply from 1 January 2003. The provisions of paragraph 6 shall apply until 31 December 2005 and may be reviewed by common accord.";

- 10) Article 18(4) shall be replaced by the following:

"4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with one of the following phrases:

"EXPEDIDO A POSTERIORI",

"VYSTAVENO DODATEČNĚ",

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",

"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT",

"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ",

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI",

"RILASCIATO A POSTERIORI",
"IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI",
"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS",
"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL",
"MAHRUG RETROSPETITIVAMENT",
"AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE",
"EMITIDO A POSTERIORI",
"IZDANO NAKNADNO",
"VYDANÉ DODATOČNE",
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UTFÄRDAT I EFTERHAND",
"ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО".;

11) Article 19(2) shall be replaced by the following:

"2. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the following words:

"DUPLICADO",
"DUPLIKÁT",
"DUPLIKAT",
"DUPLIKAT",
"DUPLIKAAT",
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ",
"DUPLICATE",
"DUPLICATA",
"DUPLICATO",
"DUBLIKĀTS",
"DUBLIKATAS",

"MÁSODLAT",
"DUPLIKAT",
"DUPLICAAT",
"DUPLIKAT",
"SEGUNDA VIA",
"DVOJNIK",
"DUPLIKÁT",
"KAKSOISKAPPALE",
"DUPLIKAT",
"ДУПЛИКАТ".;

- 12) Article 30(1) shall be replaced by the following:

"1. For the application of the provisions of Article 21(1)(b) and Article 26(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the Member States or of the former Yugoslav Republic of Macedonia equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.";

- 13) in Article 30(3) and Article 31(1) the terms "European Commission" shall be replaced by "Commission of the European Communities".

ARTICLE 8

1. Annex I to Protocol 4 to the SAA shall be replaced by the text which appears in Annex VIII to this Protocol.
2. Annex II to Protocol 4 to the SAA shall be replaced by the text which appears in Annex IX to this Protocol.
3. Annex IV to Protocol 4 to the SAA shall be replaced by the text which appears in Annex X to this Protocol.

ARTICLE 9

After Protocol 4 to the SAA the following Joint Declarations shall be added:

"JOINT DECLARATION CONCERNING THE PRINCIPALITY OF ANDORRA

1. Products originating in the Principality of Andorra falling within Chapters 25 to 97 of the

Harmonised System shall be accepted by the former Yugoslav Republic of Macedonia as originating in the Community within the meaning of this Agreement.

2. Protocol 4 shall apply *mutatis mutandis* for the purpose of defining the originating status of the abovementioned products.

JOINT DECLARATION CONCERNING THE REPUBLIC OF SAN MARINO

1. Products originating in the Republic of San Marino shall be accepted by the former Yugoslav Republic of Macedonia as originating in the Community within the meaning of this Agreement.

2. Protocol 4 shall apply *mutatis mutandis* for the purpose of defining the originating status of the abovementioned products."

TRANSITIONAL PROVISIONS SECTION IV

ARTICLE 10 WTO

The former Yugoslav Republic of Macedonia undertakes that it shall not make any claim, request or referral nor modify or withdraw any concession pursuant to GATT 1994 Articles XXIV.6 and XXVIII in relation to this enlargement of the Community.

ARTICLE 11

Proof of origin and administrative cooperation

1. Proofs of origin properly issued by either the former Yugoslav Republic of Macedonia or a new Member State in the framework of preferential agreements or autonomous arrangements applied between them shall be accepted in the respective countries, provided that:

- (a) the acquisition of such origin confers preferential tariff treatment on the basis of the preferential tariff measures contained in the SAA;
- (b) the proof of origin and the transport documents were issued no later than the day before the date of accession;
- (c) the proof of origin is submitted to the customs authorities within the period of four months from the date of accession.

Where goods were declared for importation in either the former Yugoslav Republic of Macedonia or a new Member State, prior to the date of accession, under preferential agreements or autonomous arrangements applied between the former Yugoslav Republic of Macedonia and that new Member State at that time, proof of origin issued retrospectively under those agreements or arrangements may also be accepted provided that it is submitted to the customs authorities within the period of

four months from the date of accession.

2. The former Yugoslav Republic of Macedonia and the new Member States are authorised to retain the authorisations with which the status of "approved exporters" has been granted in the framework of preferential agreements or autonomous arrangements applied between them, provided that:

- (a) such a provision is also provided for in the agreement concluded prior to the date of accession between the former Yugoslav Republic of Macedonia and the Community; and
- (b) the approved exporters apply the rules of origin in force under that agreement.

These authorisations shall be replaced, no later than one year after the date of accession, by new authorisations issued under the conditions of the SAA.

3. Requests for subsequent verification of proof of origin issued under the preferential agreements or autonomous arrangements referred to in paragraphs 1 and 2 above shall be accepted by the competent customs authorities of either the former Yugoslav Republic of Macedonia or the Member States for a period of three years after the issue of the proof of origin concerned and may be made by those authorities for a period of three years after acceptance of the proof of origin submitted to those authorities in support of an import declaration.

ARTICLE 12

Goods in transit

1. The provisions of the SAA may be applied to goods exported from either the former Yugoslav Republic of Macedonia to one of the new Member States or from one of the new Member States to the former Yugoslav Republic of Macedonia, which comply with the provisions of Protocol 4 to the SAA and that on the date of accession are either en route or in temporary storage, in a customs warehouse or in a free zone in the former Yugoslav Republic of Macedonia or in that new Member State.

2. Preferential treatment may be granted in such cases, subject to the submission to the customs authorities of the importing country, within four months from the date of accession, of a proof of origin issued retrospectively by the customs authorities of the exporting country.

ARTICLE 13

Quotas in 2004

For the year 2004, the volumes of the new tariff quotas and the increases of the volumes of existing tariff quotas shall be calculated as a pro rata of the basic volumes, taking into account the part of the period elapsed before 1 May 2004.

GENERAL AND FINAL PROVISIONS

SECTION V

ARTICLE 14

This Protocol and the Annexes thereto shall form an integral part of the SAA.

ARTICLE 15

1. This Protocol shall be approved by the Community, by the Council of the European Union on behalf of the Member States, and by the former Yugoslav Republic of Macedonia in accordance with their own procedures.
2. The Parties shall notify each other of the accomplishment of the corresponding procedures referred to in the preceding paragraph. The instruments of approval shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union.

ARTICLE 16

1. This Protocol shall enter into force on the same day as the Treaty of Accession provided that all the instruments of approval of this Protocol have been deposited before that date.
2. If not all the instruments of approval of this Protocol have been deposited before that date, this Protocol shall enter into force on the first day of the first month following the date of the deposit of the last instrument of approval.
3. If not all the instruments of approval of this Protocol have been deposited before 1 May 2004, this Protocol shall apply provisionally with effect from 1 May 2004.

ARTICLE 17

This Protocol is drawn up in duplicate in each of the official languages of the Parties, each of these texts being equally authentic.

ARTICLE 18

The text of the SAA, including the Annexes and Protocols forming an integral part thereof, and the Final Act together with the declarations annexed thereto shall be drawn up in Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Slovak and Slovenian languages, and these texts shall be authentic in the same way as the original texts. The Stabilisation and Association Council shall approve these texts.

ANNEX I

"ANNEX IV(a)

IMPORTS INTO THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA OF AGRICULTURAL PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY (ZERO-DUTY TARIFF)

(referred to in Article 27(3)(a))

0105 19 20	0210 99	1002	1209 29	2005 10 00 10	2309 90 70
0105 92	0404	1003 00 90 10	1209 30	2104 20 00 10	2309 90 91
0105 93	0408	1006 10 10	1209 91	2302	2309 90 95
0105 99 10	0410	1007	1209 99	2307	2309 90 99 10
0106 90 00 50	0601	1008	1211	2308	2401
0206 10	0602 10	1103 11	1212	2309 90 10	4301
0206 21	0602 20	1103 13 10	1501	2309 90 20	
0206 22	0602 30	1103 13 90 10	1503	2309 90 31	
0206 30	0602 40	1103 19 40	1517 90 99 60	2309 90 33	
0206 41	0703 10 19 10	1105	1701 12	2309 90 35	
0206 49	0703 10 19 30	1108	1702 11	2309 90 39	
0206 80	0703 90 00 10	1202	1702 19	2309 90 41	
0206 90	0802 11	1209 22	1702 20	2309 90 43	
0208	0802 12	1209 23	1702 30	2309 90 49	
0210 91	0904 11	1209 24	1702 40	2309 90 51	
0210 92	0904 12	1209 25	1702 60	2309 90 53	
0210 93	1001 10 00 10	1209 26	1703	2309 90 59	
Ex 0713 20	Chick peas (garbanzos) - seed				
Ex 0713 31	Beans of the species <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper or <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek - seed				
Ex 0713 32	Small red (Adzuki) beans (<i>Phaseolus</i> or <i>Vigna angularis</i>) - seed				
Ex 0713 39	Other beans for sowing				
Ex 0713 50	Broad beans (<i>Vicia faba</i> var. major) and horse beans (<i>Vicia faba</i> var. equine, <i>Vicia faba</i> var. minor) - seed				

ANNEX II

"ANNEX IV(b)

IMPORTS INTO THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA OF AGRICULTURAL PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY (ZERO-DUTY TARIFF WITHIN TARIFF QUOTAS)

(referred to in Article 27(3)(b))

CN code ¹	Description	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 and beyond	
		(1) (t)	(2) (% of MFN)	(1) (t)	(2) (% of MFN)	(1) (t)	(2) (% of MFN)	(1) (t)	(2) (% of MFN)	(1) (t)	(2) (% of MFN)	(1) (t)	(2) (% of MFN)	(1) (t)	(2) (% of MFN)	(1) (t)	(2) (% of MFN)
0206 29	Edible offal of bovine animals, frozen - excl. tongues and livers	415	65	415	60	415	55	415	50	415	40	415	30	415	20	-	0
0207	Meat and edible offal, of poultry of heading No 0105, fresh, chilled or frozen	6000	65	6000	60	6000	55	6000	50	6000	40	6000	30	6000	20	-	0
0210 11	Pig meat	50	95	50	90	50	85	50	80	50	70	50	60	50	50	-	0
0210 12																	
0210 19																	
0401 20	Milk and cream of fat content by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 %	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100
0402	Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweetening matter	450	65	450	60	450	55	450	50	450	40	450	30	450	20	-	0
0405 10	- Butter	1250	65	1250	60	1250	55	1250	50	1250	40	1250	30	1250	20	-	0

¹ As defined in the Customs Tariff Law Gazzete No 23/03 of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

CN code	Description	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 and beyond	
		105	70	110	70	115	70	120	70	130	70	140	70	150	70	160	70
0406 20	Grated or powdered cheese of all kinds																
0406 30	Processed cheese, not grated or powdered																
0406 90	- Other cheese	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
0805 10	- Oranges																
0805 20	- Mandarins (including tangerines and satsumas)	8000	65	8000	60	8000	55	8000	50	8000	40	8000	30	8000	20	-	0
0805 40	- Clementines, wilkings and similar citrus hybrids																
0805 50	- Grapefruits																
1601	- Lemons and Limes																
	Sausages and similar products of meat, meat offal or blood, food preparations based on these products	2740	70	2730	70	2820	70	2860	70	2970	70	3080	70	3190	70	3300	70
1602	Other prepared or preserved meat, meat offal and blood	1380	70	1410	70	1440	70	1470	70	1540	70	1610	70	1680	70	1750	70
1507 10	- Crude soya-bean oil, whether or not degummed	15000	70	15000	70	15000	70		0 ¹		0		0		0		0
2005 70	- Olives	1600	65	1600	60	1600	55	1600	50	1600	40	1600	30	1600	20	-	0
2009	Juices	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100
2309 90 99 90	Preparation of a kind used in animal feeding	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70
	Other																

(1) Tariff quota

(2) Applicable duty for exceeding quantities

¹ In accordance with WTO schedule.

ANNEX III

"ANNEX IV(c)

IMPORTS INTO THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA OF
AGRICULTURAL PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY (CONCESSIONS
WITHIN TARIFF QUOTAS)
(referred to in Article 27(3)(c))

CN code ¹	Description	Annual quantity (tonnes)	Applicable duty (% of MFN)
0203	Meat of swine, fresh, chilled or frozen	2000	70
0406+	Cheese and curd	600	70

¹ As defined in the Customs Tariff Law Gazette No 23/03 of the former Yugoslav Republic of Macedonia. "

ANNEX IV

"ANNEX IV(d)

IMPORTS INTO THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA OF
AGRICULTURAL PRODUCTS ORIGINATING IN THE COMMUNITY (PROGRESSIVE
TARIFF REDUCTION DURING THE TRANSITION PERIOD, ZERO-DUTY TARIFF FROM
1 JANUARY 2011)

(referred to in Article 27(3)(d))

	0202 20 90 00	0603 10 50 90	0802 21 00 00	0810 60 00 00	0812 90 60 00
0102 90 21 00	0202 30 10 00	0603 10 80 10	0802 22 00 00	0810 90 30 00	0812 90 70 00
0102 90 29 00	0202 30 50 00	0603 10 80 90	0802 31 00 00	0810 90 40 00	0812 90 99 10
0102 90 41 00	0202 30 90 00	0603 90 00 00	0802 32 00 00	0810 90 95 00	0812 90 99 90
0102 90 49 00	0209 00 30 00	0604 10 10 00	0802 40 00 00	0811 10 11 00	0813 10 00 00
0102 90 51 00	0209 00 90 00	0604 10 90 00	0802 50 00 00	0811 10 19 00	0813 20 00 00
0102 90 59 00	0210 20 10 00	0604 91 21 00	0802 90 20 00	0811 10 90 00	0813 30 00 00
0102 90 61 00	0210 20 90 00	0604 91 29 00	0802 90 50 00	0811 20 11 00	0813 40 10 00
0102 90 69 00		0604 91 41 00	0802 90 60 00	0811 20 19 00	0813 40 30 00
0102 90 71 00	0405 20 90 00	0604 91 49 00	0802 90 85 00	0811 20 31 00	0813 40 50 00
0102 90 79 00	0405 90 10 00	0604 91 90 00	0803 00 11 00	0811 20 39 00	0813 40 60 00
0102 90 90 00	0405 90 90 00	0604 99 10 00	0803 00 19 00	0811 20 51 00	0813 40 70 00
0105 11 19 00		0604 99 90 00	0803 00 90 00	0811 20 59 00	0813 40 95 00
0105 11 99 00	0602 90 30 00		0804 10 00 00	0811 20 90 00	0813 50 12 00

0105 12 00 00	0602 90 41 00	0709 90 60 00	0804 20 10 00	0811 90 11 00	0813 50 15 00
0105 19 90 00	0602 90 45 00	0710 80 10 00	0804 20 90 00	0811 90 19 00	0813 50 19 00
0105 99 20 00	0602 90 49 00	0710 80 80 00	0804 30 00 00	0811 90 31 00	0813 50 31 00
0105 99 30 00	0602 90 51 00	0710 80 85 00	0804 40 00 00	0811 90 39 00	0813 50 39 00
0105 99 50 00	0602 90 59 00	0711 20 10 00	0804 50 00 00	0811 90 50 00	0813 50 91 00
	0602 90 70 00	0711 20 90 00	0805 90 00 00	0811 90 70 00	0813 50 99 00
0201 10 00 00	0602 90 91 00	0712 20 00 00	0810 20 10 00	0811 90 75 00	
0201 20 20 00	0602 90 99 00	0712 31 00 00	0810 20 90 00	0811 90 80 00	0901 11 00 00
0201 20 30 00	0603 10 10 10	0712 32 00 00	0810 30 10 00	0811 90 85 00	0901 12 00 00
0201 20 50 00	0603 10 10 90	0712 33 00 00	0810 30 30 00	0811 90 95 00	0901 21 00 00
0201 20 90 00	0603 10 20 90	0712 39 00 00	0810 30 90 00	0812 10 00 00	0901 22 00 00
0201 30 00 00	0603 10 30 10	0712 90 05 00	0810 40 10 00	0812 90 10 00	0901 90 10 00
0202 10 00 00	0603 10 30 90	0712 90 19 00	0810 40 30 00	0812 90 20 00	0901 90 90 00
0202 20 10 00	0603 10 40 10	0712 90 30 00	0810 40 50 00	0812 90 30 00	0902 10 00 00
0202 20 30 00	0603 10 40 90	0712 90 50 00	0810 40 90 00	0812 90 40 00	0902 20 00 00
0202 20 50 00	0603 10 50 10	0712 90 90 00	0810 50 00 00	0812 90 50 00	0902 30 00 00

0902 40 00 00	1104 19 99 00	1107 10 11 00	2007 99 33 10
	1104 22 20 00	1107 10 19 00	2007 99 33 90
1003 00 90 20	1104 22 30 00	1107 10 91 00	2007 99 35 10
1003 00 90 90	1104 22 50 00	1107 10 99 00	2007 99 35 90
1004 00 00 90	1104 22 90 00	1107 20 00 00	2007 99 39 10
	1104 22 98 00		2007 99 39 90
1102 10 00 00	1104 23 10 00	1209 21 00 00	2007 99 55 00
1102 20 10 00	1104 23 30 00		2007 99 57 00
1102 20 90 00	1104 23 90 00	1509 10 10 00	2007 99 91 00
1102 30 00 00	1104 23 99 00	1509 10 90 00	2007 99 93 00
1102 90 10 00	1104 29 01 00	1509 90 00 00	2007 99 98 10
1102 90 30 00	1104 29 03 00	1510 00 10 00	2007 99 98 90
1102 90 90 00	1104 29 05 00	1510 00 90 00	
1103 13 90 90	1104 29 07 00	1514 99 10 00	2309 10 11 00
1103 19 10 00	1104 29 09 00	1514 99 90 00	2309 10 13 00
1103 19 30 00	1104 29 11 00	1517 90 93 00	2309 10 15 00
1103 19 50 00	1104 29 15 00		2309 10 19 00
1103 19 90 00	1104 29 19 00	1603 00 10 00	2309 10 31 00
1103 20 10 00	1104 29 31 00	1603 00 80 00	2309 10 33 00
1103 20 20 00	1104 29 35 00		2309 10 39 00
1103 20 30 00	1104 29 39 00	1701 91 00 00	2309 10 51 00
1103 20 40 00	1104 29 51 00	1701 99 90 00	2309 10 53 00
1103 20 50 00	1104 29 55 00		2309 10 59 00
1103 20 60 00	1104 29 59 00	2007 10 10 00	2309 10 70 00
1103 20 90 00	1104 29 81 00	2007 10 91 00	2309 10 90 00
1104 12 10 00	1104 29 85 00	2007 10 99 00	
1104 12 90 00	1104 29 89 00	2007 91 10 00	
1104 19 10 00	1104 30 10 00	2007 91 30 00	
1104 19 30 00	1104 30 90 00	2007 91 90 00	
1104 19 50 00		2007 99 10 00	
1104 19 61 00	1106 10 00 00	2007 99 20 00	
1104 19 69 00	1106 30 10 00	2007 99 31 10	
1104 19 91 00	1106 30 90 90	2007 99 31 90	

"ANNEX II

Duties applicable to goods originating in the Community on import into the Former Yugoslav Republic of Macedonia ¹

CN Code ²	Description	Rate of duty (%)								
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 and after	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0403	Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:									
0403 10	- Yoghurt:									
	-- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:									
	---In powder, granules or other solid forms, of a milk fat content, by weight:									
0403 10 51 00	----Not exceeding 1,5%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	
0403 10 53 00	----Exceeding 1,5% but not exceeding 27%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	
0403 10 59 00	----Exceeding 27%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	
	---Other, of a milk fat content, by weight:									
0403 10 91 00	----Not exceeding 3%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	

¹ For those tariff lines for which duty free quotas are enumerated in Annex III, this Annex refers to quantities exceeding the quota.

² As defined in the Customs Tariff law of 1 April 2003 of the former Yugoslav Republic of Macedonia (Official Journal 23/03)

0403 10 93 00	----Exceeding 3% but not exceeding 6%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
0403 10 99 00	----Exceeding 6%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
0403 90	- Other:								
	---Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa:								
	---In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight:								
0403 90 71 00	----Not exceeding 1,5%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
0403 90 73 00	----Exceeding 1,5% but not exceeding 27%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
0403 90 79 00	----Exceeding 27%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
	---Other, of a milkfat content, by weight:								
0403 90 91 00	----Not exceeding 3%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
0403 90 93 00	----Exceeding 3% but not exceeding 6%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
0403 90 99 00	----Exceeding 6%	80% of MFN	65% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN

0507	Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0508 00 00 00	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0509 00	Natural sponges of animal origin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0510 00 00 00	Ambergris, castoreum, civet and musk; catharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh chilled, frozen or otherwise provisionally preserved:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:									
0710 40 00 00	- Sweet corn	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0
0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:									
0711 90	- Other vegetables; mixtures of vegetables:									
	-- Vegetables									
0711 90 30 00	--- Sweet corn	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0
0903 00 00 00	Maté	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0
1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety <i>Cichorium intybus sativum</i>) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included:									

1803	Cocoa paste, whether or not defatted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1804 00 00 00	Cocoa butter, fat and oil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1805 00 00 00	Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1806	Chocolate and other food preparations containing cocoa											
1806 10	-Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter:											
1806 10 15 00	--Containing no sucrose or containing less than 5% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose	50% of MFN	45% of MFN	40% of MFN	35% of MFN	25% of MFN	15% of MFN	5% of MFN	0			
1806 10 20 00	--Containing 5% or more but less than 65% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose	50% of MFN	45% of MFN	40% of MFN	35% of MFN	25% of MFN	15% of MFN	5% of MFN	0			
1806 10 30 00	--Containing 65% or more but less than 80% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose	50% of MFN	45% of MFN	40% of MFN	35% of MFN	25% of MFN	15% of MFN	5% of MFN	0			
1806 10 90 00	--Containing 80% or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose	50% of MFN	45% of MFN	40% of MFN	35% of MFN	25% of MFN	15% of MFN	5% of MFN	0			
1806 20	-Other preparations in block, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg:											
1806 20 10 00	--Containing 31% or more by weight of cocoa butter or containing a combined weight of 31% or more of cocoa butter and milk fat	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN

1806 20 30 00	--Containing a combined weight of 2.5% or more, but less than 31% of cocoa butter and milk fat	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
	--Other:								
1806 20 50 00	---Containing 18% or more by weight of cocoa butter	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
1806 20 70 00	---Chocolate milk crumb	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
1806 20 80 00	---Chocolate flavour coating	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
1806 20 95 00	---Other	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
	-Other, in blocks, slabs or bars:								
1806 31 00 00	--Filled	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
1806 32	--Not filled								
1806 32 10 00	---With added cereal, fruit or nuts	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
1806 32 90 00	---Other	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
1806 90	-Other:								

1901	Malt extract, food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included, food preparations of goods of heading Nos 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	
1901 10 00 00	-Preparations for infant use, put up for retail sale	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 20 00 00	- Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading No 1905	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
1901 90	- Other:								
	--Malt extract:								
1901 90 11 00	---With a dry extract content of 90% or more by weight	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 19 00	---Other	0	0	0	0	0	0	0	0
	--Other:								
1901 90 91 00	---Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1.5% milk fat, 5% sucrose (including invert sugar) or isoglucose, 5% glucose or starch, excluding food preparations in powder form of goods of heading Nos 0401 to 0404	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 99 00	--- Other	0	0	0	0	0	0	0	0

1902	Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, except pasta falling within CN codes 1902 20 10 and 1902 20 30, couscous, whether or not prepared	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
1903 00 00 00	Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms	0	0	0	0	0	0	0
1904	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, cornflakes); cereals (other than maize (corn)), in grain form, or in the form of flakes or other worked grains (except flour and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, not elsewhere specified or included:	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
1905	Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
2001	Vegetables, fruits, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid:							
2001 90	- Other:							
2001 90 30 00	-- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	0
2001 90 40 00	-- Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5% or more by weight of starch	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	0
2001 90 60 00	--Palm hearts	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	0

2004	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006												
2004 10	- Potatoes:												
	--Other												
2004 10 91 00	--In the form of flour, meal or flakes	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0				
2004 90	- Other vegetables and mixtures of vegetables:												
2004 90 10 00	-- Sweet corn(Zea mays var. saccharata)	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0				
2005	Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006												
2005 20	- Potatoes:												
2005 20 10 00	-- In the form of flour, meal or flakes	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0				
2005 80 00 00	-- Sweet corn(Zea mays var. saccharata)	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0				

2008	Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included:	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
	-Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:								
2008 11	--Ground-nuts								
2008 11 10 00	---Peanut butter	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
	-Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19:								
2008 91 00 00	---Palm hearts	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2008 99	--Other								
	---Not containing added spirit:								
	----Not containing added sugar:								
2008 99 85 00	-----Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata)	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2008 99 91 00	-----Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5% or more by weight of starch	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0

2101	Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté, and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: - Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:									
2101 11	-- Extracts; essences or concentrates:									
2101 11 11 00	--- With a coffee-based dry matter content of 95% or more by weight	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	
2101 11 19 00	--- Other	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	
2101 12	-- Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:									
2101 12 92 00	--- Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates of coffee	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	
2101 12 98 00	--- Other	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	
2101 20	- Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences and concentrates or with a basis of tea or maté:									

2101 20 20 00	-- Extracts, essences or concentrates:	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
	-- Preparations								
2101 20 92 00	--- With a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2101 20 98 00	--- Other	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2101 30	- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes and extracts, essences and concentrates thereof:								
	-- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes:								
2101 30 11 00	--- Roasted chicory	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2101 30 19 00	--- Other	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
	-- Extracts, essences and concentrates of roasted chicory and other roasted coffee substitutes:								
2101 30 91 00	---Of roasted chicory	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2101 30 99 00	---Other	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0

2103	Sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2103 10 00 00	- Soya sauce	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
2103 20 00 00	- Tomato ketchup and other tomato sauces								
2103 30	- Mustard flour and meal and prepared mustard:								
2103 30 10 00	--Mustard flour	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2103 30 90 00	-- Prepared mustard	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2103 90	--Other:								
2103 90 10 00	--Mango Chutney, liquid	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2103 90 30 00	--Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 44,2 to 49,2% vol. containing from 1,5 to 6% by weight of gentian, spices and various ingredients and from 4 to 10% of sugar, in containers holding 0,5 litre or less	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
	--Other:								
2103 90 90 10	---Combined herbs pepper based	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2103 90 90 50	---Mayonnaise	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
2103 90 90 90	---Other	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0

2106 90 92 00	--- Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1.5% milk fat, 5% sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90 98 00	--- Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2201	Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
2202	Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No 2009	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN	50% of MFN
2203 00	Beer made from malt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205	Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances:																		
2205 10	- In containers holding 2 litres or less:																		
2205 10 10 00	-- Of an actual alcoholic strength by volume of 18% vol or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205 10 90 00	-- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18% vol	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205 90	- Other:																		
2205 90 10 00	-- Of an actual alcoholic strength by volume of 18% vol or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205 90 90 00	-- Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18% vol	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2207	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength:	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2207 10 00 00	- Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2207 20 00 00	- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength	95% of MFN	90% of MFN	85% of MFN	80% of MFN	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0
2208	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages:								
2208 20	- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc:								
	--In containers holding 2 litres or less:								
2208 20 12 00	---Cognac	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0
2208 20 14 00	---Armagnac	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0
2208 20 26 00	---Grappa	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0
2208 20 27 00	---Brandy de Jerez	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0

2208 20 29 00	--Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	--In containers holding more than 2 litres:									
2208 20 40 00	---Raw distillate	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Other:									
2208 20 62 00	----Cognac:	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 20 64 00	----Armagnac	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 20 86 00	----Grappa	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 20 87 00	----Brandy de Jerez	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 20 89 00	----Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 30	-Whiskies:									
	--Bourbon whiskey, in containers holding:									
2208 30 11 00	---2 liters or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0

2208 30 19 00	---More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	--Scotch whisky:									
	---Malt whisky, in containers holding:									
2208 30 32 00	----2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 30 38 00	----More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Blended whisky, in containers holding:									
2208 30 52 00	----2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 30 58 00	----More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Other, in containers holding:									
2208 30 72 00	----2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 30 78 00	----More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Other in containers holding:									

2208 20 29 00	---Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	--In containers holding more than 2 litres:									
2208 20 40 00	---Raw distillate	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Other:									
2208 20 62 00	----Cognac:	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 20 64 00	----Armagnac	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 20 86 00	----Grappa	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 20 87 00	----Brandy de Jerez	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 20 89 00	---Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 30	-Whiskies:									
	--Bourbon whiskey, in containers holding:									
2208 30 11 00	---2 liters or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0

2208 30 19 00	---More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	--Scotch whisky:									
	---Malt whisky, in containers holding:									
2208 30 32 00	----2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 30 38 00	---More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Blended whisky, in containers holding:									
2208 30 52 00	----2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 30 58 00	---More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Other, in containers holding:									
2208 30 72 00	----2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 30 78 00	---More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	--Other in containers holding:									

2208 20 29 00	---Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
	--In containers holding more than 2 litres:										
2208 20 40 00	---Raw distillate	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
	---Other:										
2208 20 62 00	----Cognac:	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 20 64 00	----Armagnac	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 20 86 00	----Grappa	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 20 87 00	----Brandy de Jerez	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 20 89 00	----Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 30	-Whiskies:										
	--Bourbon whiskey, in containers holding:										
2208 30 11 00	---2 liters or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0

2208 30 19 00	---More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
	--Scotch whisky:										
	---Malt whisky, in containers holding:										
2208 30 32 00	----2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 30 38 00	----More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
	---Blended whisky, in containers holding:										
2208 30 52 00	----2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 30 58 00	----More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
	---Other, in containers holding:										
2208 30 72 00	----2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 30 78 00	----More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
	--Other in containers holding:										

2208 30 82 00	---2 liters or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 30 88 00	---More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 40	-Rum and taffia:									
	--In containers holding 2 litres or less									
2208 40 11 00	---Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a 10 % tolerance)	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Other:	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 40 31 00	----Of a value exceeding EUR 7,9 per litre of pure alcohol	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 40 39 00	----Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	--In containers holding more than 2 litres:									
2208 40 51 00	---Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a 10 % tolerance)	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Other:	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 40 91 00	----Of a value exceeding EU 2 per litre of pure alcohol	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0

2208 40 99 00	----Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 50	-Gin and Geneva:									
2208 50 11 00	--Gin, in containers holding: ---2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 50 19 00	---More than 2 litres	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 50 91 00	--Geneva, in containers holding: ---2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 50 99 00	---More than 2 litres	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 60	-Vodka:									
	--Of an alcoholic strength by volume of 45,4% vol or less in containers holding:									
2208 60 11 00	---2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0

2208 60 19 00	--more than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	--Of an alcoholic strength by volume of more than 45,4% vol in containers holding:									
2208 60 91 00	---2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 60 99 00	---more than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 70	-Liqueurs and cordials:									
2208 70 10 00	--In containers holding 2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 70 90 00	--In containers holding more than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 90	-Other:									
	--Arrack, in containers holding:									
2208 90 11 00	---2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 90 19 00	---More than 2 liters	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	--Plum, pear or cherry spirit (excluding liqueurs), in containers holding:									
2208 90 33 00	---2 litres or less:	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0

2208 90 38 00	---More than 2 litres:	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	---Other spirits and other spirituous beverages, in containers holding:									
	---2 litres or less:									
2208 90 41 00	----Ouzo	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	----Other:									
	----Spirits (excluding liqueurs):									
	-----Distilled from fruit:									
2208 90 45 00	-----Calvados	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 90 48 00	-----Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
	-----Other:									
2208 90 52 00	-----Korn	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0
2208 90 54 00	-----Tequila									
	-----Other:									

2208 90 56 10	-----Mastika	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 56 90	-----Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 69 00	-----Other spirituous beverages	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
	---More than 2 litres:										
	----Spirits (excluding liqueurs):										
2208 90 71 00	-----Distilled from fruit	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 75 00	-----Tequila	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 77 00	-----Other	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 78 00	-----Other spirituous beverages	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
	--Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% volume, in containers holding:										
2208 90 91 00	---2 litres or less	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0
2208 90 99 00	---More than 2 litres	70% of MFN	60% of MFN	50% of MFN	0	0	0	0	0	0	0

2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes	70% of MFN	70% of MFN	70% of MFN	70% of MFN	70% of MFN	70% of MFN	70% of MFN	70% of MFN	70% of MFN
2403	Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenized" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences:	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN
2905	Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:									
	- Other polyhydric alcohols:									
2905 43 00 00	-- Mannitol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2905 44	-- D-glucitol (sorbitol)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2905 45 00 00	-- Glycerol	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3301	Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpene by products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils:									
3301 90	- Other									
3301 90 10 00	--Terpene by-products of the deterpenation of essential oils	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- Extracted oleoresins:									
3301 90 21 00	--- Of liquorice and hops	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3301 90 30 00	---Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0

"ANNEX III

DUTIES APPLICABLE TO GOODS ORIGINATING IN THE COMMUNITY ON IMPORT INTO THE
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (ZERO-DUTY TARIFF WITHIN TARIFF QUOTAS)¹

CN-code	Description	Annual Duty free Quota
1704 90	Sugar Confectionery (including white chocolate), not containing cocoa, other than Chewing gum, whether or not sugar-coated	140 tons
1806	Chocolate and other food preparations containing cocoa	320 tons
1905 31	Sweet biscuits Waffles and Wafers	330 tons
1905 32		
1905 90	Other	150 tons
2103 3090	Prepared mustard	200 tons

¹ The applicable duty for exceeding quantities is laid down in Annex II."

ANNEX VII

CN code	Description	Applicable duty	Year 2004 quantities (hl)	Year 2005 quantities (hl)	Yearly adjustments as of 2006 (hl)	Special provisions
ex 2204 10 ex 2204 21	Quality sparkling wine Wine of fresh grapes	Exemption	29 000	37 000	+ 6 000	(1)
ex 2204 29	Wine of fresh grapes	Exemption	362 500	354 500	- 6000	(1)

- (1) Consultations at the request of one of the Contracting Parties may be held to adapt the quotas by transferring quantities above 6000 hl from the quota applying to position ex 2204 29 to the quota applying to positions ex 2204 10 and ex 2204 21."

ANNEX VIII

"ANNEX I

INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN ANNEX II

Note 1:

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6 of the Protocol.

Note 2:

- 2.1. The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an "ex", this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.
- 2.2. Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.

- 2.3. Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.
- 2.4. Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 is to be applied.

Note 3:

- 3.1. The provisions of Article 6 of the Protocol, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in the Community or in the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Example:

An engine of heading 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40% of the ex-works price, is made from "other alloy steel roughly shaped by forging" of heading ex 7224.

If this forging has been forged in the Community from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the Community. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

- 3.2. The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.
- 3.3. Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression "Manufacture from materials of any heading", then materials of any heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule.

However, the expression "Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading ..." or "Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product" means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column 2 of the list.

- 3.4. When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

- 3.5. Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading 1904, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth – even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn – that is, the fibre stage.

- 3.6. Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4:

- 4.1. The term "natural fibres" is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres which have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.
- 4.2. The term "natural fibres" includes horsehair of heading 0503, silk of headings 5002 and 5003, as well as wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203, and other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.
- 4.3. The terms "textile pulp", "chemical materials" and "paper-making materials" are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.
- 4.4. The term "man-made staple fibres" is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.

Note 5:

- 5.1. Where, for a given product in the list, reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10% or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below.)
- 5.2. However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

- silk,
- wool,
- coarse animal hair,
- fine animal hair,
- horsehair,

- cotton,
- paper-making materials and paper,
- flax,
- true hemp,
- jute and other textile bast fibres,
- sisal and other textile fibres of the genus *Agave*,
- coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,
- synthetic man-made filaments,
- artificial man-made filaments,
- current-conducting filaments,
- synthetic man-made staple fibres of polypropylene,
- synthetic man-made staple fibres of polyester,
- synthetic man-made staple fibres of polyamide,
- synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,
- synthetic man-made staple fibres of polyimide,
- synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,
- synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide),
- synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride),

- other synthetic man-made staple fibres,
- artificial man-made staple fibres of viscose,
- other artificial man-made staple fibres,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,
- products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,
- other products of heading 5605.

Example:

A yarn, of heading 5205, made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic staple fibres of heading 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed 10% of the weight of the yarn.

Example:

A woollen fabric, of heading 5112, made from woollen yarn of heading 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn which does not satisfy the origin-rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning), or a combination of the two, may be used, provided that their total weight does not exceed 10% of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric of heading 5210, is a only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.

- 5.3. In the case of products incorporating "yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped", this tolerance is 20% in respect of this yarn.
- 5.4. In the case of products incorporating "strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film", this tolerance is 30% in respect of this strip.

Note 6:

- 6.1. Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8% of the ex-works price of the product.
- 6.2. Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within Chapters 50 to 63, may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

- 6.3. Where a percentage-rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7:

- 7.1. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the "specific processes" are the following:

- (a) vacuum-distillation;
- (b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerisation;
- (h) alkylation;
- (i) isomerisation.

- 7.2. For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the "specific processes" are the following:

- (a) vacuum-distillation;
- (b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;

- (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerisation;
- (h) alkylation;
- (ij) isomerisation;
- (k) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85% of the sulphur-content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);
- (l) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;
- (m) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250 °C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;
- (n) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30% of these products distils, by volume, including losses, at 300 °C, by the ASTM D 86 method;
- (o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge;
- (p) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0,75% of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.

7.3. For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water-separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur-content as a result of mixing products with different sulphur-contents, or any combination of these operations or like operations, do not confer origin."

"ANNEX II

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT MANUFACTURED CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

The products mentioned in the list may not be all covered by the Agreement. It is, therefore, necessary to consult the other parts of the Agreement.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3) or	(4)
Chapter 1	Live animals	All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained	
Chapter 2	Meat and edible meat offal	Manufacture in which all the materials of Chapters 1 and 2 used are wholly obtained	
Chapter 3	Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates	Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained	
ex Chapter 4 0403	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for: Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa	Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained Manufacture in which: - all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained, - all the fruit juice (except that of pineapple, lime or grapefruit) of heading 2009 used is originating, and - the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 5 ex 0502	Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for: Prepared pigs', hogs' or boars' bristles and hair	Manufacture in which all the materials of Chapter 5 used are wholly obtained Cleaning, disinfecting, sorting and straightening of bristles and hair	
Chapter 6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage	Manufacture in which: - all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained, and - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
Chapter 7	Edible vegetables and certain roots and tubers	Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained	
Chapter 8	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons	Manufacture in which: - all the fruit and nuts used are wholly obtained, and - the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the value of the ex-works price of the product	

(1)	(2)	(3) or	(4)
ex Chapter 9	Coffee, tea, maté and spices; except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 9 used are wholly obtained	
0901	Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion	Manufacture from materials of any heading	
0902	Tea, whether or not flavoured	Manufacture from materials of any heading	
ex 0910	Mixtures of spices	Manufacture from materials of any heading	
Chapter 10	Cereals	Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained	
ex Chapter 11	Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten; except for:	Manufacture in which all the cereals, edible vegetables, roots and tubers of heading 0714 or fruit used are wholly obtained	
ex 1106	Flour, meal and powder of the dried, shelled leguminous vegetables of heading 0713	Drying and milling of leguminous vegetables of heading 0708	
Chapter 12	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder	Manufacture in which all the materials of Chapter 12 used are wholly obtained	
1301	Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)	Manufacture in which the value of all the materials of heading 1301 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products: - Mucilages and thickeners, modified, derived from vegetable products - Other	Manufacture from non-modified mucilages and thickeners Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
Chapter 14	Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included	Manufacture in which all the materials of Chapter 14 used are wholly obtained	
ex Chapter 15	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
1501	Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503: - Fats from bones or waste - Other	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0203, 0206 or 0207 or bones of heading 0506 Manufacture from meat or edible offal of swine of heading 0203 or 0206 or of meat and edible offal of poultry of heading 0207	
1502	Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503 - Fats from bones or waste - Other	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones of heading 0506 Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained	

1504	Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified: - Solid fractions	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1504	
ex 1505	- Other Refined lanolin	Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained Manufacture from crude wool grease of heading 1505	
1506	Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified: - Solid fractions - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1506 Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained	

1507 to 1515	Vegetable oils and their fractions: - Soya, ground nut, palm, copra, palm kernel, babassu, tung and oiticica oil, myrtle wax and Japan wax, fractions of jojoba oil and oils for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption - Solid fractions, except for that of jojoba oil - Other	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from other materials of headings 1507 to 1515 Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained	
1516	Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared	Manufacture in which: - all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained, and - all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used	
1517	Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516	Manufacture in which: - all the materials of Chapters 2 and 4 used are wholly obtained, and - all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used	
Chapter 16	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates	Manufacture: - from animals of Chapter 1, and/or - in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained	
ex Chapter 17	Sugars and sugar confectionery; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 1701	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, containing added flavouring or colouring matter	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product	
1702	Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:		

ex 1703	- Chemically-pure maltose and fructose - Other sugars in solid form, containing added flavouring or colouring matter - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1702 Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product Manufacture in which all the materials used are originating Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product	
1704	Molasses resulting from the extraction or refining of sugar, containing added flavouring or colouring matter Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa		
Chapter 18	Cocoa and cocoa preparations	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product	
1901	Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included: - Malt extract - Other	Manufacture from cereals of Chapter 10 Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product	
1902	Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared: - Containing 20% or less by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs - Containing more than 20% by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs	Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained Manufacture in which: - all the cereals and their derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained, and - all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained	

1903	Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms	Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108
1904	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included	Manufacture: - from materials of any heading, except those of heading 1806, - in which all the cereals and flour (except durum wheat and <i>Zea mays</i> maize, and their derivatives) used are wholly obtained, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
1905	Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products	Manufacture from materials of any heading, except those of Chapter 11
ex Chapter 20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:	Manufacture in which all the fruit, nuts or vegetables used are wholly obtained
ex 2001	Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch, prepared or preserved by vinegar or acetic acid	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
ex 2004 and ex 2005	Potatoes in the form of flour, meal or flakes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid	Manufacture from materials of any heading, except that of the product
2006	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex 2008	- Nuts, not containing added sugar or spirits - Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn) - Other except for fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen	Manufacture in which the value of all the originating nuts and oil seeds of headings 0801, 0802 and 1202 to 1207 used exceeds 60% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
2009	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 21	Miscellaneous edible preparations; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
2101	Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which all the chicory used is wholly obtained	
2103	Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard: - Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings - Mustard flour and meal and prepared mustard	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used	
ex 2104	Soups and broths and preparations therefor	Manufacture from materials of any heading	
2106	Food preparations not elsewhere specified or included	Manufacture from materials of any heading, except prepared or preserved vegetables of headings 2002 to 2005 Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 22	Beverages, spirits and vinegar, except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained	
2202	Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product, and - in which all the fruit juice used (except that of pineapple, lime or grapefruit) is originating	
2207	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength	Manufacture: - from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and - in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5% by volume	
2208	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages	Manufacture: - from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and - in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume	

ex Chapter 23	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2301	Whale meal; flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption	Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained	
ex 2303	Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding 40% by weight	Manufacture in which all the maize used is wholly obtained	
ex 2306	Oil cake and other solid residues resulting from the extraction of olive oil, containing more than 3 % of olive oil	Manufacture in which all the olives used are wholly obtained	
2309	Preparations of a kind used in animal feeding	Manufacture in which: - all the cereals, sugar or molasses, meat or milk used are originating, and - all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained	

ex Chapter 24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 24 used are wholly obtained	
2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes	Manufacture in which at least 70% by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating	
ex 2403	Smoking tobacco	Manufacture in which at least 70% by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating	
ex Chapter 25	Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2504	Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground	Enriching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite	
ex 2515	Marble, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm	Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm	
ex 2516	Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm	Cutting, by sawing or otherwise, of stone (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm	
ex 2518	Calcined dolomite	Calcination of dolomite not calcined	
ex 2519	Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used	
ex 2520	Plasters specially prepared for dentistry	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 2524	Natural asbestos fibres	Manufacture from asbestos concentrate	
ex 2525	Mica powder	Grinding of mica or mica waste	
ex 2530	Earth colours, calcined or powdered	Calcination or grinding of earth colours	
Chapter 26	Ores, slag and ash	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	

ex Chapter 27	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2707	Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65 % by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 2709	Crude oils obtained from bituminous minerals	Destructive distillation of bituminous materials	
2710	Petroleum oils and oils obtained from bituminous materials, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽²⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽³⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
2712	Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽⁴⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	

¹ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

² For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

³ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

⁴ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

2713	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
2714	Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
2715	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽²⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 28	Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 2805	"Mischmetall"	Manufacture by electrolytic or thermal treatment in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	

¹ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

² For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

³ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

ex 2811	Sulphur trioxide	Manufacture from sulphur dioxide	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 2833	Aluminium sulphate	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 2840	Sodium perborate	Manufacture from disodium tetraborate pentahydrate	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex Chapter 29	Organic chemicals; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 2901	Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
Ex 2902	Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽²⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 2905	Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

¹ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

² For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

2915	Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2915 and 2916 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 2932	- Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
2933	- Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932 and 2933 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
2934	Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 2939	Concentrates of poppy straw containing not less than 50% by weight of alkaloids	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 30	Pharmaceutical products; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	
3002	Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products:		
	- Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale - Other -- Human blood	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	

	-- Animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses -- Blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins -- Haemoglobin, blood globulins and serum globulins	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	
3003 and 3004	-- Other Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006): - Obtained from amikacin of heading 2941 - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 3006	Waste pharmaceuticals specified in note 4(k) to this Chapter	The origin of the product in its original classification shall be retained	
ex Chapter 31	Fertilizers; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3105	Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorous and potassium; other fertilizers; goods of this chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for: - sodium nitrate - calcium cyanamide - potassium sulphate - magnesium potassium sulphate	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex Chapter 32	Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 3201	Tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives	Manufacture from tanning extracts of vegetable origin	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
3205	Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes ⁽¹⁾	Manufacture from materials of any heading, except headings 3203, 3204 and 3205. However, materials of heading 3205 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex Chapter 33	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
3301	Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils	Manufacture from materials of any heading, including materials of a different "group" ⁽²⁾ in this heading. However, materials of the same group as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

¹ Note 3 to Chapter 32 says that these preparations are those of a kind used for colouring any material or used as ingredients in the manufacture of colouring preparations, provided that they are not classified in another heading in Chapter 32.

² A "group" is regarded as any part of the heading separated from the rest by a semicolon.

ex Chapter 34	Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 3403	Lubricating preparations containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	Operations of refining and/or one or more specific process(es) ⁽¹⁾ or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3404	Artificial waxes and prepared waxes: - With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax - Other	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except: - hydrogenated oils having the character of waxes of heading 1516, - fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading 3823, and - materials of heading 3404 However, these materials may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex Chapter 35	Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

¹ For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

3505	Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches: - Starch ethers and esters	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3505	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 3507	- Other Prepared enzymes not elsewhere specified or included	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 1108 Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
Chapter 36	Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex Chapter 37	Photographic or cinematographic goods; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
3701	Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs: - Instant print film for colour photography, in packs	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of heading 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 30% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
3702	- Other Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of headings 3701 and 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
3704	Photographic plates, film paper, paperboard and textiles, exposed but not developed	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 to 3704	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 38	Miscellaneous chemical products, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 3801	- Colloidal graphite in suspension in oil and semi-colloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 3803	- Graphite in paste form, being a mixture of more than 30% by weight of graphite with mineral oils Refined tall oil	Manufacture in which the value of all the materials of heading 3403 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product Refining of crude tall oil	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 3805	Spirits of sulphate turpentine, purified	Purification by distillation or refining of raw spirits of sulphate turpentine	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 3806	Ester gums	Manufacture from resin acids	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 3807	Wood pitch (wood tar pitch)	Distillation of wood tar	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
3808	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products	
3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products	
3810	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products	
3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils;		

	- Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals - Other	Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3812	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3818	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3822	Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3823	Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols: - Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining - Industrial fatty alcohols	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3823	
3824	Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; - The following of this heading: -- Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products -- Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters -- Sorbitol other than that of heading 2905	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

	-- Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts -- Ion exchangers -- Getters for vacuum tubes		
	-- Alkaline iron oxide for the purification of gas -- Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification -- Sulphonaphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters -- Fusel oil and Dippel's oil -- Mixtures of salts having different anions -- Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing - Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
3901 to 3915	Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for headings ex 3907 and 3912 for which the rules are set out below: - Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content - Other	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product ⁽¹⁾ Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product ⁽²⁾ Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product ⁽³⁾ Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product and/or manufacture from polycarbonate of tetrabromo- (bisphenol A)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 3907	- Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) - Polyester		

¹ In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

² In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

³ In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

3912	Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms	Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20% of the ex-works price of the product	
3916 to 3921	Semi-manufactures and articles of plastics; except for headings ex 3916, ex 3917, ex 3920 and ex 3921, for which the rules are set out below: - Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square); other products, further worked than only surface-worked - Other: -- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content -- Other	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product ⁽¹⁾ Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product ⁽²⁾	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 3916 and ex 3917	Profile shapes and tubes	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

¹ In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

² In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

ex 3920	- Ionomer sheet or film	Manufacture from a thermoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene and metacrylic acid partly neutralised with metal ions, mainly zinc and sodium	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 3921	- Sheets of regenerated cellulose, polyamides or polyethylene	Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20% of the ex-works price of the product	
3922 to 3926	Foils of plastic, metallised	Manufacture from highly-transparent polyester-foils with a thickness of less than 23 micron ⁽¹⁾	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
	Articles of plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 40	Rubber and articles thereof, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 4001	Laminated slabs of crepe rubber for shoes	Lamination of sheets of natural rubber	
4005	Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip	Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber:		
	- Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber	Retreading of used tyres	
	- Other	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4011 and 4012	
ex 4017	Articles of hard rubber	Manufacture from hard rubber	
ex Chapter 41	Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 4102	Raw skins of sheep or lambs, without wool on	Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on	
4104 to 4106	Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared	Retanning of tanned leather Or Manufacture from materials of any heading, except that of the product	

¹ The following foils shall be considered as highly transparent: foils, the optical dimming of which, measured according to ASTM-D 1003-16 by Gardner Hazemeter (i.e. Hazefactor), is less than 2%.

4107, 4112 and 4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114	Manufacture from materials of any heading, except headings 4104 to 4113	
ex 4114	Patent leather and patent laminated leather; metallised leather	Manufacture from materials of headings 4104 to 4106, 4107, 4112 or 4113, provided that their total value does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
Chapter 42	Articles of leather, saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 43	Furskins and artificial fur; manufactures thereof, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 4302	Tanned or dressed furskins, assembled:		
	- Plates, crosses and similar forms	Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins	
	- Other	Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins	
4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin	Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading 4302	
ex Chapter 44	Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 4403	Wood roughly squared	Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down	
ex 4407	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed	Planing, sanding or end-jointing	
ex 4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed	Splicing, planing, sanding or end-jointing	
ex 4409	Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed:		
	- Sanded or end-jointed	Sanding or end-jointing	
	- Beadings and mouldings	Beading or moulding	
ex 4410 to ex 4413	Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards	Beading or moulding	
ex 4415	Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood	Manufacture from boards not cut to size	
ex 4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood	Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces	

ex 4418	- Builders' joinery and carpentry of wood	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used	
ex 4421	- Beadings and mouldings Match splints; wooden pegs or pins for footwear	Beading or moulding Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409	
ex Chapter 45 4503	Cork and articles of cork; except for: Articles of natural cork	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from cork of heading 4501	
Chapter 46	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
Chapter 47	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 48 ex 4811	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard; except for: Paper and paperboard, ruled, lined or squared only	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from paper-making materials of Chapter 47	
4816	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47	
4817	Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 4818	Toilet paper	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47	
ex 4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 4820	Letter pads	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 4823	Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47	
ex Chapter 49 4909	Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans; except for: Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911	

4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks: - Calendars of the "perpetual" type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard - Other	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911	
ex Chapter 50	Silk, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Carding or combing of silk waste	
ex 5003	Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and gametted stock), carded or combed		
5004 to ex 5006	Silk yarn and yarn spun from silk waste	Manufacture from ¹ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - other natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	
5007	Woven fabrics of silk or of silk waste: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ² Manufacture from ³ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

		Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 51	Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for: Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
5106 to 5110		Manufacture from ¹ - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	
5111 to 5113	Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair; - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ² Manufacture from ³ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

		Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 52	Cotton; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
5204 to 5207	Yarn and thread of cotton	Manufacture from ¹ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	
5208 to 5212	Woven fabrics of cotton: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ² Manufacture from ³ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

ex Chapter 53	Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
5306 to 5308	Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn	Manufacture from ¹ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	
5309 to 5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ² Manufacture from ³ : - coir yarn, - jute yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	
5401 to 5406	Yarn, monofilament and thread of man-made filaments	Manufacture from ⁴ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

⁴ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5407 and 5408	Woven fabrics of man-made filament yarn: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ¹ Manufacture from ² : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	
5501 to 5507 5508 to 5511	Man-made staple fibres Yarn and sewing thread of man-made staple fibres	Manufacture from chemical materials or textile pulp Manufacture from ³ : - raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning, - natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5512 to 5516	Woven fabrics of man-made staple fibres: - Incorporating rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ¹ Manufacture from ² : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 56	Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof, except for:	Manufacture from ³ : - coir yarn, - natural fibres, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5602	Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated: - Needleloom felt	Manufacture from ¹: - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp However: - polypropylene filament of heading 5402, - polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or - polypropylene filament tow of heading 5501, of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40% of the ex-works price of the product Manufacture from ²: - natural fibres, - man-made staple fibres made from casein, or - chemical materials or textile pulp	
5604	Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics: - Rubber thread and cord, textile covered - Other	Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered Manufacture from ³: - natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	
5605	Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal	Manufacture from ⁴: - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

⁴ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5606	Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn	Manufacture from ¹ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, - chemical materials or textile pulp, or - paper-making materials	
Chapter 57	Carpets and other textile floor coverings: - Of needleloom felt - Of other felt - Other	Manufacture from ² : - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp However: - polypropylene filament of heading 5402, - polypropylene fibres of heading 5503 or 5506, or - polypropylene filament tow of heading 5501, of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used, provided that their total value does not exceed 40% of the ex-works price of the product Jute fabric may be used as a backing Manufacture from ³ : - natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp Manufacture from ⁴ : - coit yarn or jute yarn, - synthetic or artificial filament yarn, - natural fibres, or - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning Jute fabric may be used as a backing	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

⁴ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

ex Chapter 58	Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for: - Combined with rubber thread - Other	Manufacture from single yarn ¹ Manufacture from ² : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
5805	Hand-woven tapestries of the types Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up		
5810	Embroidery in the piece, in strips or in motifs	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5901	Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations	Manufacture from yarn	
5902	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon: - Containing not more than 90% by weight of textile materials - Other	Manufacture from yarn	
5903	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902	Manufacture from chemical materials or textile pulp Manufacture from yarn or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	
5904	Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape	Manufacture from yarn ¹	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5905	Textile wall coverings: - Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials - Other	Manufacture from yarn Manufacture from ¹ : - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	
5906	Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902: - Knitted or crocheted fabrics - Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90% by weight of textile materials - Other	Manufacture from ¹ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp Manufacture from chemical materials	
5907	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like	Manufacture from yarn Manufacture from yarn or Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

5908	Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated: - Incandescent gas mantles, impregnated - Other	Manufacture from tubular knitted gas-mantle fabric Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
5909 to 5911	Textile articles of a kind suitable for industrial use: - Polishing discs or rings other than of felt of heading 5911 - Woven fabrics, of a kind commonly used in papermaking or other technical uses, felted or not, whether or not impregnated or coated, tubular or endless with single or multiple warp and/or weft, or flat woven with multiple warp and/or weft of heading 5911	Manufacture from yarn or waste fabrics or rags of heading 6310 Manufacture from ¹ : - coir yarn, - the following materials: -- yarn of polytetrafluoroethylene ² , -- yarn, multiple, of polyamide, coated impregnated or covered with a phenolic resin, -- yarn of synthetic textile fibres of aromatic polyamides, obtained by polycondensation of <i>m</i> -phenylenediamine and isophthalic acid, -- monofil of polytetrafluoroethylene ³ , -- yarn of synthetic textile fibres of poly(<i>p</i> -phenylene terephthalamide), -- glass fibre yarn, coated with phenol resin and gimped with acrylic yarn ⁴ ,	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory note 5

² The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

³ The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

⁴ The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

	- Other	-- copolyester monofilaments of a polyester and a resin of terephthalic acid and 1,4-cyclohexanediethanol and isophthalic acid, -- natural fibres, -- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or -- chemical materials or textile pulp Manufacture from ¹: - coir yarn, - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp	
Chapter 60	Knitted or crocheted fabrics	Manufacture from ²: - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp	
Chapter 61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted: - Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form - Other	Manufacture from yarn ^{3 4} Manufacture from ⁵: - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

³ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

⁴ See Introductory Note 6.

⁵ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

ex Chapter 62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, except for:	Manufacture from yarn ^{1 2}	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 and ex 6211	Women's, girls' and babies' clothing and clothing accessories for babies, embroidered	Manufacture from yarn ³ or Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product ⁴	
ex 6210 and ex 6216	Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester	Manufacture from yarn ⁵ or Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product ⁶	
6213 and 6214	Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like: - Embroidered	Manufacture from unbleached single yarn ^{7 8} or Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product ⁹	
	- Other	Manufacture from unbleached single yarn ^{10 11} or Making up, followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the unprinted goods of headings 6213 and 6214 used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² See Introductory Note 6.

³ See Introductory Note 6.

⁴ See Introductory Note 6.

⁵ See Introductory Note 6.

⁶ See Introductory Note 6.

⁷ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

⁸ See Introductory Note 6.

⁹ See Introductory Note 6.

¹⁰ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹¹ See Introductory Note 6.

6217	Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212: - Embroidered - Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester - Interlinings for collars and cuffs, cut out - Other	Manufacture from yarn ¹ or Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product ² Manufacture from yarn ⁽³⁾ or Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product ⁴ Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product Manufacture from yarn ⁵	
------	--	--	--

¹ See Introductory Note 6.

² See Introductory Note 6.

³ See Introductory Note 6.

⁴ See Introductory Note 6.

⁵ See Introductory Note 6.

ex Chapter 63	Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for: Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
6301 to 6304	- Of felt, of nonwovens	Manufacture from ¹ : - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp	
	- Other: -- Embroidered	Manufacture from unbleached single yarn ^{2 3} or Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
6305	-- Other Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods	Manufacture from unbleached single yarn ^{4 5} Manufacture from ⁶ : - natural fibres, - man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or - chemical materials or textile pulp	
6306	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods: - Of nonwovens	Manufacture from ^{7 8} : - natural fibres, or - chemical materials or textile pulp	
	- Other	Manufacture from unbleached single yarn ^{9 10}	

¹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

² See Introductory Note 6.

³ For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.

⁴ See Introductory Note 6.

⁵ For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.

⁶ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

⁷ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

⁸ See Introductory Note 6.

⁹ For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

¹⁰ See Introductory Note 6.

6307	Other made-up articles, including dress patterns	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
6308	Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale	Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set	
ex Chapter 64	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for:	Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406	
6406	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 65	Headgear and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
6503	Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501, whether or not lined or trimmed	Manufacture from yarn or textile fibres ⁽¹⁾	
6505	Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed	Manufacture from yarn or textile fibres ²	
ex Chapter 66	Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	

¹ See Introductory Note 6.

² See Introductory Note 6.

Chapter 67	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 68	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 6803	Articles of slate or of agglomerated slate	Manufacture from worked slate	
ex 6812	Articles of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate	Manufacture from materials of any heading	
ex 6814	Articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials	Manufacture from worked mica (including agglomerated or reconstituted mica)	
Chapter 69	Ceramic products	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 70	Glass and glassware; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 7003, ex 7004 and ex 7005	Glass with a non-reflecting layer	Manufacture from materials of heading 7001	
7006	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials: - Glass-plate substrates, coated with a dielectric thin film, and of a semiconductor grade in accordance with SEMII-standards ⁽¹⁾ - Other	Manufacture from non-coated glass-plate substrate of heading 7006 Manufacture from materials of heading 7001	
7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass	Manufacture from materials of heading 7001	

¹ SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

7008	Multiple-walled insulating units of glass	Manufacture from materials of heading 7001	
7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors	Manufacture from materials of heading 7001	
7010	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass	Manufacture from materials of any heading, except that of the product or Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
7013	Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product or Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product or Hand-decoration (except silk-screen printing) of hand-blown glassware, provided that the total value of the hand-blown glassware used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 7019	Articles (other than yarn) of glass fibres	Manufacture from: - uncoloured slivers, rovings, yarn or chopped strands, or - glass wool	
ex Chapter 71	Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 7101	Natural or cultured pearls, graded and temporarily strung for convenience of transport	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 7102, ex 7103 and ex 7104	Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)	Manufacture from unworked precious or semi-precious stones	
7106, 7108 and 7110	Precious metals: - Unwrought	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106, 7108 and 7110 or Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 or Alloying of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals	
ex 7107, ex 7109 and ex 7111 7116	- Semi-manufactured or in powder form Metals clad with precious metals, semi-manufactured Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)	Manufacture from unwrought precious metals Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	

7117	Imitation jewellery	Manufacture from materials of any heading, except that of the product or Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided that the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 72	Iron and steel; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7207	Semi-finished products of iron or non-alloy steel	Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205	
7208 to 7216	Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206	
7217	Wire of iron or non-alloy steel	Manufacture from semi-finished materials of heading 7207	
ex 7218, 7219 to 7222	Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel	Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218	
7223	Wire of stainless steel	Manufacture from semi-finished materials of heading 7218	
ex 7224, 7225 to 7228	Semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel	Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206, 7218 or 7224	
7229	Wire of other alloy steel	Manufacture from semi-finished materials of heading 7224	
ex Chapter 73	Articles of iron or steel; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 7301	Sheet piling	Manufacture from materials of heading 7206	
7302	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails	Manufacture from materials of heading 7206	
7304, 7305 and 7306	Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel	Manufacture from materials of heading 7206, 7207, 7218 or 7224	
ex 7307	Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts	Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35 % of the ex-works price of the product	
7308	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used	

ex 7315	Skid chain	Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 74	Copper and articles thereof, except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7403	Refined copper and copper alloys, unwrought: - Refined copper - Copper alloys and refined copper containing other elements	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from refined copper, unwrought, or waste and scrap of copper	
7404	Copper waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7405	Master alloys of copper	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 75	Nickel and articles thereof, except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
7501 to 7503	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel; nickel waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 76	Aluminium and articles thereof, except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
7601	Unwrought aluminium	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product or Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium	
7602	Aluminium waste or scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 7616	Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	

Chapter 77	Reserved for possible future use in the HS		
ex Chapter 78	Lead and articles thereof, except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
7801	Unwrought lead: - Refined lead - Other	Manufacture from "bullion" or "work" lead Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7802 may not be used	
7802	Lead waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 79	Zinc and articles thereof, except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
7901	Unwrought zinc	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7902 may not be used	
7902	Zinc waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 80	Tin and articles thereof, except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
8001	Unwrought tin	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 8002 may not be used	
8002 and 8007	Tin waste and scrap; other articles of tin	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
Chapter 81	Other base metals; cermets; articles thereof: - Other base metals, wrought; articles thereof - Other	Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 50% of the ex-works price of the product Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 82	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for: Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205. However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set	

8207	Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8208	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
ex 8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, knife blades and handles of base metal may be used	
8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used	
8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used	
ex Chapter 83	Miscellaneous articles of base metal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 8302	Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings, and automatic door closers	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8302 may be used, provided that their total value does not exceed 20% of the ex-works price of the product	
ex 8306	Statuettes and other ornaments, of base metal	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8306 may be used, provided that their total value does not exceed 30% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex 8401	Nuclear fuel elements	Manufacture from materials of any heading, except that of the product ⁽¹⁾	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8402	Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

¹ This rule shall apply until 31.12.2005.

8403 and ex 8404	Central heating boilers other than those of heading 8402 and auxiliary plant for central heating boilers	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8403 and 8404	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
8406	Steam turbines and other vapour turbines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8411	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8412	Other engines and motors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
ex 8413	Rotary positive displacement pumps	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 8414	Industrial fans, blowers and the like	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8415	Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 8419	Machines for wood, paper pulp, paper and paperboard industries	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8420	Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8423	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8425 to 8428	Lifting, handling, loading or unloading machinery	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers: - Road rollers - Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex 8431	Parts suitable for use solely or principally with road rollers	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8441	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8444 to 8447	Machines of these headings for use in the textile industry	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
ex 8448	Auxiliary machinery for use with machines of headings 8444 and 8445	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8452	Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles: - Sewing machines (lock stitch only) with heads of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg with motor	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, - the value of all the non-originating materials used in assembling the head (without motor) does not exceed the value of all the originating materials used, and - the thread-tension, crochet and zigzag mechanisms used are originating	
	- Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8456 to 8466	Machine-tools and machines and their parts and accessories of headings 8456 to 8466	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8469 to 8472	Office machines (for example, typewriters, calculating machines, automatic data processing machines, duplicating machines, stapling machines)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8480	Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
8482	Ball or roller bearings	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	

8485	Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this Chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8501	Electric motors and generators (excluding generating sets)	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8503 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8502	Electric generating sets and rotary converters	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of headings 8501 and 8503 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex 8504	Power supply units for automatic data-processing machines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
ex 8518	Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8519	Turntables (record-decks), record-players, cassette-players and other sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recording device	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8520	Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, whether or not incorporating a sound reproducing device	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8521	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 to 8521	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	

8523	Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, other than products of Chapter 37	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8524	Records, tapes and other recorded media for sound or other similarly recorded phenomena, including matrices and masters for the production of records, but excluding products of Chapter 37: - Matrices and masters for the production of records - Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8523 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8525	Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video camera recorders; digital cameras	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8527	Reception apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy or radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8528	Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus; video monitors and video projectors	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528; - Suitable for use solely or principally with video recording or reproducing apparatus	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
	- Other	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8535 and 8536	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex 8541	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, except wafers not yet cut into chips	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8542	Electronic integrated circuits and microassemblies:	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8544	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8545	Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8546	Electrical insulators of any material	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating materials apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	

8548	Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 86	Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof, railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds; except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex Chapter 87	Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8711	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars: - With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity:		
	-- Not exceeding 50 cm ³	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 20% of the ex-works price of the product
	-- Exceeding 50 cm ³	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

	- Other	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex 8712	Bicycles without ball bearings	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 8714	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8715	Baby carriages and parts thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex Chapter 88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 8804	Rotocrafts	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 8804	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
8805	Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
Chapter 89	Ships, boats and floating structures	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, hulls of heading 8906 may not be used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex Chapter 90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for:	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarizing material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9002	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9004	Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	

ex 9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor, except for astronomical refracting telescopes and mountings therefor	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product; and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex 9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than electrically ignited flashbulbs	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
ex 9014	Other navigational instruments and appliances	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9016	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9017	Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	

9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments: - Dentists' chairs incorporating dental appliances or dentists' spittoons - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 9018 Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
9020	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9026	Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9028	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor: - Parts and accessories	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	

	- Other	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
9029	Revolution counters, production counters, taximeters, milcometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing radiations	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9031	Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9033	Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 91	Clocks and watches and parts thereof, except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
9105	Other clocks	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
9109	Clock movements, complete and assembled	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
9110	Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements	Manufacture in which: - the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product, and - within the above limit, the value of all the materials of heading 9114 used does not exceed 10% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
9111	Watch cases and parts thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9112	Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product
9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof: - Of base metal, whether or not gold- or silver-plated, or of metal clad with precious metal - Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
Chapter 92	Musical instruments; parts and accessories of such articles	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	
Chapter 93	Arms and ammunition; parts and accessories thereof	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 94	Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
ex 9401 and ex 9403	Base metal furniture, incorporating unstuffed cotton cloth of a weight of 300 g/m ² or less	Manufacture from materials of any heading, except that of the product or Manufacture from cotton cloth already made up in a form ready for use with materials of heading 9401 or 9403, provided that: - the value of the cloth does not exceed 25 % of the ex-works price of the product, and - all the other materials used are originating and are classified in a heading other than heading 9401 or 9403	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product
9405	Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
9406	Prefabricated buildings	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex Chapter 95	Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
9503	Other toys, reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 9506	Golf clubs and parts thereof	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, roughly-shaped blocks for making golf-club heads may be used	

ex Chapter 96	Miscellaneous manufactured articles; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 9601 and ex 9602	Articles of animal, vegetable or mineral carving materials	Manufacture from "worked" carving materials of the same heading as the product	
ex 9603	Brooms and brushes (except for besoms and the like and brushes made from marten or squirrel hair), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized, paint pads and rollers, squeegees and mops	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
9605	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning	Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set	
9606	Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
9608	Ball-point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, nibs or nib-points of the same heading as the product may be used	
9612	Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product	
ex 9613	Lighters with piezo-igniter	Manufacture in which the value of all the materials of heading 9613 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product	
ex 9614	Smoking pipes and pipe bowls	Manufacture from roughly-shaped blocks	
Chapter 97	Works of art, collectors' pieces and antiques	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	

"ANNEX IV

Text of the invoice declaration

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

Spanish version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ¹) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ².

Czech version

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ¹) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... ².

Danish version

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ¹), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ².

¹ When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

² Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

German version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...¹) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...² Ursprungswaren sind.

Estonian version

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...¹) deklareerib, et need tooted on ...² sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Greek version

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...¹) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...².

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...¹) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...² preferential origin.

¹ When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

² Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Melilla, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

French version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ¹) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ²).

Italian version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...¹) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ².

Latvian version

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...¹), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...².

¹ When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

² Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Lithuanian version

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...¹) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ² preferencinės kilmės prekės.

Hungarian version

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...¹) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...² származásúak.

Maltese version

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...¹) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...².

Dutch version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...¹), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ².

Polish version

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...¹) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ² preferencyjne pochodzenie.

¹ When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

² Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Portuguese version

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...¹), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...².

Slovenian version

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...¹) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...² poreklo.

Slovak version

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...¹) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...².

Finnish version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...¹) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita².

Swedish version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...¹) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung².

¹ When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

² Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

Version of the former Yugoslav Republic of Macedonia

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинска дозвола бр. ... ¹)
изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи имаат
преференцијално потекло ... ².

3

(Place and date)

.....

4

(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be
indicated in clear script)

=====

¹ When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

² Origin of products to be indicated. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol "CM".

³ These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

⁴ In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory."

ПРОТОКОЛ

КОН СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА
ПОМЕЃУ ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ЗЕМЈИ-ЧЛЕНКИ,
ОД ЕДНА СТРАНА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ДРУГА
СТРАНА, ЗА ДА СЕ ЗЕМЕ ПРЕДВИД ПРИСТАПУВАЊЕТО НА
РЕПУБЛИКА ЧЕШКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА, РЕПУБЛИКА
КИПАР, РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА,
РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА
ПОЛСКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА
ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

КРАЛСТВО БЕЛГИЈА,
РЕПУБЛИКА ЧЕШКА,
КРАЛСТВО ДАНСКА,
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА,
РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА,
РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА,
КРАЛСТВО ШПАНИЈА,
ФРАНЦУСКА РЕПУБЛИКА,
ИРСКА,
ИТАЛИЈАНСКА РЕПУБЛИКА,
РЕПУБЛИКА КИПАР,
РЕПУБЛИКА ЛАТВИЈА,
РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА,
ГОЛЕМО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ,
РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА,
РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО ХОЛАНДИЈА,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА,

РЕПУБЛИКА ПОЛСКА,

ПОРТУГАЛСКА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА,

РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА,

РЕПУБЛИКА ФИНСКА,

КРАЛСТВО ШВЕДСКА,

ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И
СЕВЕРНА ИРСКА,

Во натамошниот текст "земји-членки" преставени од
Советот на Европската Унија и

ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА И ЕВРОПСКАТА ЗАЕДНИЦА
ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА

Во натамошниот текст "Заедници" преставени од Советот на
Европската Унија и Комисијата на Европските Заедници,
од една страна и

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

од друга страна,

ИМАЈЌИ ГО ПРЕДВИД пристапувањето на Република Чешка, Република
Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија,
Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република
Словенија, и Република Словачка во Европската унија и со тоа и во
Заедницата на 1 мај 2004 г,

ПРИТОА ШТО:

(1) Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и
нивните земји-членки, од една страна и Република Македонија, од друга
страна, (во натамошниот текст ССА) беше потпишана со размена на писма
во Луксембург на 9 април 2001 и стапи во сила на 1 април 2004;

(2) Договорот за пристапување на Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија, и Република Словачка во Европската унија (во натамошниот текст "Договор за пристапување") беше потпишан во Атина на 16 април 2003;

(3) според член 6(2) на Актот за пристапување приклучен кон Договорот за пристапување, пристапувањето на новите Договорни страни кон ССА ќе биде договорено преку склучување на протокол кон ССА;

(4) консултации според член 35(3) на ССА се остварија за да се осигура дека се земат предвид заемните интереси на Заедницата и Република Македонија изнесени во оваа Спогодба;

(5) амандманите на Времената спогодба за трговија и трговски прашања помеѓу Европската заедница, од една страна, и Република Македонија, од друга страна, во натамошниот текст "ВС", усвоени со Одлука бр. 1/2002 од страна на Советот за соработка помеѓу Европската заедница и Република Македонија, од 30 јануари 2002 за воведување на две заеднички Декларации во врска со Принципатот Андора и Република Сан Марино и за амандманите на Прокорот бр. 4 за дифинирање на концептот на производите со потекло и методите на административна соработка, кои мора исто така да бидат направени и во однос на ССА,

(6) амандманите на ВС усвоени со Одлука бр. 2/2003 од страна на Советот за соработка помеѓу Европската заедница и Република Македонија, од 22 декември 2003г, со кои се имплементира натамошна либерализација на трговијата со земјоделски и рибни производи, мора исто така да бидат приклучени и кон ССА,

СЕ ДОГОВОРИЈА ЗА СЛЕДНОВО:

ДЕЛ I

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

Член I

Република Чешка, Република Естонија, Република Кипар, Република Латвија, Република Литванија, Република Унгарија, Република Малта, Република Полска, Република Словенија, и Република Словачка (во натамошниот текст "новите земји-членки") ќе бидат Страни во Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Европските заедници и нивните земји-членки, од една страна, и Република Македонија, од друга страна, потпишана со размена на писма во Луксембург на 9 април 2001 година и поединечно ќе ги усвојат и земат предвид, на истиот начин како другите земји-членки на Заедницата, текстовите на Спогодбата, како и Заедничките декларации, и Унилатералните декларации анексирани кон Финалниот акт потпишана на истиот датум.

Член 2

За да ги земат предвид неодамнешниот институционалниот развој во рамките на Европската унија, Страните се согласуваат дека по истекот на Договорот со кој се воспоставува Европската заедница за јаглен и челик, постојните одредби во Спогодбата што се однесуваат на Европската заедница за јаглен и челик ќе се смета дека се однесуваат на Европската заедница која ги превзела сите права и обврски склучени од страна на Европската заедница за јаглен и челик.

ПРИЛАГОДУВАЊА НА ТЕКСТОТ НА ССА ВКЛУЧИТЕЛНО И НЕЈЗИНИТЕ АНЕКСИ И ПРОТОКОЛИ

ДЕЛ II

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 3

Земјоделски производи sensu stricto

1. Анексот IV(а) кон ССА ќе се замени со текстот на Анексот I кон овој Протокол.
2. Анексот IV(б) кон ССА ќе се замени со текстот на Анексот II кон овој Протокол.
3. Анексот IV(ц) кон ССА ќе се замени со текстот на Анексот III кон овој Протокол.
4. На крајот на членот 27 (3) од ССА, ќе биде вметната следнава точка:

"(д) да се намалуваат прогресивно царинските давачки применливи на увозите на одредени земјоделски производи со потекло од Заедницата, наброени во Анексот IV(д), согласно следниов распоред:

- на 1 јануари 2004г. секоја давачка ќе биде намалена на 95% од МФН,
- на 1 јануари 2005г. секоја давачка ќе биде намалена на 90% од МФН,
- на 1 јануари 2006г. секоја давачка ќе биде намалена на 85% од МФН,
- на 1 јануари 2007г. секоја давачка ќе биде намалена на 80% од МФН,
- на 1 јануари 2008г. секоја давачка ќе биде намалена на 70% од МФН,
- на 1 јануари 2009г. секоја давачка ќе биде намалена на 60% од МФН,
- на 1 јануари 2010г. секоја давачка ќе биде намалена на 50% од МФН,
- на 1 јануари 2011г. останатите давачки ќе бидат укинати."

5. Текстот на Анексот IV кон Протоколов ќе биде додаден на ССА како Анекс IV(д).

6. На крајот на членот 27 на ССА, ќе биде вметнат следниов нов став:

"5. За оние производи каде за време на процесот на намалување споменат во овој член преференцијалната царинска давачка ја стигнува резидуалната вредност од 1 процент или помалку за *ad valorem* давачки и од 0,01 ЕВРО по кг (или по соодветната специфична единица) или помалку за специфичните давачки, царинските давачки ќе бидат елиминарни во тој момент".

Член 4

Рибни производи

1. Членот 28(2) на ССА ќе се замени со следново:

"2. Република Македонија ќе ги укине сите давачки кои имаат еквивалентен ефект на царинска давачка и ќе ги укине царинските давачки при увоз на риба и рибни производи со потекло од Заедницата со исклучок на производите наброени во Анексот V(б) од ССА, што ќе ги утврди тарифните намалувања за производите наброени таму."

2. Изразот "Година 3" во насловот на последниот колона од табелите во Анексите V(а)и (б) кон ССА ќе се заменат со "Година 3 и понатаму."

Член 5

Преработени земјоделски производи

1. Членот 1(1) на Протоколот 3 кон ССА ќе се замени со следново:

"1. Заедницата и Република Македонија за преработените земјоделски производи ќе ги применуваат царинските давачки наброени во Анекс I, Анекс II и Анекс III, во согласност со условите споменати таму, без разлика дали се ограничени со квота или не."

2. Табелата во Анексот II кон Протоколот 3 на ССА ќе се замени со табела во Анекс V на овој Протокол.

3. Текстот на Анекс VI на овој Протокол ќе се додаде на Протокол 3 на ССА како Анекс III.

4. По член 3 од Протоколот 3 на ССА, ќе се внесе следниов нов член 4

"Член 4

За оние производи каде за време на процесот на намалување споменат во овој Протокол преференцијалната царинска давачка ја стигнува резидуалната вредност од 1 процент или помалку за *ad valorem* давачки и од 0,01 ЕВРО по кг (или по соодветната специфична единица) или помалку за специфичните давачки, царинските давачки ќе бидат елиминирани во тој момент".

Член 6

Договор за вино

Табелата во став 1 од Анексот I (Договор помеѓу Европската заедница и Република Македонија за реципрочни преференцијални трговски концесии за одредени вина, споменат во член 27 (4) од ССА) на Дополнителниот протокол со кој се прилагодуваат трговските аспекти на ССА за да се земе предвид исходот од преговорите помеѓу страните за реципрочни преференцијални концесии за одредени вина, реципрочното признавање, заштита и контрола на имињата на вината, и реципрочно признавање, заштита и контрола на обележјата за алкохолни пијалаци и ароматизираните пијалаци, ќе се замени со табелата во Анекс VII на овој Протокол.

ДЕЛ III

ПРАВИЛА ЗА ПОТЕКЛО

Член 7

Протоколот 4 кон ССА во врска со дефиницијата на концептот на "производи со потекло" и методите на административната соработка ќе се измени како што следи:

1. Во "Табелата со содржина" до Делот II, втората алинеја ќе се замени со следново:
"- Член 3 Билатерална кумулација во Заедницата"

2. Во “Табелата со содржина”, во Делот II , третата алинеа ќе се замени со следново:

“- Член 4 Билатерална кумулација во Република Македонија”

3. Насловот на членот 3 ќе се замени со следново:

“Билатерална кумулација во Заедницата”

4. Последната реченица од членот 3 ќе се замени со следново:

“Нема да биде неопходно таквите материјали да минале низ достаточен процес на доработка или обработка, под услов да минале низ процес на доработка или обработка кој ги надминува операциите наведени во членот 7.”

5. Последната реченица од членот 4 ќе се замени со следново:

“Нема да биде неопходно таквите материјали да минале низ достаточен процес на доработка или обработка, под услов да минале низ процес на доработка или обработка кој ги надминува операциите наведени во членот 7.”

6. Термините “земја членка на ЕЗ” и “ земји-членки на ЕЗ” во Членот 5, став 2(а)(б)(в)(г)(д), членот 17(4) и членот 31(1) ќе се заменат со следниве термини:

“Земја членка на Заедницата” и “земји членки на Заедницата”

7. Членот 15(1) ќе се замени со следново:

“1. Материјалите без потекло употребени во поризводството на производи со потекло од Заедницата или Република Македонија за кои се издава доказ за потекло или кој се составува во согласност со одредбите од Делот V во Заедницата или Република Македонија нема да подлежат на повлекување или изземање од царински давачки од било кој вид.”

8. Членот 15(2) ќе се замени со следново:

“2. Забраната од ставот 1 ќе се применува за било каков аранжман за рефундирање, намалување или неплаќање, делумно или целосно, на царинските давачки или давачки кои имаат еквивалентен ефект, кои се применуваат во Заедницата или во Република Македонија за материјали кои се употребуваат за производство, кога таквото рефундирање, намалување или неплаќање изрично или се во сила, кога добиените

производи од таквите материјали се извезуваат, а не кога се задржуваат за натамошна домашна употреба.”

9. Последниот став од членот 15(6) ќе се замени со следново:

“7. Одредбите од овој член ќе се применуваат од 1 јануари 2003. Одредбите од ставот 6 ќе се применуваат до 31 декември 2005 и можат да се ревидираат со замен договор.”

10. Членот 18(4) ќе се замени со следново:

“4. Потврди за движење ЕУР.1 издадени ретроспективно мора да бидат одобрени со една од следниве фрази:

“EXPEDIDO A POSTERIORI”,

“VYSTAVENO DODATE ČNE”,

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”,

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,

“ISSUED RETROSPECTIVELY”,

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

“RILASCIATO A POSTERIORI”,

“IZSNIEGTS RETROSPEKT I VI”,

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”,

“KIADVA VISSZAMEN ÓLEGES HATÁLLYAL”,

“MA H RUG RETROSPETTIVAMENT”,

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”,

“EMITIDO A POSTERIORI”,

"IZDANO NAKNADNO",
"VYDANÉ DODATOČNE",
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UTFÄRDAT I EFTERHAND",
"ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО".",

11. Членот 19(2) ќе се замени со следново:

"2. Дупликатот издаден на овој начин мора да биде одобрен со еден од следниве зборови:

"DUPLICADO",
"DUPLIKÁT",
"DUPLIKAT",
"DUPLIKAT",
"DUPLIKAAT ",
"АНТИГРАФО",
"DUPLICATE",
"DÚPLICATA",
"DUPLICATO",
"DUBLIKATS",
"DUBLIKATAS",
"MÁSODLAT",
"DUPLIKAT",
"DUPLICAAT",
"DUPLIKAT",

"SEGUNDA VIA",

"DVOJNIK",

"DUPLIKÁT",

"KAKSOISKAPPALE",

"DUPLIKAT",

"ДУПЛИКАТ".",

12. Членот 30(1) ќе се замени со следново:

“1. За примена на одредбите од членот 21(1)(б) и членот 26(3) во случаи во кои за производите се издава фактура во валута која не е ЕВРО, износите во националните валути на државите-членки или на Република Македонија еквивалентни на износите изразени во ЕВРА ќе бидат годишно утврдени во секоја од засегнатите земји.”

13. Терминот “Европска комисија” во членот 30(3) и членот 31(1) ќе се замени со следново:

“Комисија на Европските заедници”.

Член 8

1. Анексот I на Протоколот 4 на ССА ќе се замени со текстот на Анексот VIII на овој Протокол.

2. Анексот II на Протоколот 4 на ССА ќе се замени со текстот на Анексот IX на овој Протокол.

3. Анексот IV на Протоколот 4 на ССА ќе се замени со текстот на Анексот X на овој Протокол.

Член 9

По Протоколот 4 кон ССА ќе се додаде следнава Заедничка декларација:

**“ЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА
ВО ВРСКА СО ПРИНЦИПАТОТ АНДОРА**

1. Производите со потекло од Принципатот Андора кои се опфатени со Поглавјата 25 до 97 од Хармонизираниот систем ќе се прифатат од страна на Република Македонија како производи со потекло од Заедницата, во рамките на значењето на оваа Спогодба.
2. Протоколот 4 ќе се применува *mutatis mudandis* во целите на дефинирање на статусот на производи со потекло на погоренаведените производи.

**ЗАЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА
ВО ВРСКА СО РЕПУБЛИКА САН МАРИНО**

1. Производите со потекло од Република Сан Марино ќе се прифатат од страна на Република Македонија како производи со потекло од Заедницата, во рамките на значењето на оваа Спогодба.
2. Протоколот 4 ќе се применува *mutatis mudandis* во целите на дефинирање на статусот на производи со потекло на погоренаведените производи.”

ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

ДЕЛ IV

Член 10

СТО

Република Македонија се обврзува дека нема да направи било какво побарување, барање или упат ниту пак ќе измени или пак ќе повлече било каква концесија во согласност со чл. XXIV.6 и XXVIII од ГАТТ од 1994 година во однос на ова проширување на Заедницата.

Член 11

Доказ на потекло и административна соработка

1. Доказите на потекло уредно издадени или од Република Македонија или од нова земја-членка во рамките на преференцијалните договори или автономни аранжмани применети помеѓу нив, ќе бидат прифатени во соодветните земји, ако:

(а) аквизицијата на таквото потекло донесува преференцијален тарифен третман на база на преференцијални тарифни мерки содржани во ССА;

(б) доказот на потеклото и транспортните документи биле издадени не покасно од денот пред датумот на пристапувањето;

(в) доказот на потеклото е доставен до царинските органи во рамките на периодот од 4 месеци од датумот на пристапувањето.

Таму каде стоката била декларирана за увоз или во Република Македонија или во нова земја-членка, пред датумот на пристапувањето, под преференцијални договори или автономни аранжмани применети помеѓу Република Македонија и таа нова земја-членка во тоа време, доказот за потекло издаден ретроспективно согласно тие договори или аранжмани може исто така да биде прифатен ако тоа се достави до царинските органи во рок од 4 месеци од датумот на пристапувањето.

2. Република Македонија и новите земји-членки се овластени да ги задржат овластувањата со коишто статусот на "доказани извозници" бил доделен во рамките на преференцијалните договори или автономни аранжмани применети помеѓу нив, ако:

(а) таква одредба е исто така предвидена во Договорот склучен пред датумот на пристапувањето помеѓу Република Македонија и Заедницата; и

(б) докажаните извозници ги применуваат правилата за потекло на сила под тој договор.

Овие овластувања ќе се заменат, не подоцна од 1 година по датумот на пристапувањето, со нови овластувања издадени под условите на ССА.

3. Барањата за последователна верификација на доказот за потекло издаден согласно преференцијалните договори или автономните аранжмани споменати во ставовите 1 и 2 погоре, ќе се прифатат од страна на овластените царински органи или на Република Македонија или на земјите-членки за период од три години по издавањето на споменатиот доказ за потекло и тоа може да се направи од страна на органите за период од три години по прифаќањето на доказот за потекло доставено до тие органи како поддршка на увозната декларација.

Член 12

Стока во транзит

1. Одредбите на ССА може да се применуваат на стока извезена или од Република Македонија во една од новите земји-членки или од новите земји-

членки во Република Македонија, кои се во согласност со одредбите на Протокол 4 на ССА и да на датумот на пристапувањето се или на пат или во привремено складирање, во царински скалд или во во слободна зона во Република Македонија или пак во таа нова земја-членка.

2. Преференцијален тратман може да се додели во такви случаи, доколку доказот за потекло, издаден ретроспективно од царинските органи на земјата-извозник се достави до царинските органи на земјата-увозник, во рок од 4 месеци од датумот на пристапувањето.

Член 13

Квоџи во 2004 г.

За 2004 г, износите на новите тарифни квоти и зголемувањето на износите на постојните царински квоти ќе се пресметуваат како про рата на основните износи, земајќи го предвид периодот изминат пред 1 мај 2004 г.

ОПШТИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

ДЕЛ V

Член 14

Овој Протокол и Анексите кон истиот ќе претставуваат составен дел на ССА.

Член 15

1. Овој Протокол ќе биде одобрен од Заедницата, Советот на Европската Унија во името на земјите-членки, и од Република Македонија во согласност со нивните сопствени постапки.

2. Страните меѓусебно ќе се известат за извршувањето на соодветните постапки споменати во претходниот став. Инструментите за одобрување ќе бидат депонирани при Генералниот секретаријат на Советот на Европската унија.

Член 16

1. Овој Протокол ќе стани во сила на истиот ден како и Договорот за пристапување, ако сите инструменти за одобрување на овој Протокол се депонирани пред тој датум.

2. Ако сите инструменти за одобрување на овој Протокол не се депонирани пред тој датум, овој Протокол ќе стани во сила на првиот ден на првиот месец по датумот на депонирањето на последниот инструмент за одобрување.

3. Ако сите инструменти за одобрување на овој Протокол не се депонирани пред 1 мај 2004 г, овој Протокол ќе се применува привремено ефективно од 1 мај 2004 г.

Член 17

Овој Протокол е составен во дупликат на секој од официјалните јазици на Договорните страни, а секој од овие текстови е еднакво автентичен.

Член 18

Текстот на ССА, вклучително Анексите и Протоколите, претставуваат составен дел од истиот, и Финалниот акт заедно со декларациите анексирани кон истиот, ќе бидат составени на чешки, естонски, унгарски, латвиски, литвански, малтешки, полски, словачки и на словенечки јазик, и овие текстови ќе бидат автентични на истиот начин како и оригиналните текстови. Советот за стабилизација и асоцијација ќе ги одобри овие текстови.

АНЕКС I

“АНЕКС IV(a)

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА)

(наведено во Член 27 (3) (a))

0105 19 20	0210 99	1002	1209 29	2005 10 00 10	2309 90 70
0105 92	0404	1003 00 90 10	1209 30	2104 20 00 10	2309 90 91
0105 93	0408	1006 10 10	1209 91	2302	2309 90 95
0105 99 10	0410	1007	1209 99	2307	2309 90 99 10
0106 90 00 50	0601	1008	1211	2308	2401
0206 10	0602 10	1103 11	1212	2309 90 10	4301
0206 21	0602 20	1103 13 10	1501	2309 90 20	
0206 22	0602 30	1103 13 90 10	1503	2309 90 31	
0206 30	0602 40	1103 19 40	1517 90 99 00	2309 90 33	
0206 41	0703 10 19 10	1105	1701 12	2309 90 35	
0206 49	0703 10 19 30	1108	1702 11	2309 90 39	
0206 80	0703 90 00 10	1202	1702 19	2309 90 41	
0206 90	0802 11	1209 22	1702 20	2309 90 43	
0208	0802 12	1209 23	1702 30	2309 90 49	
0210 91	0904 11	1209 24	1702 40	2309 90 51	
0210 92	0904 12	1209 25	1702 60	2309 90 53	
0210 93	1001 10 00 10	1209 26	1703	2309 90 59	
Ex 0713 20	Солен грашок (Garbanzos)-семенски				
Ex 0713 31	Грав од видот Vigna mungo (L.) Hepperli ili Vigna Radiata (L.) Wilczek-семенски				
Ex 0713 32	Грав ситен првен (Adzuki) (Phaseolus) или (Vigna angularis)-семенски				
Ex 0713 39	Друг грав за сеење				
Ex 0713 50	Боб (Vicia faba var. major) и коњски боб (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)-семенски				

АНЕКС II

“АНЕКС IV(б)

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТА)
(наведено во Член 27(3) (б))

CN code ¹	Опис	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 и потоа	
		(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)	(1) (т)	(2) (% од МФН)
0206 29	Јастиви делови од говеда, замрзнати-освеќ-јазичи и цигери	415	65	415	60	415	55	415	50	415	40	415	30	415	20	-	0
0207	Месо и јастиви делови, од живина од тар. број 0105, свежи, разладени или за- мрзнати:	6000	65	6000	60	6000	55	6000	50	6000	40	6000	30	6000	20	-	0
0210 11	Свинско месо	50	95	50	90	50	85	50	80	50	70	50	60	50	50	-	0
0210 12																	
0210 19																	
0401 20	Млеко и павлака, со содржина на масти што надминува 1% но не надминува 6%	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување	450	65	450	60	450	55	450	50	450	40	450	30	450	20	-	0
0405 10	- Пулвер	1250	65	1250	60	1250	55	1250	50	1250	40	1250	30		20	-	0

¹ Како што е дефинирано во Законот за царинска тарифа на Република Македонија (Службен весник бр. 23/03)

CN code	Опис	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 и погоя	
		105	70	110	70	115	70	120	70	130	70	140	70	150	70	160	70
0406 20	Сирење стругано или во прав, од сите видови																
0406 30	Сирење толено, освен стругано или во прав																
0406 90	-Друго сирење	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
0805 10	-Портокал	8000	65	8000	60	8000	55	8000	50	8000	40	8000	30	8000	20	-	0
0805 20	-Магларина (вклучувајќи тангирски и сатумас-мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на агрума																
0805 40	-Грејфрут																
0805 50	-Лимони и лимета																
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	2740	70	2780	70	2820	70	2860	70	2970	70	3080	70	3190	70	3300	70
1602	Друга приготвени или конзервирани производи од месо, од јастив месни делови или од крв	1380	70	1410	70	1440	70	1470	70	1540	70	1610	70	1680	70	1750	70
1507 10	-Сурово масло, вклучувајќи дестилирано	15000	70	15000	70	15000	70		0 ²		0		0		0		0
2005 70	- Маслинки	1600	65	1600	60	1600	55	1600	50	1600	40	1600	30	1600	20	-	0
2009	Сокови	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100
2309 90 99 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни Друго	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70

(1) Тарифна квота

(2) Применлива царина за количини надвор од квота

² Во согласност со договореното во СТО

“АНЕКС IV(ц)

**УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА (КОНЦЕСИИ ВО
РАМКИ НА КВОТА)**

(наведено во Член 27(3)(ц))

CN code ¹	Опис	Годишна количина (тони)	Применувана царинска стапка (% од МФН)
0203	Свинско месо, свежо, разладено или замрзнато	2000	70
0406+	Сирење и урда	600	70

¹ Како што е дефинирано во Законот за царинска тарифа на Република Македонија (Службен весник бр. 23/03)

“ АНЕКС IV (д)

УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИ, СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА (ПРОГРЕСИВНА
РЕДУКЦИЈА НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА ВРЕМЕ НА
ТРАНЗИЦИОНЕН ПЕРИОД, НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ОД
1 ЈАНУАРИ 2011)

(наведено во Член 27(3)(д))

	0202 20 90 00	0603 10 50 90	0802 21 00 00	0810 60 00 00	0812 90 60 00
0102 90 21 00	0202 30 10 00	0603 10 80 10	0802 22 00 00	0810 90 30 00	0812 90 70 00
0102 90 29 00	0202 30 50 00	0603 10 80 90	0802 31 00 00	0810 90 40 00	0812 90 99 10
0102 90 41 00	0202 30 90 00	0603 90 00 00	0802 32 00 00	0810 90 95 00	0812 90 99 90
0102 90 49 00	0209 00 30 00	0604 10 10 00	0802 40 00 00	0811 10 11 00	0813 10 00 00
0102 90 51 00	0209 00 90 00	0604 10 90 00	0802 50 00 00	0811 10 19 00	0813 20 00 00
0102 90 59 00	0210 20 10 00	0604 91 21 00	0802 90 20 00	0811 10 90 00	0813 30 00 00
0102 90 61 00	0210 20 90 00	0604 91 29 00	0802 90 50 00	0811 20 11 00	0813 40 10 00
0102 90 69 00		0604 91 41 00	0802 90 60 00	0811 20 19 00	0813 40 30 00
0102 90 71 00	0405 20 90 00	0604 91 49 00	0802 90 85 00	0811 20 31 00	0813 40 50 00
0102 90 79 00	0405 90 10 00	0604 91 90 00	0803 00 11 00	0811 20 39 00	0813 40 60 00
0102 90 90 00	0405 90 90 00	0604 99 10 00	0803 00 19 00	0811 20 51 00	0813 40 70 00
0105 11 19 00		0604 99 90 00	0803 00 90 00	0811 20 59 00	0813 40 95 00
0105 11 99 00	0602 90 30 00		0804 10 00 00	0811 20 90 00	0813 50 12 00
0105 12 00 00	0602 90 41 00	0709 90 60 00	0804 20 10 00	0811 90 11 00	0813 50 15 00
0105 19 90 00	0602 90 45 00	0710 80 10 00	0804 20 90 00	0811 90 19 00	0813 50 19 00
0105 99 20 00	0602 90 49 00	0710 80 80 00	0804 30 00 00	0811 90 31 00	0813 50 31 00
0105 99 30 00	0602 90 51 00	0710 80 85 00	0804 40 00 00	0811 90 39 00	0813 50 39 00
0105 99 50 00	0602 90 59 00	0711 20 10 00	0804 50 00 00	0811 90 50 00	0813 50 91 00
	0602 90 70 00	0711 20 90 00	0805 90 00 00	0811 90 70 00	0813 50 99 00
0201 10 00 00	0602 90 91 00	0712 20 00 00	0810 20 10 00	0811 90 75 00	
0201 20 20 00	0602 90 99 00	0712 31 00 00	0810 20 90 00	0811 90 80 00	0901 11 00 00
0201 20 30 00	0603 10 10 10	0712 32 00 00	0810 30 10 00	0811 90 85 00	0901 12 00 00
0201 20 50 00	0603 10 10 90	0712 33 00 00	0810 30 30 00	0811 90 95 00	0901 21 00 00
0201 20 90 00	0603 10 20 90	0712 39 00 00	0810 30 90 00	0812 10 00 00	0901 22 00 00
0201 30 00 00	0603 10 30 10	0712 90 05 00	0810 40 10 00	0812 90 10 00	0901 90 10 00
0202 10 00 00	0603 10 30 90	0712 90 19 00	0810 40 30 00	0812 90 20 00	0901 90 90 00
0202 20 10 00	0603 10 40 10	0712 90 30 00	0810 40 50 00	0812 90 30 00	0902 10 00 00
0202 20 30 00	0603 10 40 90	0712 90 50 00	0810 40 90 00	0812 90 40 00	0902 20 00 00
0202 20 50 00	0603 10 50 10	0712 90 90 00	0810 50 00 00	0812 90 50 00	0902 30 00 00

0902 40 00 00	1104 19 99 00	1107 10 11 00	2007 99 33 10
	1104 22 20 00	1107 10 19 00	2007 99 33 90
1003 00 90 20	1104 22 30 00	1107 10 91 00	2007 99 35 10
1003 00 90 90	1104 22 50 00	1107 10 99 00	2007 99 35 90
1004 00 00 90	1104 22 90 00	1107 20 00 00	2007 99 39 10
	1104 22 98 00		2007 99 39 90
1102 10 00 00	1104 23 10 00	1209 21 00 00	2007 99 55 00
1102 20 10 00	1104 23 30 00		2007 99 57 00
1102 20 90 00	1104 23 90 00	1509 10 10 00	2007 99 91 00
1102 30 00 00	1104 23 99 00	1509 10 90 00	2007 99 93 00
1102 90 10 00	1104 29 01 00	1509 90 00 00	2007 99 98 10
1102 90 30 00	1104 29 03 00	1510 00 10 00	2007 99 98 90
1102 90 90 00	1104 29 05 00	1510 00 90 00	
1103 13 90 90	1104 29 07 00	1514 99 10 00	2309 10 11 00
1103 19 10 00	1104 29 09 00	1514 99 90 00	2309 10 13 00
1103 19 30 00	1104 29 11 00	1517 90 93 00	2309 10 15 00
1103 19 50 00	1104 29 15 00		2309 10 19 00
1103 19 90 00	1104 29 19 00	1603 00 10 00	2309 10 31 00
1103 20 10 00	1104 29 31 00	1603 00 80 00	2309 10 33 00
1103 20 20 00	1104 29 35 00		2309 10 39 00
1103 20 30 00	1104 29 39 00	1701 91 00 00	2309 10 51 00
1103 20 40 00	1104 29 51 00	1701 99 90 00	2309 10 53 00
1103 20 50 00	1104 29 55 00		2309 10 59 00
1103 20 60 00	1104 29 59 00	2007 10 10 00	2309 10 70 00
1103 20 90 00	1104 29 81 00	2007 10 91 00	2309 10 90 00
1104 12 10 00	1104 29 85 00	2007 10 99 00	
1104 12 90 00	1104 29 89 00	2007 91 10 00	
1104 19 10 00	1104 30 10 00	2007 91 30 00	
1104 19 30 00	1104 30 90 00	2007 91 90 00	
1104 19 50 00		2007 99 10 00	
1104 19 61 00	1106 10 00 00	2007 99 20 00	
1104 19 69 00	1106 30 10 00	2007 99 31 10	
1104 19 91 00	1106 30 90 90	2007 99 31 90	

“АНЕКС II

Царини применливи за производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија¹

CN Code ²	Опис	Висина на царина (%)							
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 и потоа
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0403	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на допаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со допадено овошје, јатчесто овошје или какао:								
0403 10	-Јогурт:								
	--Ароматизиран или со допадено овошје, јатчесто овошје или какао:								
	---Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса:								
	----Што не надминува 1,5%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 51 00		80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 53 00	----Што надминува 1,5% но не надминува 27%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 59 00	----Што надминува 27%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
	---Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:								
	----Што не надминува 3%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 91 00		80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 93 00	----Што надминува 3% но не надминува 6%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 10 99 00	----Што надминува 6%	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90	-Друго:								

¹ За оние тарифни линии за кои бесцарински квоти се наведени во Анекс III, овој Анекс се однесува за количини надвор од квотата.² Како што е дефинирано во Законот за царинска тарифа на Република Македонија (Службен весник бр. 23/03)

0403 90 71 00	---Ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или како: ---Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса: ----Што не надминува 1,5 %	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 73 00	----Што надминува 1,5 % но не надминува 27 %	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 79 00	----Што надминува 27 %	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 91 00	---Друго, со содржина на млечна маснотија по маса: ----Што не надминува 3 %	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 93 00	----Што надминува 3 % но не надминува 6 %	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0403 90 99 00	----Што надминува 6 %	80% од МФН	65% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
0405	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази.								
0405 20	-Млечни премази:								
0405 20 10 00	--Со содржина на маснотија по маса, од 39% или поголема, но помала од 60%	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
0405 20 30 00	--Со содржина на маснотија по маса, од 60% или поголема, но помала од 75%	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
0501 00 00 00	Човечка коса, необработена, испрана или неспрана, одмастена или неод- мастена; отпадници од човечка коса	0	0	0	0	0	0	0	0
0502	Четини и влакна од питоми или диви ѕвјаз; влакна од јазовци и други влакна за изработка на четки; отпадници од тие четини или влакна:	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 00 00 00	Коњски влакна и отпадници од коњски влакна, подготвени во слојски или не, со подлога или без подлога	0	0	0	0	0	0	0	0
0505	Кожи и други делови од птица, со кивното перје и пердув, перје и делови од перје (со потсечени или испотсечени рабови) и пердув, понатаму несо- работувани, освен со чистење, дезинфицирање или третирање заради конзервирање; прав и отпадници од перје или делови од перје:	0	0	0	0	0	0	0	0
0506	Коски и срцевина од рогови, сурови, одмастени, просто подготвени (но неисечени во форми), третирана со кјаслина или дезелатинирани; прав и отпадници од овие производи:	0	0	0	0	0	0	0	0
0507	Слонова коска, желковина, коска од кит, влакна од китова коска, рогови, еленски рогови, копита, нокти, канци и клунови, необработени или просто приготвени, но неисечени во форми; прав и отпадници од овие производи:	0	0	0	0	0	0	0	0
0508 00 00 00	Корали и слични материјали, необработени или просто приготвени но по- наку необработени; черупка на мекотели, черупкари или трнкожици, коски на сипа, необработени или просто приготвени но неисечени во фор- ми; прав и отпадници од овие производи	0	0	0	0	0	0	0	0
0509 00	Природни сујатери од животинско потекло:	0	0	0	0	0	0	0	0

0510 00 00 00	Сива амбра, кастореум, цибет и мошус; катариди, жолчки, сушени или несуснени; жлезди и други животински материји, свежи, разладени или замрзнати или поинаку припремено конзервирано, што се употребуваат во производството на фармацевтски производи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0710	Зеленчук (неварен или варен на пара или во врела вода), замрзнат:	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН			0
0710 40 00 00	-Пченка шеќер										
0711	Зеленчук припремено конзервиран (на пр. со гас сулфурдиоксид, во саламура, сулфурарана вода или други раствори за конзервирање), но во таква состојба негоден за непосредна исхрана:										
0711 90	-Друг зеленчук: мешаница на зеленчук:										
0711 90 30 00	--Зеленчук:	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН			0
0711 90 30 00	---Пченка шеќер										
0903 00 00 00	Мате-чај	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН			0
1212	Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка и шеќерна трска, свежи, разладени, замрзнати или суви, вклучувајќи и мелени; голущи и јатки од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, неспржен, од видот <i>Cichotium intybus sativum</i>), вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место неспоменати ниту вклучени:										
1212 20 00 00	-Морски алги и други алги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302	Растителни сокови и екстракти; пектински материји, пектинати и пектати; агар-агар и други слези и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:										
1302 12 00 00	-Растителни сокови и екстракти:										
1302 12 00 00	--Од сладок корен	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 13 00 00	--Од хмељ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 14 00 00	--Од див пелин или од растителни корења што содржат рогеноне	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 19	--Друго:										
1302 19 30 00	--Меѓумешини од растителни екстракти, за производство на пијалаци или производи за исхрана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 19 91 00	---Друго:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 19 91 00	----Медицински										
1302 20	-Пектински материји, пектинати и пектати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 20	-Служи и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:										
1302 31 00 00	--Агар-агар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 32	--Служи и средства за згуснување екстрахирани од рокчиња, семе од рокчиња или семе од глар, модификувани или немодификувани:										
1302 32 10 00	---Од рокчиња или од семе од рокчиња	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	Растителни материјали што првенствено се употребуваат за плетарство (на пр. бамбус, иланска трска, трска, рогоз, врбови пратки, рафија, слама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1402 00 00 00	од жита исцистена, белена или бојосана и кора од липа: Растителни материјали што првенствено се употребуваат како материјал за полнење или тапаирање (на пр. капок, растителни алакна, морска трева), вклучувајќи ги и оние што се приготвени во форма на слоеви со подлога или без подлога од други материјали	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403 00 00 00	Растителни материјали што првенствено се употребуваат за производство на метли или четки (на пр. сорго, пшасава, пиревина), лури и во форма на врзопи или снопови	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1404	Растителни производи несломнати ниту опфатени на друго место:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1404 10 00 00	-Сурови растителни материјали што првенствено се употребуваат за бојување или штавење	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1404 20 00 00	-Линтерс од памук	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1404 90 00 00	-Друго	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1505 00	Маснотии од волна и масни материји добиели од тие маснотии (вклучувајќи лаволин):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1506 00 00 00	Други маси и масла од животинско потекло и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1515	Други растителни маси и масла, неспарливи (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1515 90	-Друго:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1515 90 15 00	--Масло од јојоба и Onitsea; восок од мирта (myrtle) и јапонски восок; нивни фракции	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1516	Маси и масла од животинско или растително потекло и нивни фракции, делумно или напooled хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или еледицинизирани, пречистени или непречистени, но понатаму неприготвени:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1516 20	-Растителни маси и масла и нивни фракции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1516 20 10 00	--Хидрогенизирано рицинусово масло, т.н. "опал-восок"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1517	Маргарин; јастиви мешавини или препарати од маси или масла од животинско или растително потекло или од фракции на различни маси или масла од оваа глава, освен масите или маслата за јадење и нивните фракции од тар. број 1516:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1517 10	-Маргарин, вклучувајќи течен маргарин:	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН
1517 10 10 00	--Со содржина поголема од 10% но помала од 15% по маса млечни маснотии	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН
1517 90	-Друго:	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН
1517 90 10 00	--Со содржина поголема од 10% но помала од 15% по маса млечни маснотии	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН
1517 90 93 00	-Друго:	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0
1517 90 93 00	--Јастиви мешавини или препарати што се употребуваат за подмачкување на калапи	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН
1518 00	Животински или растителни маси и масла и нивни фракции, варени, оксидирани, дезидрирани, сулфурирани, дувани, полимеризирани со загреење	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1806 20	Други производи во табли или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, пасти, прав, гранули или во други форми во растуриена состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што надминува 2 кг:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 20 10 00	--Што содржат 31 % или повеќе по маса на путер од какао или што содржат комбинарана маса од 31 % или повеќе на путер од какао и млечна маснотија	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 20 30 00	--Што содржат комбинарана маса од 25 % или повеќе, но помалку од 31 % на путер од какао и млечна маснотија	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 20 50 00	--Друго:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 20 50 00	--Што содржат 18% или повеќе по маса на путер од какао	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 20 70 00	---Чоколадно млеко во прав	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 20 80 00	---Чоколадни преливи	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 20 95 00	--Друго	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 31 00 00	Друга, во табли или прачки:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 31 00 00	--Полнети	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 32	--Неполнети:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 32 10 00	---Со додаток на жита, овошје или јатчесто овошје	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 32 90 00	---Други	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90	Друго:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 11 00	--Чоколади и чоколадни производи:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 11 00	---Чоколади, полнети или неполнети:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 19 00	---Што содржат алкохол	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 19 00	---Друго	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 31 00	--Друго:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 31 00	---Полнети	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 39 00	---Неполнети	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 50 00	--Слатки производи и нивни замести добиени од производи за замена за шеќер, што содржат какао	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 60 00	--Премази што содржат какао	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН

1806 90 70 00	—Препарати за приготвување на пијалаци, што содржат какао	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1806 90 90 00	—Друго	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1901	Екстракт на слад, прехранбени производи од брашно, јарма, грис, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тар. броеви 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени:	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 10 00 00	—Производи за исхрана на деца, во пакување за продажба на мало	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
1901 20 00 00	—Мешавици и теста за производство на пекарски производи од тар. број 1905	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90	—Друго:	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 11 00	—Екстракти на слад:	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 19 00	—Со содржина на сува материја од 90% по маса или поголема	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 91 00	—Друго:	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 99 00	—Што не содржи млечни маснотии, сахароза, изосахароза, гликоза или скроб или со содржина помала од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза вклучувајќи инвертен шеќер) или изосахароза, 5% гликоза или скроб, исклучувајќи ги прехранбените производи во форма на прав од стоки од тар. Број 0401 до тар. број 0404	0	0	0	0	0	0	0	0
1902	—Друго	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
1903 00 00 00	Теста, варени или неварени или понети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени, како што се сплагети, макарони, резанци, лазањи, њоски, равиоли, канелони, кускус, приготвени или неприготвени:	0	0	0	0	0	0	0	0
1904	Талиока и замени за талиока, приготвени од скроб, во форма на лушпици, зрна, монистра или слични форми	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН
1905	Производи за исхрана добиени со бабрење или пржење на жита или производи од жита (на пример: печкарни снеженици); жита (освен пченка) во зрно или во форма на снежинки или други обработени зрна (освен брашно, јарма и грис), претходно варени, или поинаку приготвени, на друго место неспоменати ниту опфатени:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
2001	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капули за фармацевтска употреба, облати, ортцова хартија и слични производи:	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 90	Зеленчук, овошје, јачместо овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2001 90 30 00	—Друго:	0	0	0	0	0	0	0	0
	—Пченка шеќер (Zea mays var. saccharata)	0	0	0	0	0	0	0	0

2001 90 40 00	---Јам, слатки компири и слични јастиви делови на растенијата, со содржина од 5% или повеќе по маса на скроб	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2001 90 60 00	---Палмини срца	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2004	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен произведите од тар. број 2006:								
2004 10	-Компир:								
2004 10 91 00	---Друго: ---Во форма на брашно, гриз или лушпици	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2004 90	-Друг зеленчук и мешавина на зеленчук:								
2004 90 10 00	---Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharata)	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2005	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен произведите од тар. број 2006:								
2005 20	-Компир:								
2005 20 10 00	---Во форма на брашно гриз или лушпици	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2005 80 00 00	-Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharata)	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, покажу приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспоменати или опфатени:								
	-Јатчесто овошје, кикиритки и други семки, вклучувајќи мешавина на тоа овошје:								
2008 11	---Кикиритки:								
2008 11 10 00	---Другер од кикиритки	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
	-Јатчесто овошје, кикиритки и други семки, вклучувајќи мешавина на тоа овошје:								
2008 91 00 00	---Кикиритки:	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2008 99	---Друго:								
	---Без содржина на додаден шеќер:								
	-----Сливи и суви сливи, во непоотредни пакувања со исто маса:								
2008 99 85 00	-----Пченка, освен пченка шеќерка (Zea mays var. saccharata)	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2008 99 91 00	-----Јам, слатки компири и слични јастиви делови на растенија, со содржина 5% или повеќе по маса на скроб	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0
2101	Екстракт, есенци и концентрати, на кафе, чај или мате-чај и препарати врз основа на тие производи или врз база на кафе, чај, или мате-чај; пржена								

цикорја и други пржени замени на кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи: -Екстракти, есенции и концентрати на кафе, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати или врз база на кафе: --Екстракти, есенции и концентрати: ---Со содржина на сува материја врз база на кафе од 95% или повеќе ---Друго --Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе: ---Препарати врз база на овие екстракти, есенции или концентрати од кафе ---Друго -Екстракти, есенции и концентрати, на чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај: --Екстракти, есенции или концентрати --Препарати: ---Врз база на екстракти, есенции или концентрати од чај или мате чај ---Друго -Пржена цикорија и други пржени замени на кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи: --Пржена цикорија и други пржени замени на кафе: ---Пржена цикорија ---Друго --Екстракти, есенции и концентрати на пржена цикорија и други пржени замени на кафе: ---Од пржена цикорија ---Друго	95% од МФН 95% од МФН	90% од МФН 90% од МФН	85% од МФН 85% од МФН	80% од МФН 80% од МФН	70% од МФН 70% од МФН	60% од МФН 60% од МФН	50% од МФН 50% од МФН	0
2101 11 2101 11 11 00 2101 11 19 00 2101 12 2101 12 92 00 2101 12 98 00 2101 20 2101 20 20 00 2101 20 92 00 2101 20 98 00 2101 30 2101 30 11 00 2101 30 19 00 2101 30 91 00 2101 30 99 00								
2102 2102 10 2102 10 10 00	Квасец (активен или неактивен); други едноклеточни микроорганизми, мр-тви (освен вакцини од тар. број 3002); приготвени прашици за дечичко: --Активен квасец --Култура на квасец	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН

2104 20 00 10	--Детска храна во садови со нето маса што не надминува 250 г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2104 20 00 90	--Диететска храна во садови со нето маса што не надминува 250 г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2105 00	Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или без додаток на какао:	50% од МФН	45% од МФН	40% од МФН	35% од МФН	25% од МФН	15% од МФН	5% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106	Прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 10	--Концентрати на белтачини и текстурирани белтачинестии материи:	50% од МФН	45% од МФН	40% од МФН	35% од МФН	25% од МФН	15% од МФН	5% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90	--Друго:	50% од МФН	45% од МФН	40% од МФН	35% од МФН	25% од МФН	15% од МФН	5% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90 10 00	--Cheese fondues	50% од МФН	45% од МФН	40% од МФН	35% од МФН	25% од МФН	15% од МФН	5% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90 20 00	--Сложениите алкохолни препарати, освен оние врз база на миризливи материи, од вид којшто се користи за производство на пијалаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90 92 00	--Друго:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90 92 00	--Без млечни маснотии, сахароза, изогликоза, гликоза или скроб или кои содржат, по маса, помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% сахароза или изогликоза, 5% гликоза или скроб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90 98 00	--Друго	50% од МФН	45% од МФН	40% од МФН	35% од МФН	25% од МФН	15% од МФН	5% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или арома-тизација; мраз и снег:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или арома-тизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009:	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН	50% од МФН
2203 00	Пиво добиено од слад:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205	Вермут и други вина од свежо грозје, ароматизирани со растенија или со средства за ароматизација:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205 10	--Во садови од 2 литри или помали:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205 10 10 00	--Со содржина на реален алкохол од 18% вол или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205 10 90 00	--Со содржина на реален алкохол што надминува 18% вол	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205 90	--Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205 90 10 00	--Со содржина на реален алкохол од 18% вол или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2205 90 90 00	--Со содржина на реален алкохол што надминува 18% вол	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2207	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол 80% вол или повеќе; етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било јачина:	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2207 10 00 00	--Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол 80% вол или повеќе	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2207 20 00 00	--Етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било содржина на алкохол	95% од МФН	90% од МФН	85% од МФН	80% од МФН	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2208	Неденатуриран стилалкохол со содржина на алкохол помала од 80% вод, ракии, ликери и други алкохолни пијалаци: -Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулпа или комина, од грозје:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20	--Во амбалажа од 2 литри или помала:								
2208 20 12 00	---Коњак	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 14 00	---Армањак	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 26 00	---Грапа	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 27 00	---"Brandy de Jerez"	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 29 00	---Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 40 00	--Во амбалажа поголема од 2 литри: ---Суров дестилат	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 62 00	---Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 64 00	---Коњак	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 66 00	---Армањак	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 68 00	---Грапа	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 70 00	---"Brandy de Jerez"	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 20 72 00	---Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 30	-Виски:								
2208 30 11 00	--Бурбон виски, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 30 19 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 30 32 00	--Шкотско виски: ---Виски од слад, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 30 38 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0

2208 30 52 00	---Мешано виски (blended), во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 30 58 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 30 72 00	---Друго, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 30 78 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 30 82 00	---Друго, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 30 88 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 40	---Рум и таџија (ракија од шеќерна трска): ---Во амбалажа од 2 литри или помала:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 40 11 00	---Рум со содржина на испарливи материи освен етил и метил алкохол еднаква или што надминува 225 г/хектолитар на чист алкохол (со 10% толеранција) ---Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 40 31 00	---Со вредност што надминува 7,9 евра по литар на чист алкохол	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 40 39 00	---Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 40 51 00	---Во амбалажа поголема од 2 литри: ---Рум со содржина на испарливи материи освен етил и метил алкохол еднаква или поголема од 225 г/хектолитар на чист алкохол (со 10% толеранција) ---Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 40 91 00	---Со вредност што надминува 2 евра по литар на чист алкохол	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 40 99 00	---Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 50	---Цин и клековача: ---Цин, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 50 11 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0
2208 50 19 00		70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0

2208 50 91 00	--Клеовача, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 50 99 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 60	-Вотка: --Со содржина на алкохол 45,4% по зафатнина или помала, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 60 11 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 60 19 00	--Со содржина на алкохол поголема од 45,4% по зафатнина, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 60 91 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 60 99 00	-Ликери и кордијали: --Во амбалажа од 2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 70	---Во амбалажа поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 70 10 00	-Друго: --Арак, во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 70 90 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90	--Сливовица, крушковница или вишновница (освен ликери), во амбалажа: ---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 11 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 19 00	--Други алкохоли и други алкохолни пијалаци, во амбалажа од: ---2 литри или помала: ----Узо	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 33 00	----Друго: -----Алкохолни пијалаци (освен ликери): -----Дестилирани од овошје: -----Калвадос	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 38 00		70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 41 00		70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 45 00		70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0

2208 90 48 00	-----Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 52 00	-----Друго: -----Корн	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 54 00	-----Текстила	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 56 10	-----Друго: -----Мастика	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 56 90	-----Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 69 00	-----Друго:	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
	---Поголема од 2 литри:									
	----Алкохолни пијалци (освен ликери):									
2208 90 71 00	-----Дестилрани од овошје	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 75 00	-----Текстила	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 77 00	-----Друго	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 78 00	----Други алкохолни пијалци	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
	--Неденатуриран етил алкохол со содржина на алкохол помала од 80% вол. во амбалажа:									
2208 90 91 00	---2 литри или помала	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2208 90 99 00	---Поголема од 2 литри	70% од МФН	60% од МФН	50% од МФН	0	0	0	0	0	0
2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замени за тутун:	70% од МФН	70% од МФН	70% од МФН	70% од МФН	70% од МФН	70% од МФН	70% од МФН	70% од МФН	70% од МФН
2403	Други преработки од тутун и производи за замена на тутун; "хомогенизиран" или "реконституиран" тутун; екстракти и сокови од тутун:	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН	МФН
2905	Ациклически алкохоли и нивни халогени сулфо, нитро или нитрозо деривати:									
	-Други полихидроксилни алкохоли:									
2905 43 00 00	--Манитол	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2905 44	--D-Glucitol (сорбитол):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2905 45 00 00	--Глицерин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3301	Етерични масла (без терпени или со терпени), вклучувајќи т.н. "concretes" и чисти масла; резиноиди; екстрахрани олеосоли; концентрати на етерични масла во масти, неестерски масла, восоци или слично, добиени со постапка на екстракција на етерични масла со помош на маст или со маце-									

[illegible]

“АНЕКС III

ЦАРИНИ ПРИМЕНЛИВИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИТЕ)¹

CN-code	Опис	Годишна беспаринска квота
1704 90	Конфекциониран шеќер (вклучувајќи бело чоколадо), што не содржи какао	140 тони
1806	Чоколадо и други производи кои содржат какао	320 тони
1905 31	Слатки бисквити	330 тони
1905 32	Вафли	
1905 90	Друго	150 тони
2103 30 90	Приготвен сенф	200 тони

¹ Применливите царински стапки за количините надвор од квота се прикажани во Анекс II

“

CN-code	Опис	Применува на царина	Година 2004 количина (хл)	Година 2005 количина (хл)	Годишно зголемување за 2006 (хл)	Посебна одредба
ex 2204 10	Квалитетно пенливо вино	Исклучок	29 000	37 000	+ 6 000	(1)
ex 2204 21	Вино од свежо грозје					
ex 2204 29	Вино од свежо грозје	Исклучок	362 500	354 500	- 6 000	(1)

(1) Може да се одржат консултации на барање на една од Договорните страни, за адаптирање на квотите со трансферирање на количина над 6000 хл од квотата која се однесува на позицијата ex 2204 29 во квотата која се однесува на позициите ex 2204 10 и ex 2204 21.”

ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ ВО ВРСКА СО СПИСОКОТ ОД АНЕКС II

Забелешка 1:

Списокот ги одредува условите што треба да се исполнат со цел сите производи да се сметаат за доволно преработени или обработени како што е одредено со членот 6 од Протоколот.

Забелешка 2:

- 2.1 Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата колона ги дава тарифните броеви или броевите на главите од Хармонизираниот Систем, а втората колона дава опис на стоките употребен во тој систем за тој тарифен број или глава. За секој внес во првите две колони правилото е одредено во колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, на внесот во првата колона му претходи ознаката "ex", тоа значи дека правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат само на дел од тој тарифен број како што е опишано во колоната 2.
- 2.2 Кога неколку тарифни броеви се групирани во колоната 1 или кога е даден бројот на главата, па затоа описот на производот во колоната 2 е даден со општи термини, соседните правила во колоните 3 или 4 се однесуваат на сите производи кои, според Хармонизираниот Систем, се распоредени во тарифните броеви од главата или во кој и да е од тарифните броеви групирани во колоната 1.
- 2.3 Кога во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во некој тарифен број, во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соседните правила во колоните 3 или 4.
- 2.4 Кога за внесот во првите две колони, постои правило и во колоната 3 и во колоната 4, извозникот може како алтернатива да се определи да го примени или правилото дадено во колоната 3 или правилото дадено во колоната 4. Ако во колоната 4 не е дадено правило за потеклото, мора да се примени правилото дадено во колоната 3.

Забелешка 3:

- 3.1 Одредбите на член 6 од овој Протокол, за производи што се здобиле со статус на производи со потекло и кои се употребуваат во производството на други производи, се применуваат, без оглед на тоа дали производите статусот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребени или во некоја друга фабрика во Република Македонија или во Заедницата.

Пример:

Мотор од тар. број 8407, за кој правилото вели дека вредноста на сите употребени материјали што се без потекло и кои можат да се вградат во него, не смее да надмине 40% од цената на производот франко фабрика, е изработен од "друг легиран челик грубо обликуван со ковење" од тар. број ex 7224.

Ако тоа ковење е направено во Заедницата од ингота без потекло, тој веќе го добил статусот на потекло со употреба на правилото од списокот за тар. број ex 7224. Ковањето во тој случај може да се смета како потекло во пресметковната вредност на моторот, без оглед на тоа дали тој е произведен во истата или во друга фабрика во

Заедницата. Вредноста на инготата без потекло не се зема предвид при собирање на вредноста на материјалите без потекло што се употребени.

- 3.2 Правилото во списокот претставува минимален потребен степен на преработка или обработка, па со преземање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло; и спротивно на тоа, со помал степен на преработка или обработка не може да се стекне статус на производ со потекло. Така, ако правилото предвидува дека при одредена етапа на изработка може да се користи материјал без потекло, користењето на тој материјал во претходна етапа на изработка е дозволено, додека користењето на тој материјал во подоцнежна етапа на изработка не е дозволено.

- 3.3 Без прејудиирање на забелешката 3.2, каде што правилото гласи "Производство од материјали од кој било тарифен број", тогаш материјали од било кој тарифен број (броеви) (дури и материјали од истиот опис и тарифен број во кој се распоредува и производот) можат да бидат употребени, согласно со кое било конкретно ограничување опфатено во правилото.

Меѓутоа, изразот "Производство од материјали од било кој тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број ..." или "Производство од материјали од било кој тарифен број, вклучувајќи и други материјали од истиот тарифен број како и производот" значи дека можат да се користат материјали од било која тарифен број (броеви), освен оние со ист опис како и производот даден во во колоната 2 од списокот.

- 3.4 Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе од еден материјал, тоа значи дека може да се употребува еден или повеќе материјали. Тоа не предвидува дека сите ќе бидат употребени.

Пример:

Правилото за ткаенини од тар. број 5208 до 5212 одредува дека може да се користат природни влакна и покрај другите материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се употребат двата, може да се употреби едниот или другиот, или и двата.

- 3.5 Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебен материјал, условот очигледно не спречува употреба на други материјали кои, поради нивната блиска природа, не го задоволуваат правилото. (Види ја и забелешката 6.2 подолу, во врска со текстилот).

Пример:

Правилото за приготвена храна од тар. број 1904, кое посебно ја исклучува употребата на житарки или преработки од житарки, не спречува употреба на минерални соли, хемиски и други адитиви кои не се производи од житарки.

Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, иако не можат да бидат произведени од конкретно наведените материјали во списокот, можат да бидат произведени од материјал од иста природа во некоја претходна етапа на производството.

Пример:

Во случај на производ за облекување од ех Глава 62 изработен од неткаени материјали, ако за оваа класа на производ е дозволено користење само на предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал - дури и ако неткаените материјали обично не можат да бидат изработени од предено. Во такви случаи почетниот материјал треба да биде на степен на обработка пред предиво - а тоа е, степен на влакно.

- 3.6 Кога во некое правило од списокот се наведени два процента за максималната вредност на материјалите без потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други зборови, максималната вредност на сите

употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине повисокиот даден процент. Понатаму, поединечните проценти не смеат да се надминат, во однос на материјалите за кои се однесуваат.

Забелешка 4:

- 4.1 Терминот "природни влакна" во списокот е употребен за да означи влакна што не се вештачки или синтетички. Тој е лимитиран на степените пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и, ако тоа не е поинаку означено, во него се вклучени влакна што биле влачени, чешлани или обработени на друг начин, но не впредени.
- 4.2 Терминот "природни влакна" вклучува коњски влакна од тар. број 0503, свила од тар. број 5002 и 5003, како и волнени влакна и фини или груби животински влакна од тар. број 5101 до 5105, памучни влакна од тар. број 5201 до 5203, и други растителни влакна од тар. број 5301 до 5305.
- 4.3 Терминот "текстилна пулпа", "хемиски материјали" и "материјали за производство на хартија" се употребени во списокот за да опишат материјали што не се распоредуваат во Глава 50 до 63, и кои можат да бидат употребени за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предиво.
- 4.4 Терминот "вештачки сечени влакна" во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки филаменти, сечени влакна или отпадоци, од тар. број 5501 до 5507.

Забелешка 5:

- 5.1 Кога, за даден производ во списокот, се бара консултирање на овие забелешки, условите наведени во колоната 3 нема да се употребат на ниту еден основен текстилен материјал употребен во производството на тој производ, кој, земен заедно, претставува 10% или помалку од вкупната маса на сите употребени основни текстилни материјали. (Види ги забелешките 5.3 и 5.4 подолу).
- 5.2 Меѓутоа, отстапувањата наведени во забелешката 5.1 можат да се применат единствено на мешани производи изработени од два или повеќе основни текстилни материјали.

Основни текстилни материјали се следниве:

- свила,
- волна,
- груби животински влакна,
- фини животински влакна,
- коњски влакна,
- памук,
- материјали за правење хартија и хартија,
- лен,
- вистински коноп,
- јута и други текстилни влакна,
- сисал и други текстилни влакна од видот Agava,
- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна,
- синтетички филаменти,
- вештачки филаменти,
- спроводливи филаменти,
- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер,

- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиимид,
- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од поли(фенилен сулфид),
- синтетички вештачки сечени влакна од поли(винилхлорид),
- други синтетички вештачки сечени влакна,
- вештачки сечени влакна од вискоза,
- други вештачки сечени влакна,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер, обвиткано или необвиткано,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер, обвиткано или необвиткано,
- производи од тар. број 5605 (метализирано предено) што содржи лента од алуминиумска фолија или од пластичен слој обложени или необложени со прав од алуминум, со широчина што не надминува 5 мм, поврзани со просирни или обоени врзивни средства меѓу два слоја од пластична фолија,
- други производи од тар. број 5605.

Пример:

Предиво, од тар. број 5205, изработено од памучни влакна од тар. број 5203 и синтетички сечени влакна од тар. број 5506, е мешано предено. Така, синтетичките сечени влакна без потекло, кои не ги задоволуваат правилата за потеклото (кои бараат производство од хемиски материјали или текстилна пулпа), можат да се употребат, под услов нивната вкупна маса да не надминува 10% од масата на предивото.

Пример:

Волнена ткаенина, од тар. број 5112, изработена од волнено предено од тар. број 5107 и синтетичко предено од сечени влакна од тар. број 5509, претставува мешана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од хемиски материјали или текстилна пулпа), или волненото предено што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од природни влакна, невлачени или нечеслани ниту поинаку преработени за предење), или комбинацијата од двете предива, може да биде употребена, под услов нивната вкупна маса да не надминува 10% од масата на ткаенината.

Пример:

Тафтуваните текстилни ткаенини од тар. број 5802, изработени од памучно предиво од тар. број 5205 и памучна ткаенина од тар. број 5210, претставуваат мешан производ само ако памучната ткаенина е самата по себе мешана ткаенина, којашто е изработена од предива кои се распоредуваат во два различни тарифни броеви, или ако употребените памучни предива сами по себе претставуваат мешаници.

Пример:

Ако тафтуваната текстилна ткаенина за којашто станува збор е изработена од памучно предено од тар. број 5205 и синтетичка ткаенина од тар. број 5407, тогаш, очигледно, употребените предива се два различни основни текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ.

- 5.3 Во случај на производи кои содржат "предено изработено од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер, обвиткано или необвиткано", оваа толеранција е 20% во однос на ова предиво.
- 5.4 Во случај на производи кои содржат "ленти од алуминиумска фолија или од пластичен слој обложени или необложени со прав од алуминиум, со широчина што не надминува 5 мм, поврзани со просирни или обоени врзивни средства меѓу два слоја пластична фолија", оваа толеранција е 30% во однос на лентата.

Забелешка 6:

- 6.1 Во случај кога во списокот се бара да се консултира оваа забелешка, текстилните материјали (со исклучок на поставите и меѓупоставите), кои не ги задоволуваат правилата наведени во списокот во колоната 3 за готови производи, можат да бидат употребени под услов тие да се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на производот и нивната вредност да не надминува 8% од цената на производот франко фабрика.
- 6.2 Без прејудување на забелешката 6.3, материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63, можат слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или да не содржат текстилни материјали.

Пример:

Ако правилото во списокот наведува, дека за посебни текстилни артикли (како панталони), мора да биде употребено предиво, тоа не спречува употреба на метални артикли, како копчиња, затоа што копчињата не се распоредуваат во Глава 50 до 63. Од истите причини, тоа не е пречка за употреба на патенти, иако патентите, во принцип содржат текстил.

- 6.3 Онаму каде што се применува правилото за процентите, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63, мора да биде земена предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло.

Забелешка 7:

- 7.1 Во смисла на тар. број ех 2707, 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403, "специфичните процеси" се следниве:
- (а) вакуумска дестилација;
 - (б) редестилација со многу длабок фракционен процес;
 - (в) крекинг;
 - (г) реформирање;
 - (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
 - (е) процес кој ги опфаќа следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксит;
 - (е) полимеризација;
 - (ж) алкилација;
 - (з) изомеризација.
- 7.2 За целите на тар. број 2710, 2711 и 2712, "специфичните процеси" се следниве:
- (а) вакуумска дестилација;
 - (б) редестилација со многу длабок фракционен процес;
 - (в) крекинг;
 - (г) реформирање;

- (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
 - (ф) процес кој ги подразбира следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенти; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксит;
 - (е) полимеризација;
 - (ж) алкилација;
 - (з) изомеризација;
 - (с) во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тар. број ех 2710, десулфуризацијата со водород резултира со намалување на барем 85% од содржината на сулфурот на обработениот производ (метод ASTM D 1266-59 T);
 - (и) во однос на производите кои се распоредуваат само во тар. број 2710, депарафинирање со друг процес освен филтрирање;
 - (ј) во однос на тешките масла кои се распоредуваат само во тар. број ех 2710, обработка со водород под притисок од повеќе од 20 бари и температура од над 250°C со употреба на катализатор, освен ефектот на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. Натамошната обработка со водород на маслата за подмачкување од тар. број ех 2710 (на пример, хидрофинализација или деколоризација), со цел посебно, да се подобри бојата или стабилноста, сепак нема да се смета за специфичен процес;
 - (к) во смисла на маслата за гориво кои се распоредуваат само во тар. број ех 2710, атмосферска дестилација, под услов помалку од 30% од овие производи да дестилираат, по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, на температура од 300°C според методот ASTM D 86;
 - (л) во однос на тешките масла, освен гасните масла и маслата за гориво кои се распоредуваат само во тар. број ех 2710, обработка со помош на високофреквентно празнење на електрична четка;
 - (м) во однос на суровите производи (освен нафтено желе, озокерит, восок од лигнит или восок од тресет, парафински восок кои во масат содржат помлаку од 0,75% на масло) само од тар. број ех 2712, отстранување на маслото со фракциона кристализација.
- 7.3 Во смисла на тар. број ех 2707, 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403, едноставните операции, како чистење, декантирање, отсолување, отстранување вода, филтрирање, бојадисување, означување, добивање на сулфурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, или било која комбинација од овие операции или слични операции, не дозволуваат стекнување на статус на потекло.

А Н Е К С I X

А Н Е К С I I

СПИСОК НА ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА ШТО ТРЕБА ДА СЕ
ИЗВРШАТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ПРОИЗВОДОТ ДА СЕ
ЗДОБИЕ СО СТАТУС НА ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО

Производите наведени во списокот не мора сите да се опфатени со Спогодбата.

Затоа неопходно е да се видат другите делови од Спогодбата.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, што треба да се изврши на материјалите без потекло, за да имаат статус со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
Глава 01	Живи животни	Сите употребени животни од Глава 1 мора целосно да преовладуваат	
Глава 02	Месо и други кланични производи за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 1 и 2 мора целосно да преовладуваат	
Глава 03	Риби и черупкари, мекотелци и други водени безрбетници	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат	
ex Глава 04	Млечни производи; птичји јајца; природен мед; јастиви производи од животинско потекло, неспоменати ниту опфатени на друго место; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 мора целосно да преовладуваат	
0403	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 4 мора целосно да преовладуваат, - сите употребени овошни сокови од тар. број 2009 (освен од ананас, лимета или од грејпфрут) мора да се од домашно потекло, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од фабричката цена на производот	
ex Глава 05	Производи од животинско потекло, на друго место неспоменати ниту опфатени; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 5 мора целосно да преовладуваат	
ex 0502	Преработени четини и влакна од питоми или дивни свињи	Чистење, дезинфекција, сортирање и исправување на четини и влакно	
Глава 06	Живи дрвја и други растенија; луковици, корења и слично; сечено цвеќе и украсни лисја	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 6 мора целосно да преовладуваат, и - вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
Глава 07	Зеленчук, корења и гругтки	Производство во кое сите	

	за јадење	употребени материјали од Глава 7 мора целосно да преовладуваат
Глава 08	Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми или од дињи и лубеници	Производство во кое: - сето употребено овошје и јатчесто овошје мора целосно да преовладува, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex Глава 09	Кафе, чај, мате-чај и мирудии; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 9 мора целосно да преовладуваат
0901	Кафе, печено или непечено, со или без кофеин; луспи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да било сооднос	Производство од материјали од кој и да е тар. број
0902	Чај, неароматизиран или ароматизиран	Производство од материјали од кој и да е тар. број
ex 0910	Мешаници на мирудии	Производство од материјали од кој и да е тар. број
Глава 10	Жита	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 10 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 11	Производи од мелничката индустрија; слад; скроб; инулин; глутен од пченица; освен:	Производство во кое сите употребени жита, зеленчук, корења и грутки за јадење, од тар. број 0714 или овошје, мора целосно да преовладуваат
ex 1106	Брашно, гриз и прав од сушен мешунест зеленчук од тар. број 0713	Сушење и мелење на мешунест зеленчук од тар. број 0708
Глава 12	Маслодајни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски или медицински растенија; слама и добиточна храна (кабасата)	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 12 мора целосно да преовладуваат
1301	Шелак, природни гуми, смоли, гуми-смоли и олеосмоли (на пример, балсами)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 1301 не надминува 50% од фабричката цена на производот
1302	Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и	

	пектати, агар-агар и други слузи и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:	
	- Слузи и средства за згуснување, модификувани, добиени од растителни производи	Производство од немодификувани слузови и средства за згуснување
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
Глава 14	Растителни материјали за плетарство; растителни производи на друго место неспоменати ниту опфатени	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 14 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 15	Маснотии и масла од животинско или растително потекло и производи од нивно разлагање; преработени маснотии за јадење; восоци од животинско или растително потекло; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
1501	Свинска маст (вклучувајќи и сало) и живинска маст, освен оние од тар. број 0209 или 1503:	
	- Маснотии од коски или отпадоци	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0203, 0206 или 0207 или од коски од тар. број 0506
	- Други	Производство од месо или отпадоци за јадење од свинско месо од тар. број 0203 или 0206 или од месо и отпадоци за јадење од живинско месо од тар. број 0207
1502	Маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тар. број 1503:	
	- Маснотии од коски или отпадоци	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0201, 0202, 0204 или 0206 или од коски од тар. број 0506
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да

		преовладуваат
1504	Маснотии и масла и нивни фракции, од риби или морски цицачи, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:	
	- Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучително и др. материјали од тар. број 1504
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 мора целосно да преовладуваат
ex 1505	Рафиниран ланолин	Производство од маснотии од сурова волна од тар. број 1505
1506	Други масти и масла од животинско потекло и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани:	
	- Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 1506
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да преовладуваат
1507 до 1515	Растителни масла и нивни фракции:	
	- Соино масло, масло од кикиритки, палмово масло, масло од кокосов орех, од палмов орех, бабасу, тунгово масло и масло од оитицица, восок од мирта и јапонски восок, фракции од масло од јојоба и масла за технички или индустриски потреби од кои не се произведуваат прехранбени производи за човечка исхрана	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
	- Цврсти фракции, освен оние на маслото од јојоба	Производство од др. материјали од тар. број 1507 до 1515
	- Други	Производство во кое сите употребени растителни материјали мора целосно да преовладуваат
1516	Масти и масла од	Производство во кое:

	животинско или растително потекло и нивни фракции, делумно или напoлно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елеидинизирани, пречистени или непречистени, но пона-таму неприготвени	- сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да преовладуваат, и - сите употребени растителни материјали мора целосно да преовладуваат. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513
1517	Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти или масла од живо-тинско или растително потекло или од фракции на различни масти или масла од оваа глава, освен мастите или маслата за јадење и нивните фракции од тар. број 1516	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 2 и 4 мора целосно да преовладуваат, и - сите употребени растителни материјали мора целосно да преовладуваат. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513
Глава 16	Преработки од месо, риби или черупкари, мекотелци или од други водени без'рбетници	Производство: - од животни од Глава 1, и/или - во кои сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 17	Шеќер и производи од шеќер; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 1701	Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба, ароматизиран или обоен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
1702	Други шеќери, вклучувајќи хемиски чиста лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додадени средства за ароматизација или материи за бојосување; вештачки мед и мешаници на вештачки и природен мед; карамела: - Хемиски чиста малтоза и фруктоза	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и др. материјали од тар. број

	Други шеќери во цврста состојба, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали мораат да бидат од домашно потекло
ex 1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколадо), без какао	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
Глава 18	Какао и производи од какао	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
1901	Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тар. броеви 0401 до 0404, без додаток на какао или со содржина помала од 5% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго	

	место неспомнати ниту опфатени:	
	- Екстракт на слад	Производство од жита од Глава 10
	- Други	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 4 и 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материји) или поинаку приготвени, како што се спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвени или неприготвени:	
	- Со содржина од 20% или помалку месо по маса, месни отпадоци, риби, черупкари или мекотелци	Производство во кое сите употребени жита и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) мора целосно да преовладуваат
	- Со содржина од повеќе од 20% месо по маса, месни отпадоци, риби, черупкари или мекотелци	Производство во кое: - сите употребени жита и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) мора целосно да преовладуваат, и - сите употребени материјали од Глава 2 и 3 мора целосно да преовладуваат
1903	Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма на лушпички, зрна, монистра или слични форми	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен скроб од компир од тар. број 1108
1904	Производи за исхрана добиени со бабрење или пржење на жита или производи од жита (на пример: пченкарни снежинки); жита (освен пченка) во зрно или во форма на снежинки или други обработени зрна (освен брашно, јарма и гриз), претходно варени,	Производство: - од материјали што не се распоредуваат во тар. број 1806, - во кое сите употребени жита и брашно (освен тврдата пченица и нејзините деривати и

	или поинаку приготвени, на друго место неспоменати ниту опфатени	лченката <i>Zea indurata</i>) мора целосно да преовладуваат, и
		- во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен Глава 11
ex Глава 20	Производи од зеленчук, овошје, јатчесто овошје или од други делови на растенија; освен:	Производство во кое сето употребено овошје, јатчесто овошје или зеленчук мора целосно да преовладуваат
ex 2001	Сладок компир и слични делови на растенијата погодни за јадење што по маса содржат 5% скроб или повеќе, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 2004 и ex 2005	Компири во форма на брашно, гриз или снегулки, подготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
2006	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (кандирани, суви или кристализирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
2007	Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 2008	Јатчесто овошје што не содржи додаток на шеќер или алкохол	Производство во кое вредноста на употребеното јатчесто овошје и маслодајно семе од домашно потекло од тар. број 0801, 0802, и 1202 до

		1207 не надминува 60% од фабричката цена на производот
	- Путер од кикиритки; смеси од жита; палмини јатки, пченка	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
	- Други, освен овошје и јатчесто овошје подготвени на друг начин освен на пареа или со вриење во вода, без додаден шеќер, замрзнати	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со или без додаток на шеќер или други средства за засладување	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex Глава 21	Разни производи за исхрана; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
2101	Екстракти, есенции и концентрати на кафе, чај, мате-чај, и препарати врз основа на тие производи или врз база на кафе, чај, мате-чај, пржена цикорија и други пржени замени за за кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое сите употребени цикории мора целосно да преовладуваат
2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф): - Сосови и препарати за сосови, мешани мирудии и мешани мирудиски средства	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат брашно или гриз од сенф или приготвен сенф

	- Брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф)	Производство од материјали од кој и да е тар. број
ex 2104	Супи и чорби и препарати за тие производи	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од подготвен или конзервиран зеленчук од тар. број 2002 до 2005
2106	Прехранбени производи на друго место споменати ниту опфатени	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex Глава 22	Пијалаци, алкохоли и оцет; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладуваат
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричката цена на производот, и - во кое секој употребен сок од овошје (освен сок од ананас, лимета и грејпфрут) мора да биде од домашно потекло
2207	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол 80% vol или повеќе; етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било јачина	Производство: - од материјали што не се распоредуваат во тар. број 2207 или 2208, и - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да

		преовладуваат или до колку сите употребени материјали се од домашно потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина
2208	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол помала од 80% vol; ракии, ликери и други алкохолни пијалаци:	Производство: - од материјали што не се распоредуваат во тар. број 2207 или 2208, и - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладуваат или до колку сите употребени материјали се од домашно потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина
ex Глава 23	Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија; приготвена храна за животни; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 2301	Китово брашно; брашно, прав и пелети од риби или од черупкари, мекотелци или други водени без 'рбетници, непогодни за човечка исхрана	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 мора целосно да преовладуваат
ex 2303	Остатоци од производство на скроб од пченка (освен концентрирани течности за натопување), со содржина на протеини пресметана за сув производ поголема од 40% по маса	Производство во кое сета употребена пченка мора целосно да преовладува
ex 2306	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на маслиново масло, што содржат повеќе од 3% маслиново масло	Производство во кое сите употребени маслинки мора целосно да преовладуваат
2309	Производи што се употребуваат за исхрана на животни	Производство во кое: - сите употребени жита, шеќер или меласи, месо или млеко мора да бидат од домашно потекло, и - сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 24	Тутун и производи за замена на тутун; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 24 мора целосно да преовладуваат

2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замени за тутун	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци од тутун од тар. број 2401 што се употребени мора да бидат од домашно потекло
ex 2403	Тутун за пушење	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци на тутун од тар. број 2401 што се употребени мора да биде од домашно потекло
ex Глава 25	Сол; сулфур; земја и камен; гипс; вар и цемент; освен:	Производство во кое сите употребените материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 2504	Природен кристален графит, со збогатена содржина на јаглен, прочистен и мелен	Збогатување на содржината на јаглен, прочистување и мелење на суров кристален графит
ex 2515	Мермер, сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на мермер со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен со пила) со дебелина поголема од 25 см
ex 2516	Гранит, порфир, базалт, песочар и друг камен за споменици и градежништво, сечени со пила или на друг начин, во блокови или плочи во правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на камен со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен) со дебелина поголема од 25 см
ex 2518	Калциниран доломит	Калцинирање на доломит што не е калциниран
ex 2519	Дробен природен магнезиумкарбонат (магнезит), во херметички запечатени контејнери, и магнезиумоксид, чист или нечист, што не спаѓа во електростопен магнезит или синтермагнезит	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користи природен магнезиумкарбонат (магнезит)
ex 2520	Гипс специјално подготвен за стоматологија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 2524	Природни азбестни влакна	Производство од азбестен концентрат

ex 2525	Момирок во прав	Мелење на момирок или отпадоци од момирок
ex 2530	Земјени бои, калцинирани или во прав	Калцинирање или мелење на земјени бои
Глава 26	Руди, згури и пепели	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 27	Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација; битуменозни материи; минерални восоци; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 2707	Масла во кои масата на ароматски состојки ја надминува масата на неароматски состојки, масла слични на минералните масла добиени со дестилација на катран од камен јаглен на висока темп., од чија зафатнина повеќе од 65% се дестилира на темп. до 250°C (вклучувајќи и мешаници на нафтен алкохол и бензол), за користење како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ³ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 2709	Сурови масла добиени од битуменозни минерали	Сува дестилација на битуменозни материјали
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, ос- вен сурови; производи на друго место неспоменати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁴ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не

³ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

⁴ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.2.

		надминува 50% од фабричката цена на производот
2711	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁵ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот
2712	Вазелин; парафин, микрокристален восок од нафта, пресувани парафини, озокерит, восок од мрк јаглен и лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или други постапки, бојосани или небојосани	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁶ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот
2713	Кокс, битумен и други остатоци од нафта или од масла од битуменозни минерали	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁷ Или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се

⁵ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.2.

⁶ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.2.

⁷ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

⁸ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

		распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
2714	Битумен и асфалт, природен; битуменозни или маслени шкрилци и тарпесок (катрански песок); асфалтити и асфалтни карпи	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
2715	Битуменски мешаници врз база на природен асфалт, природен битумен, битумен од нафта, минерален катран или минерални катрански смоли (на пример, битуменозен кит, cut-back)	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ⁹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex Глава 28	Неоргански хемиски производи; органски или неоргански соединенија од благородни метали, од метали на ретка земја, од радиоактивни елементи или од изотопи, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

⁹ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

ex 2805	" <i>Mischmetall</i> "	Производство со електролитична или термална постапка во која вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex 2811	Сулфур триоксид	Производство од сулфурдиоксид	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 2833	Алуминиум сулфат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex 2840	Содиум перборат	Производство од дисодиум тетраборат пентахидрат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 29	Органски хемиски производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 2901	Ациклични јаглеводороди што се користат како гориво за енергија или за греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹⁰ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредени во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од	

¹⁰ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

		фабричката цена на производот	
ex 2902	Циклани и циклени (освен азулени), бензен, толуен, ксилени, што се користат како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex 2905	Алкохолати на метали од алкохоли од овој тар. број и од етанол	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 2905. Меѓутоа, алкохолатите на метали од овој тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
2915	Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2915 и 2916 да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 2932	- Интерни етри и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо деривати - Циклични ацетали и интерни полуацетали и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2909 да не надминува 20% од фабричката цена на производот Производство од материјали од кој и да е тар. Број	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

¹¹ За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

2933	Хетероциклични соединенија само со азотни хетеро-атом(и)	Производство на материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932 и 2933 да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
2934	Нуклеински киселини и нивни соли, хемиски определени или неопределени; други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од кој и да е тар. број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932, 2933 и 2934 да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 2939	Концентрати од афионова слама кои содржат не помалку од 50 % од својата тежина во алкалоиди	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex Глава 30	Фармацевтски производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	
3002	Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилатички или дијагностички цели; антисеруми или други фракции на крв и модификувани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен на квасец) и слични производи		
	- Производи што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани за терапевтска или профилатичка употреба или неизмешани производи за овие цели, приготвени во измерени дози или во форми	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да	

на пакувања за продажба на мало	не надминува 20% од фабричката цена на производот
- Други	
- Човечка крв	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
- Животинска крв подготвена за терапевтски или профилактички цели	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
- Фракции на крв освен антисеруми, хемоглобин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
- Хемоглобин, крвен глобулин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот
- Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот

3003 и 3004	Лекови (освен производи од тар. број 3002, 3005 и 3006):	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјали од тар. број 3003 или 3004, може да се користат, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	
	- Добиели од амикацин од тар. број 2941	Производство:	
	- Други	- од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3003 или 3004 може да се користат под услов нивната вредност, земени заедно, да не надминува 20% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex 3006	Отпадни фармацевтски производи одредени во белешка 4(s) на оваа Глава	Потеклото на производот во кое се задржи во оригиналната класификација	
ex Глава 31	Ѓубрива; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	
ex 3105	Минерали или хемиски ѓубрива што содржат два или три ѓубривни елементи, азот, фосфор и калиум; други ѓубрива; производи од оваа Глава во форма на таблети или слични форми, или во пакувања до 10 кг	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот	
		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	

	бруто-маса освен: - натриум нитрат - калиум цијанамид - калиум сулфат - магнезиум калиум сулфат	тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex Глава 32	Екстракти за штавење или бојосување; танини и нивни деривати; бои за текстил, пигменти и други материи за бојосување; приготвени премачкувачки средства и лакови; китови и други затавачки маси; печатарски бои и мастила; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3201	Танини и нивни соли, естри, етери и други деривати	Производство од екстракти за штавење од растително потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3205	Лак бои; препарати предвидени со забелешката 3 кон оваа глава врз база на лак бои¹²	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од тар. број 3203, 3204 и 3205. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3205 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 33	Етерични масла и резиноиди; парфимериски, козметички или тоалетни производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3301	Етерични масла (без терпени или со терпени), вклучувајќи т.н. "concretes"	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и	Производство во кое вредноста на сите употребени

¹² Забелешката 3 за Глава 32 прецизира дека такви препарати се оние што се користат за бојадисување на кој и да е материјал или како состојка во производството на бојадисани препарати, под услов тие да не се распоредуваат во друг тарифен број од Глава 32.

	и чисти масла; резиноиди; екстрахирани олеосмоли; концентрати на етерични масла во масти, неетерски масла, восоци или слично, добиени со постапка на екстракција на етерични масла со помош на маст или со мацерација; споредни терпенски производи добиени со детерпенација на етерични масла; водни дестилати и водни раствори на етерични масла	материјали од некоја друга "група" ¹³ од овој тар. број. Меѓутоа, материјали од истата група може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 34	Сапун, органски површински активни средства, препарати за перење, препарати за подмачкување, вештачки восоци, приготвени восоци, препарати за полирање или чистење, свеќи и слични производи, пасти за моделирање, "забарски восоци" и забарски препарати врз база на гипс; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3403	Препарати за подмачкување што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, под услов тие да претставуваат помалку од 70% по маса	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹⁴ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот	
3404	Вештачки восоци и приготвени восоци: - Восоци врз база на парафин, нафтени восоци, восоци добиени од битуменозни минерали, восок од јагленова прашина или восок од крлушки	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од	

¹³ За "група" се смета секој дел од тар. број што е поделен од останатите со знакот точка и запирка.

¹⁴ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

		фабричката цена на производот	
- Други		Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен: - хидрогенизирани масла што имаат карактер на восоци од тар. број 1516, - масни киселини хемиски недефинирани или индустриски масни алкохоли што имаат карактер на восоци од тар. број 3823, и - материјали од тар. број 3404 Меѓутоа, овие материјали можат да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ех Глава 35	Белгачинести материи; модификувани скрбови; лепила; ензими; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3505	Декстрини и други модификувани скрбови (на пример, прежелатинизирани или естерификувани скрбови); лепила врз база на скрбови или врз база на декстрини или други модификувани скрбови:		
	- Скробни етри и естри	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3505	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 1108	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

ex 3507	Подготвени ензими што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
Глава 36	Експлозивни, пиротехнички производи; кибрити, пирофорни легури; запаливи препарати	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 37	Производи за фотографски или кинематографски цели, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3701	Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; план-филмови за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени, во касети или без касети:		
	- Филм за брза фотографија во боја, во касети	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 или 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3702 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број, освен тар. број 3701 или 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3701 и 3702 може да се користат под услов	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

		нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	
3702	Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; филмови во ролни за моментна (брза) фото-графија, осетливи на светлост, неосветлени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број, освен тар. број 3701 или 3702.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3704	Фотографски плочи, филм-хартија, картон и текстил, осветлени, но неразвиени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број, освен во тар. број 3701 до 3704.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 38	Разни производи на хемиската индустрија; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3801	- Колоиден графит во суспензија со масло и полуколоиден графит, јаглородни пасти за електроди - Графит во форма на паста што претставува смеса на графит со минерални масла со повеќе од 30% маса	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 3403 не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3803	Рафинирано тал масло	Рафинирање од сурово тал-масло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3805	Алкохоли на сулфатен терпентин, пречистени	Пречистување со дестилација или рафинирање на сурови алкохоли на сулфатен терпентин	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

ex 3806	Смолни естри	Производство од смолни киселини	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 3807	Смола од дрво (катранска смола од дрво)	Дестилација на катран од дрво	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пример, сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пример, средства за апература и нагризување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
3810	Препарати за декапирање на метални површини; топители и други помошни препарати за лемење и заварување; прашоци и пасти за лемење и заварување што се состојат од метали и други материјали; препарати што се употребуваат како јадра или облоги за електроди или прачки за заварување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
3811	Препарати против детонација, препарати за спречување на оксидација (инхибитори на оксидација), за спречување на таложење на смола, подобрувачи на вискозитет, анти-корозивни препарати и други подготвени адитиви, за		

	минерални масла (вклучувајќи бензин) или за други течности што се употребуваат за исти цели како минералните масла:	
	- Подготвени адитиви за масло за подмачкување, што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 3811 не надминува 50% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3812	Подготвени забрзувачи на вулканизација; сложени пластификатори за гума или пластични маси, на друго место неспомнати ниту опфатени; антиоксидациони препарати и други сложени стабилизатори за гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3813	Препарати и полнења за апарати за гаснење на пожар; наполнети гранати за гаснење пожар	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3814	Сложени органски растворувачи и разређувачи, на друго место, неспоменати ниту опфатени; подготвени средства за симнување на премачкувачките средства или лакови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3818	Хемиски елементи допирани за употреба во електрониката, во форма на дискови, плочки или слични форми; хемиски соединенија допирани за употреба во електрониката	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3819	Течности за хидраулични кочници и други подготвени течности за хидраулична трансмисија, што не содржат или содржат помалку од 70% по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
3820	Препарати против	Производство во кое

	замрзнување и приготвени течности за одмрзнување	вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
3822	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога и приготвени дијагностички или лабораториски реагенси, без оглед на тоа дали се или не се на подлога, освен оние од тар. број 3002 или 3006; сертификирани референтни материјали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
3823	Индустриски монокарбоксилни масни киселини; кисели масла од рафинирање; индустриски масни алкохоли:		
	- Индустриски монокарбоксилни масни киселини, кисели масла од рафинирање	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
	- Индустриски масни алкохоли	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3823	
3824	Подготвени врзивни средства за леарски калапи или леарски јадра; хемиски производи и препарати на хемиската индустрија или на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешаници на природни производи), на друго место неспомнати или опфатени:		
	- Следните производи од овој тар. број:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
	- Подготвени врзивни средства за леарски калапи или јадра, базирани врз природни смолести производи		
	- Нафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри		
	- Сорбитол, освен оној од тар. број 2905		
	- Нафтени сулфонати, освен нафтени сулфонати од алкални метали, од		

амонијак или станоламини;
тиофенирани сулфурни
киселини од масла добиени
од битуменозни минерали
и нивни соли

- Изменувачи на јони
- Копачи на вакуум-цевки
- Алкален железен оксид за
прочистување на гасови

- Амонијачни гасовити
тености и потрошен оксид
произведен при
прочистување на јаглени
гасови

- Сулфонафтенски
киселини, нивни соли
нерастворливи во вода и
нивни естри

- Фузелно масло и Дипелово
масло

- Смеси од соли со различни
анјони

- Пасти за копирање врз
основа на желатин, со или
без подлога од хартија или
текстил

Производство во кое
вредноста на сите
употребени материјали не
надминува 50% од
фабричката цена на
производот

3901 до 3915 - Други

Пластични маси во
примарни форми, отпадоци,
струганици и остатоци од
пластика; освен од тар. број
3907 и 3912, за кои
правилата се дадени во
продолжение:

- Адитивни производи за
хомополимеризација во
кои еден полимер
учествува со повеќе од
99% по маса на вкупниот
состав на полимерот

Производство во кое:

- вредноста на сите
употребени материјали не
надминува 50% од
фабричката цена на
производот, и

- вредноста на сите
употребени материјали од
Глава 39 не надминува 20%
од фабричката цена на
производот¹⁵

Производство во
кое вредноста на
сите употребени
материјали не
надминува 25% од
фабричката цена на
производот

¹⁵ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричката цена на производот ¹⁶	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
ex 3907	- Кополимер, направен од поликарбонат и акрилонитрил-бутадиен-стирен кополимер (ABS)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот ¹⁷	
	- Полиестер	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричката цена на производот и/или производство од поликарбонат на тетрабромо-(бисфенол А)	
3912	Целулоза и нејзини хемиски деривати, што не се споменати ниту опфатени на друго место, во примарни форми	Производство во кое вредноста на сите материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржна производот не надминува 20% од фабричката цена на производот	
3916 до 3921	Полупроизводи и производи од пластични маси; освен од тар. број 3916, 3917, 3920 и 3921, за кои правилата се дадени во продолжение:		
	- Плоскати производи, обработени повеќе отколку само површински или сеени во форми што не се правоаголни (вклучувајќи и квадратни); други производи обработени повеќе од површински	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 50% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот

¹⁶ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

¹⁷ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

¹⁸ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

¹⁹ Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

- Други			
	- Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден мономер учествува со повеќе од 99% по маса во вкупниот состав на полимерот	Производство во кое:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот, и	
		- вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричката цена на производот ¹⁸	
- Други			
		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричката цена на производот ¹⁹	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
ex 3916 и ex 3917	Профили и цевки	Производство во кое:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот, и	
		- во рамки на погоре наведеното ограничување, вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот, не надминува 20% од фабричката цена на производот	
ex 3920	- Лист или филм за јономер	Производство од термопластична споредна сол што е кополимер на етилен и метакрилна киселина делумно неутрализирана со јони на метал, главно цинк и сода	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
	- Листови од регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот не надминува 20% од фабричката цена на производот	
ex 3921	Фолии од пластика, метализирани	Производство од високо провидни фолии од полиестер со дебелина	Производство во кое вредноста на сите употребени

		помала од 23 микрони ²⁰	материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
3922 до 3926	Предмети од пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex Глава 40	Каучук и производи од каучук и гума	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
ex 4001	Лиснати плочи или крен-гума за чевли	Правење слоеви од листови од природна гума	
4005	Мешаници од каучук, невулканизирани, во примарни форми или во форма на плочи, листови или ленти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали, освен природната гума, не надминува 50% од фабричката цена на производот	
4012	Протектирани или употребувани надворешни пневматски гуми; полни гуми или гуми со воздушни комори, протектори (газечки слој) и штитници од гума:		
	- Протектирани пневматски, полни или полупневматски гуми, од гума	Протектирање на употребувани гуми	
	- Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен оние од тар. број 4011 или 4012	
ex 4017	Производи од тврда гума	Производство од тврда гума	
ex Глава 41	Сурова крупна и ситна кожа со влакна или без влакна (освен крзно) и штавена кожа; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
ex 4102	Сурови овчи или јагнешки кожи без влакна	Отстранување на волна од овчи или јагнешки кожи со влакна	
4104 до 4106	Штавена или краст крупна или ситна кожа, без влакна или волна, целена или	Повторно штавење на претходно штавена кожа	

²⁰ За високо провидни ќе се сметаат следниве фолии: фолии чие оптичко заматување, мерено според ASTM-D 1003 од Gardner Hazemeter (односно Hazefactor), е помало од 2%.

	нецепена, без натамошна подготовка	Или Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
4107, 4112 и 4113	Кожа понаму преработена по штавење и полирање, влучувајќи и кожа превлечена со пергамент, без волна или влакна, цепена или нецепена, освен кожа од тар. број 4114	Производството од материјали со секој тар. број, освен тар. број 4104 до 4113
ex 4114	Лакирана кожа и лакирана слоевата кожа; метализирана кожа	Производство од кожа од тар. број 4104, 4106, 4107, 4112 или 4113 под услов нејзината вредност да не надминува 50% од фабричката цена на производот
Глава 42	Производи од кожа; седларски и сарачки производи; предмети за патување, рачни торби и слични контејнери; производи од животински црева (освен црева од свилена буба)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 43	Природно и вештачко крзно; производи од крзно; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4302	Штавени или обработени крзна, составени: - Плочки, крстови и слични форми - Други	Белење или бојадисување, покрај сечење и составување на несоставени штавени или обработени крзна Производство од несоставени штавени или обработени крзна
4303	Облека, прибор за облека и други производи од крзно	Производство од несоставени штавени или обработени крзна од тар. број 4302
ex Глава 44	Дрво и производи од дрво; дрвен јаглен; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4403	Грубо обработено дрво	Производство од дрво во сурова состојба, со или без кора, или само грубо обработено

ex 4407	Дрво сечено или режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина поголема од 6 мм, стругано, точено или прстесто споено	Спојување со стругање, точење или прстесто спојување
ex 4408	Листови на фурнир и листови за шперплочи, со дебелина не поголема од 6 мм, споени, и друго дрво режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина не поголема од 6 мм, стругано, точено или прстесто споено	Спојување, со стругање, точење или прстесто спојување
ex 4409	Дрво непрекинато профилирано по должина на кој било раб или лице, вклучувајќи и стругано, точено или прстесто споено	
	- Точено или прстесто споено	Точење или прстесто спојување
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување
ex 4410 до ex 4413	Топчести и релјефни парчиња од дрво, вклучувајќи и релјефни рамки и други релјефни плочи	Украсување или обликување
ex 4415	Сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување од дрво	Производство од плочи несечени по димензија
ex 4416	Буриња, бочви, каци, чабури и др. бочварски производи и нивни делови од дрво	Производство од цепени даги, само стругани на двете основни површини
ex 4418	Столарија и др. производи од дрво за градежништво	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат целуларни дрвени плочи и шиндра
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување
ex 4421	Дрвени стапчиња за кибрити; дрвени клинци или игли за обувки	Производство од дрво од кој било тар. број освен од обработено дрво од тар. број 4409
ex Глава 45	Плута и производи од плута; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот

4503	Производи од природна плута	Производство од плута од тар. број 4501
Глава 46	Производи од слама, од еспарт или од други материјали за плетарија; кошничарски и плетарски производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
Глава 47	Целулоза дрвна или од други влакнести целулозни материјали; рециклирани (отпадоци и остатоци) од хартија или картон	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 48	Хартија и картон; производи од хартиена маса, од хартија или од картон; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4811	Хартија и картон, само израмнети, избраздени или со правоаголна форма	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
4816	Карбон хартија, самокопирачка хартија и други хартии за копирање или пренесување (освен оние од тар. број 4809), матрици за умножување и офсет плочи, од хартија, во кутии или без кутии	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
4817	Пликови, дописници, поштенски картички и карти за допишување, од хартија или картон; сетови за допишување во кутии, кесички, нотеси и слични пакувања, од хартија или картон	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 4818	Тоалетна хартија	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
ex 4819	Картони, кутии, касети, вреќи и други контејнери за пакување од хартија, картон, целулозна вата или листови од целулозни влакна	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 4820	Блокчиња со хартија за писма	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не

		надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 4823	Друга хартија, картон, целулозна вата и листови од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
ex Глава 49	Печатени книги, весници, слики и други производи на графичката индустрија; ракописи, отчукани текстови и планови, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
4909	Печатени или илустрирани поштенски картички(разгледници); честитки и карти што имаат печатени лични поздравии, пораки или објави, илустрирани или неилустрирани, со пликови или без пликови или украси	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 и 4911
4910	Печатени календари од сите видови, вклучувајќи и календар-блокови	
	- Календари од типот "вечни" или со менливи блокови закачени на основи што не се од хартија или картон	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 или 4911
ex Глава 50	Свила; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 5003	Отпадоци од свила (вклучувајќи и кокони непогодни за одвиткување и отпадоци од предиво), чешлани	Чешлање на отпадоци од свила
5004 до	Свилено предиво и предено	Производство од ²¹ :

²¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

ex 5006

од отпадоци од свила

- сурова свила или
отпадоци од свила
чешлани или подготвени
за предење на друг начин,

- други природни влакна
нечешлани или
подготвени за предење на
друг начин,

- хемиски материјали или
текстилна пулпа,
или

- материјали за правење
хартија

5007

Ткаенини од свила или од
отпадоци од свила:

- Што содржат гумен конец

Производство од
едножично предиво²²

- Други

Производство од²³:
- предиво од кокосово
влакно,

- природни влакна,

- вештачки сечени влакна
нерасчеслани или
подготвени за предење на
друг начин,

- хемиски материјали или
текстилна пулпа,
или

- хартија

или

Печатење придружено со
најмалку две
подготвителни или
завршни операции (како
што се перење, белење,
мерцеризирање,
стврдување со топлина,
скубење, валање,
обработка против
собирање, трајна завршна
обработка, декатизирање,
импрегнирање, поправање
и чистење од јазли) каде
што вредноста на
употребените непечатени
ткаенини не надминува
47,5% од фабричката цена
на производот

ex Глава 51

Волна, фини или груби
животински влакна, предиво
и ткаенини од коњски
влакна; освен:

Производство во кое сите
употребени материјали се
распоредуваат во тар. број
во кој не е содржан

²² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

производот

5106 до 5110	Предиво од волна, од фини или груби животински или коњски влакна	Производство од²⁴ : - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење, - природни влакна нечеслани или на друг начин подготвени за предење, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјал за хартија
5111 до 5113	Ткаенини од волна, од фини или груби животински влакна или од коњски влакна	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ²⁵
	- Други	Производство од²⁶ : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање,

²⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²⁵ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
ex Глава 52	Памук; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распореѓуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5204 до 5207	Предиво и конец од памук	Производство од ²⁷ : - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин, - природни влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
5208 до 5212	Ткаенини од памук:	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ²⁸
	- Други	Производство од ²⁹ : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - хартија или

²⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²⁸ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

²⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
ex Глава 53	Други растителни текстилни влакна; предиво од хартија и ткаенини од предиво од хартија	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5306 до 5308	Предиво од други растителни текстилни влакна; предиво од хартија	Производство од³⁰: - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин, - природни влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
5309 до 5311	Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од предиво од хартија	- Што содржат гумен конец - Други
		Производство од едножично предиво³¹ Производство од³²: - предиво од кокосово влакно, - природни влакна,

³⁰ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		- вештачки сечени влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
5401 до 5406	Предиво, монофиламент и конец од вештачки или синтетички филаменти	Производство од³³: - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин, - природни влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
5407 и 5408	Ткаенини од предиво од вештачки или синтетички филаменти:	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ³⁴
	- Други	Производство од ³⁵ :

³³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁵ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		- предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - хартија
		или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
5501 до 5507	Вештачки или синтетички сечени влакна	Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа
5508 до 5511	Предиво и конец за шиење од вештачки или синтетички сечени влакна	Производство од³⁶: - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или подготвени за предење на друг начин, - природни влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
5512 до 5516	Ткаенини од синтетички сечени влакна:	
	- Што содржат гумен конец	Производство од

³⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		едножично предиво ³⁷
- Други		Производство од ³⁸ :
		- предиво од кокосово влакно,
		- природни влакна,
		- вештачки сечени влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин,
		- хемиски материјали или текстилна пулпа, или
		- хартија
		или
		Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазили) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
ex Глава 56	Вата, филц и неткаени материјали; специјални предива; канали, јажиња, ортоми и кабли и производи од нив; освен:	Производство од ³⁹ :
		- предиво од кокосово влакно,
		- природни влакна,
		- хемиски материјали или текстилна пулпа, или
		- материјали за правење хартија
5602	Филц, вклучувајќи импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран:	
	- Иглен филц	Производство од ⁴⁰ :

³⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁸ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

³⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

- природни влакна, или
- хемиски материјали или текстилна пулпа.

Меѓутоа:

- полипропилен филамент од тар. број 5402,
- полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506, или
- коноп од полипропилен филамент од тар. број 5501,

чија деноминација во сите случаи на единичен филамент или влакно е помала од 9 децтекса, може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 40% од фабричката цена на производот

Други

Производство од⁴¹:

- природни влакна,
- вештачки сечени влакна направени од казеин, или
- хемиски материјали или текстилна пулпа

5604

Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал; текстилно предиво, ленти и слично од тар. број 5404 или 5405, импрегнирани, превлечени, прекриени или обложени со гума или со пластична маса:

- Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал

Производство од конец или корд од гума, непрекриени со текстилен материјал

- Други

Производство од⁴²:

-природни влакна нерасчешлани или подготвени за предење на

⁴⁰ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴² За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴³ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		друг начин,
		- хемиски материјали или текстилна пулпа, или
		- материјали за правење хартија
5605	Метализирано предиво, вклучувајќи обвиткано предиво, кое се состои од текстилно предиво или ленти или слични форми од тар. број 5404 или 5405, комбинирано со метал во форма на нишки, ленти или прав или прекрисени со метал	Производство од ⁴³ : - природни влакна, - нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
5606	Обвиткано предиво, обвиткани ленти и слични форми од тар. број 5404 или 5405, (освен обвиткани производи од тар. број 5605 и обвиткано предиво од коњски влакна од грива и опашка); жанила предиво (вклучувајќи флокирано жанила предиво); ефектно замкасто предиво	Производство од ⁴⁴ : - природни влакна, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија
Глава 57	Теписи и други подни покривки: - Од иглен филц	Производство од ⁴⁵ : - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа Меѓутоа: - полипропилен филамент од тар. број 5402, - полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506, или - коноп од полипропилен филамент од тар. број 5501, чија деноминација во сите случаи на единичен филамент или влакно е

⁴⁴ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁵ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

		помала од 9 децтекса, може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 40% од фабричката цена на производот Тткаенина од јута може да се употреби како подлога
	- Од друг филц	Производство од⁴⁶: - природни влакна, нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
	- Други	Производство од⁴⁷: - предиво од кокосово влакно, или предиво од јута, - синтетичко или вештачко филамент предиво, - природни влакна, или - вештачки сечени влакна нечеслани или подготвени за предење на друг начин Ткаенина од јута може да биде употребена како подлога
ex Глава 58	Специјални ткаенини; тафтувани ткаенини; тантела; таписерии; позамантерии; вез; освен - Комбинирани со конец од гума - Други	Производство од едножично преден⁴⁸ Производство од⁴⁹: - природни влакна, - вештачки сечени влакна нерасчеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или

⁴⁶ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁷ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁸ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁴⁹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

	текстилна пулпа	
	или	
	Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перене, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот	
5805	Таписерии, рачно ткаени од видот <i>Gobelins</i> (гоблени), <i>Flanders</i> (фландриски боби), <i>Aubusson</i> , <i>Beauvais</i> и слично, и таписерии работени со игла (на пример: со ситен бод и со крстосан бод), вклучувајќи и довршени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5810	Вез за метража, во ленти или во мотиви	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
5901	Текстилни ткаенини превлечени со лепило или скробни материи, што се употребуваат за надворешно поврзување на книга или за слични цели; ткаенини за копирање; канвас подготвен за сликање; крути ткаенини (буграм) и слични ткаенини што се користат за изработка на паларии	Производство од предиво
5902	Корд ткаенини за надворешни пневматски гуми од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди, полиестер или од вискозен рајон:	

	- Што не содржат повеќе од 90% текстилни материјали по маса	Производство од предиво
	- Други	Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа
5903	Текстилни ткаенини импрегнирани, премачкани, прекриени, или ламинирани со пластични маси, освен оние од тар. број 5902	Производство од предиво или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот
5904	Линолеум, вклучувајќи сечен во форми; подни покривки врз текстилна подлога, премачкана, превлечена или прекриена, вклучувајќи сечени во форми	Производство од предиво ⁵⁰
5905	Сидни тапети од текстил	
	- Импрегнирани, превлечени, прекриени или ламинирани со гума, пластични маси или други материјали	Производство од предиво
	- Други	Производство од⁵¹: - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани или подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа

⁵⁰ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

или

Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот

5906

Каучукувани или гумирани текстилни ткаенини, освен оние од тар. број 5902

- Плетени или хеклани ткаенини

Производство од⁵²:

- природни влакна,

- вештачки сечени влакна или подготвени за предење на друг начин, или

- хемиски материјали или текстилна пулпа

- Други ткаенини од синтетичко филамент предиво што содржи повеќе од 90% текстилни материјали по маса

Производство од хемиски материјали

- Други

Производство од предиво

5907

Текстилни ткаенини на друг начин импрегнирани, премачкани, прсвечени или прекриени; платна сликани за театарски кулиси, ткаенини за ателјеа или слични цели

Производство од предиво

или

Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) каде што вредноста на

⁵² За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричката цена на производот

5908

Фитили од текстил, ткаенини, преплетени или плетени, за ламби, печки, запалки, свеќи и сл; чорапки за гасно осветление и цевчесто плетени ткаенини за чорапки, импрегнирани или неимпрегнирани

- Чорапки за гасно осветление, импрегнирани

Производство од цевчесто плетена ткаенина за плински мрежички

- Други

Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот

5909 до 5911

Текстилни производи за употреба на индустријата:

- Дискови или прстени за полирање, освен филц од тар. број 5911

Производство од предиво или отпадни ткаенини или платна од тар. број 6310

- Ткаенини кои обично се употребуваат за производство на хартија или други технички цели, филцувани или нефилцувани, импрегнирани или неимпрегнирани, преслечени или непреслечени, цевчести или бескрајни, со единична или повеќекратна основа и/или јатка или рамноткаени со повеќекратна основа и/или јатка од тар. број 5911

Производство од⁵³:

- предиво од кокосово влакно,

- следниве материјали:

- - предиво од политетрафлуороетилен⁵⁴

- - предиво, повеќекратно, од полиамид, преслечено, импрегнирано или прекриено со фенолна смола,

- - предиво од синтетички текстилни влакна од ароматични полиамиди, добиени со поликондензација на м-фениленедиамин и изофтална киселина,

- - монофил од политетрафлуороетилен⁵⁵

- - предиво од синтетички

⁵³ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵⁴ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

⁵⁵ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

		текстилни влакна од поли(<i>p</i>-фенилен терефталамид), - - предиво од стаклени влакна, преслечено со фенолна смола и опшиено со акрилно предиво⁵⁶, - - кополиестер монофиламенти од полиестер и смола од терефтална киселина и 1,4 циклохексанединтанол и изофталтична киселина, - - природни влакна, - - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин обработени за предење, или - - хемиски материјали или текстилна пулпа
- Други		Производство од⁵⁷: - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
Глава 60	Плетени или кукичани материјали	Производство од⁵⁸: - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
Глава 61	Облека и прибор за облека, плетени или кукичани:	- Добиени со зашивање или спојување на друг начин на Производство од предиво^{59,60}

⁵⁶ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

⁵⁷ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁵⁸ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

две или повеќе парчиња од
плетен или хеклан
материјал, сечени во форми
или директно добиени како
форма

- Други

Производство од⁶¹:

- природни влакна,

- вештачки сечени влакна,
нечешлани ниту
подготвени за предење на
друг начин, или

- хемиски материјали или
текстилна пулпа

ex Глава 62 Облека и прибор за облека,
што не се плетени или
хеклани, освен

Производство од
предиво^{62,63}

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 и
ex 6211 Облека за девојки и бебиња
и прибор за облека за
бебиња, везени

Производство од
предиво⁶⁴

или

Производство од невезена
ткаенина, под услов
вредноста на
употребената невезена
ткаенина да не надминува
40% од фабричката цена
на производот⁶⁵

ex 6210 и
ex 6216 Огноотпорна опрема од
ткаенина покрена со
фолија од алуминизиран
полиестер

Производство од
предиво⁶⁶

или

Производство од
непреслечена ткаенина,
под услов вредноста на
употребената
непреслечена ткаенина да
не надминува 40% од
фабричката цена на
производот⁶⁷

6213 и
6214 Шамичиња, шалови,
ешарпи, марами, шамии,
зарови и слични производи:

⁵⁹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶⁰ Види воведна забелешка 6.

⁶¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶² За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶³ Види воведна забелешка 6.

⁶⁴ Види воведна забелешка 6.

⁶⁵ Види воведна забелешка 6.

⁶⁶ Види воведна забелешка 6.

⁶⁷ Види воведна забелешка 6.

-Везени

Производство од едножично
небелено предиво^{68,69}

или

Производство од невезена
ткаенина, под услов
вредноста на употребената
невезена ткаенина да не
надминува 40% од
фабричката цена на
производот⁷⁰

- Други

Производство од небелено
едножично предиво^{71,72}

или

Изработка проследена со
печатење, заедно со
најмалку две подготвителни
или завршни операции
(како што се перење,
белење, мерцеризирање,
стврднување со топлина,
скубење, валање, обработка
против собирање, трајна
завршна обработка,
декатизирање,
импрегнирање, поправање и
чистење од јазли) каде што
вредноста на употребените
непечатени стоки од тар.
број 6213 и 6214 не
надминува 47,5% од
фабричката цена на
производот

6217

Друг готов прибор за
облека; делови на облека
или на прибор за облека,
освен оние од тар. број 6212:

- Везени

Производство од предиво⁷³

или

Производство од невезена
ткаенина, под услов
вредноста на употребената
невезена ткаенина да не
надминува 40% од
фабричката цена на
производот⁷⁴

- Огноотпорна опрема од
ткаенина покриена со

Производство од предиво⁷⁵

⁶⁸ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁶⁹ Види воведна забелешка 6.

⁷⁰ Види воведна забелешка 6.

⁷¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁷² Види воведна забелешка 6.

⁷³ Види воведна забелешка 6.

⁷⁴ Види воведна забелешка 6.

⁷⁵ Види воведна забелешка 6.

фолија од алуминизиран полиестер	или
	Производство од непреслечена ткаенина, под услов вредноста на употребената непреслечена ткаенина да не надминува 40% од фабричката цена на производот ⁷⁶
Меѓупостави за јаки и манжетни, сечени	Производство:
	- од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
- Други	Производство од предиво ⁷⁷
ex Глава 63 Други готови производи од текстил; сетови; износена-дотрасна облека и износени производи од текстил; крпи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредени во тар. број во кој не е содржан производот
6301 до 6304 Кебиња, покривки за патување, постела итн; завеси итн; други производи за внатрешно опремување:	
- Од филц, од неткаени материјали	Производство од ⁷⁸ :
	- природни влакна, или
	- хемиски материјали или текстилна пулпа
- Други	
- Везени	Производство од едножично небелено предиво ^{79,80}
	или
	Производство од невезена ткаенина (освен плетена или хеклана), под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричката цена на производот

⁷⁶ Види воведна забелешка 6.

⁷⁷ Види воведна забелешка 6.

⁷⁸ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁷⁹ Види воведна забелешка 6.

⁸⁰ За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиене или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно отсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

	- Други	Производство од едножично небелено предиво ^{81,82}
6305	Врски и врекички, за пакување на стоки	Производство од ⁸³ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани или подготвени за предење на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
6306	Церади, платнени покриви и надворешни платнени ролетни (тенди); шатори; едра за пловила, за штици за едрење или за сувоземни возила; производи за кампување: - Од неткасни материјали	Производство од ^{84,85} : - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
	- Други	Производство од едножично небелено предиво ^{86,87}
6307	Други готови производи, вклучувајќи модни кроеви за облека	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
6308	Сетови што се состојат од парчиња ткаенини и предива, со прибор или без прибор, за изработка на простирки, таписерии, везени чаршави или сервиси, или слични производи од текстил, подготвени во пакувања за продажба на мало	Секој предмет во сетот мора да го исполнува правилото кое би се применувало врз него до колку не би бил вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се содржани и производи што не се од домашно потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од фабричката цена на сетот
ex Глава 64	Обувки; гамашни и слични	Производство од материјали

⁸¹ Види воведна забелешка 6.

⁸² За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиене или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно отсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

⁸³ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁸⁴ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁸⁵ Види воведна забелешка 6.

⁸⁶ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

⁸⁷ Види воведна забелешка 6.

	производи; делови од тие производи; освен:	од кој и да е тар. број, освен склопови од лица залепени за фонови или за други компоненти за фонови од тар. број 6406
6406	Делови на обувки (вклучувајќи горништа што се споени или неспоени со внатрешните фонови); влошки за обувки, вметки за пети и слични производи; гамашни, увиткувани и слични производи, и нивни делови	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 65	Шешири, капи и други покривки за глава и нивни делови, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
6503	Шешири и други покривки за глава, од филц, изработени од тулци, конуси или други производи од тар. број 6501, вклучувајќи и поставени или украсени	Производство од предиво или текстилни влакна ⁸⁸
6505	Шешири и други покривки за глава, плетени или хеклани, или изработени од тантела, филц или други текстилни материјали (освен од ленти), вклучувајќи поставени или украсени; мрежи за коса од кој и да било материјал, вклучувајќи поставени или украсени	Производство од предиво или текстилни влакна ⁸⁹
ex Глава 66	Чадори, сонцобрани, стапови, стапови-столови, камшици, корбачи и нивни делови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
6601	Чадори и сонцобрани (вклучувајќи стапови-чадори, градински чадори и слични чадори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
Глава 67	Перје и пердув, препарирани и производи изработени од перје и пердув; вештачко цвеќе; производи од човечка коса	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 68	Производи од камен, од	Производство во кое сите

⁸⁸ Види воведна забелешка 6.

⁸⁹ Види воведна забелешка 6.

	гипс, од цемент, од азбест, од лискун или од слични материјали; освен:	употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 6803	Производи од шкрилец или од агломериран шкрилец	Производство од обработен шкрилец
ex 6812	Производи од азбест; производи од мешаници со основа од азбест или од смеси со основа од азбест и магнезиумкарбонат	Производство од материјал од кој и да е тар. број
ex 6814	Производи од лискун, вклучувајќи и агломериран или реконструирани лискун, врз подлога од хартија, картон или други материјали	Производство од обработен лискун (вклучувајќи и агломериран или реконституиран лискун)
Глава 69	Керамички производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 70	Стакло и производи од стакло; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7003, ex 7004 и ex 7005	Стакло со нерелефнирачки слој	Производство од материјали од тар. број 7001
7006	Стакло од тар. броеви 7003, 7004 или 7005, свиткано, со обработени рабови, гравирани, дупчени, емајлирани или поинаку обработено, неврамено ниту споено со други материјали:	
	- Супстрати на стаклени плочи преслечени со диелектричен тенок филм, полупроводнички профил, во согласност со SEMII - стандардите ⁹⁰	Производство од материјали (супстрати) од тар. број 7006
	- Друго	Производство од материјали од тар. број 7001
7007	Сигурносно стакло, од калено или слоевито стакло	Производство од материјали од тар. број 7001
7008	Повеќесидни панел-елементи за изолација, од стакло	Производство од материјали од тар. број 7001

⁹⁰ SEMII-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Институт за полупроводничка опрема и материјали)

7009	Огледала од стакло, врамени или неврамени, вклучувајќи и ретровизори	Производство од материјали од тар. број 7001
7010	Балони, шишиња, тегли, лонци, фиоли, ампули и други контејнери, од стакло, за транспорт или пакување на стоки; тегли од стакло за конзервирање; затки, поклопки и други затворачи од стакло	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабриката цена на производот
7013	Производи од стакло од видови што се употребуваат за на маса, во кујна, за тоалетни цели, во канцеларии, производи за внатрешна декорација или за слични цели (освен оние од тар. број 7010 или 7018)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабричката цена на производот или Рачно декорирање (со исклучок на свилопечат) на рачно дувани стаклени производи, под услов вредноста на рачно дуваните стаклени производи да не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 7019	Производи (освен предиво) од стаклени влакна	Производство од: - необоени иверки, пасма, предиво или деланки, или - стаклена волна
ex Глава 71	Природни или одгледувани бисери, бесценети или полубесценети камења, благородни метали, метали платинирани со благородни метали и производи од нив; имитации на накит; метални пари; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7101	Природни или одгледувани бисери, сортирани и привремено нанижани заради полесен транспорт	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на

		производот
ex 7102, ex 7103 и ex 7104	Обработени скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички и реконструирани)	Производство од необработени скапоцени или полускапоцени камења
7106, 7108 и 7110	Благородни метали:	
	- Необработени	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 7106, 7108 и 7110
		или
		Електролитичка, термичка или хемиска сепарација на благородни метали од тар. број 7106, 7108 или 7110
		или
		Легирање на благородни метали од тар. број 7106, 7108 или 7110 еден со друг или со неблагородни метали
	- Полуобработени или во форма на прав	Производство од необработени благородни метали
ex 7107, ex 7109 и ex 7111	Метали прекриени со благородни метали, полуобработени	Производство од метали прекриени со благородни метали, необработени
7116	Предмети од природни или одгледувани бисери, од бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконструирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7117	Имитации на накит	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
		или
		Производство од делови од неблагородни метали, непреслечени ниту покриени со благородни метали, под услов вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex Глава 72	Железо и челик; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот

7207	Полупроизводи од железо или нелегиран челик	Производство од материјали од тар. број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205
7208 до 7216	Рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми, исечоци од железо или нелегиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206
7217	Жица од железо или нелегиран челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7207
ex 7218, 7219 до 7222	Полупроизводи, рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми и исечоци од недрџосувачки челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7218
7223	Ладно добиена жица од недрџосувачки челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7218
ex 7224, 7225 до 7228	Полупроизводи, рамно валани производи, топло валани шипки и прачки, во неправилно намотани макари; аглести профили, форми и исечоци од друг легиран челик; шупливи шипки и прачки за дупчење, од легиран или нелегиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206, 7218 или 7224
7229	Жица од други легирани челици	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7224
ex Глава 73	Производи од железо или челик; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7301	Лимени столбови	Производство од материјали од тар. број 7206
7302	Делови за изградба на железнички и трамвајски колосеци, од железо или челик: шини, шини водилки и запчести шини, свртнички јазичиња, срцишта, потегачки стапови и други делови од свртници, прагови, врскички, шински столици, клинови на шински столици, подложни плочки, прицврсни плочки, дистантни прачки и стапови, други делови специјално конструирани за поставување на шини	Производство од материјали од тар. број 7206

7304, 7305 и 7306	Цевки и шупливи профили од железо (освен од леано железо) или челик	Производство од материјали од тар. број 7206, 7207, 7218 или 7224
ex 7307	Прибор за цевки од недрфосувачки челик (ISO X5 CrNiMo 1712) што се состои од неколку дела	Обликување, дупчење, провлекување, отточување и обработка со насочен млаз на ковани метални плочи чија вредност не надминува 35% од фабричката цена на производот
7308	Конструкции (освен монтажни згради од тар. број 9406) и делови од конструкции (на пример, мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни скелети, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, прозорски капаци, огради и столбови), од железо или челик; лимови, прачки, профили, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат заварени аглести профили, форми и секции од тар. број 7301
ex 7315	Синцири против лизгање	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 7315 не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex Глава 74	Бакар и производи од бакар; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7401	Бакренец; цемент бакар (преципитат на бакар)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
7402	Нерафиниран бакар; бакарни аноди за електролитичка рафинација	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
7403	Рафиниран бакар и легури на бакар, сурови: - Рафиниран бакар	Производство во кое сите употребени материјали се

		распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
	- Легури на бакар и рафиниран бакар што содржат други елементи	Производство од рафиниран бакар, необработен, или отпадоци или остатоци од бакар
7404	Отпадоци и остатоци од бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
7405	Предлегури на бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 75	Никел и производи од никел; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7501 до 7503	Никелов камен-мате, синтероксида на никел и други меѓупроизводи на металургијата на никел; необработен никел, отпадоци и остатоци од никел	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 76	Алуминиум и производи од алуминиум, освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7601	Необработен алуминиум	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот

		или Производство со термичка или електролитичка постапка од нелегиран алуминиум или отпадоци и остатоци од него
7602	Отпадоци и остатоци, од алуминиум	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7616	Производи од алуминиум, освен газа, платно, решетки, мрежи, огради, ткаенини за зајакнување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица и проширен метал на алуминиум	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица или проширен метал на алуминиум, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
Глава 77	Резервирана за можна употреба во ХС во иднина	
ex Глава 78	Олово и производи од олово; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7801	Сурово олово:	
	- Рафинирано олово	Производство од олово во "прачки" или "работно" олово
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7802

7802	Отпадоци и остатоци од олово	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 79	Цинк и производи од цинк; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
7901	Цинк, суров	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7902
7902	Отпадоци и остатоци, од цинк	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 80	Калај и производи од калај; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
8001	Калај, суров	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 8002
8002 и 8007	Отпадоци и остатоци од калај; други производи од калај	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот.
Глава 81	Други прости метали; кермети; производи од нив:	

	- Други прости метали, обработени; производи од нив	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали што се распоредуваат во ист тар. број како и производот не надминува 50% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 82	Алати, ножарски производи, лажици и виљушки, од прости метали; нивни делови од прости метали; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
8206	Алат од два или повеќе тар. броеви од 8202 до 8205, во сетови за продажба на мало	Производство во кое сите употребени материјали не се распоредуваат во тар. број 8202 до 8205. Меѓутоа, алатите од тар. број 8202 до 8205 може да се вклучат во сетот под услов нивната вредност да не надминува 15% од фабричката цена на сетот
8207	Изменлив алат за рачни алатки, со или без механички погон, или за алатни машини (на пример, за пресување, ковање, втиснување, просечување, нарежување или врежување на навои, дупчење и проширување на отвори со стружење, повлекување, глодање), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метал, и алат за дупчење на карпи или земја	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
8208	Ножев и сечила за машини или за механички направи	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 8211	Ножев со сечила, незабени или не (вклучувајќи и градинарски ножев) освен ножев од тар. број 8208	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат сечила за

		ножеви и рачки од прости метали	
8214	Други ножарски производи (на пример, машини за стрижење, месарски или кујнски сатари, ножеви за сецкање и ситнење месо, ножеви за хартија); сетови и направи за маникир или педикир (вклучувајќи и турпии за нокти	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали	
8215	Лажници, виљушки, црпалки, лажници за пена, лопатки за сервирање слатки, ножеви за риба, ножеви за путер, штипки за шеќер и сличен кујнски или трпезен прибор	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали	
ex Глава 83	Разни производи од прости метали; освен за:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
ex 8302	Други окови, прибор и слично, производи за згради и автоматски затворачи за врати	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8302, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричката цена на производот	
ex 8306	Статуети и други орнаменти од прости метали	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8306 под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричката цена на производот	
ex Глава 84	Нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди; нивни делови; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

ex 8401	Нуклеарни горивни елементи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот ⁹¹	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8402	Котли за производство на водена или друга пареа (освен котли за централно греење со топла вода кои можат да произведат пареа со низок притисок); котли за прегреана вода	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8403 и ex 8404	Котли за централно греење, освен од оние од тар. број 8402 и помошни уреди за котли за централно греење	Производство во кое сите употребени материјали не се распоредуваат во тар. број 8403 или 8404	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
8406	Турбини на водена и друга пареа	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8407	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на свеќички, со неизменично или вртежно движење на клипот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8408	Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош на компресија (дизел или полу-дизел мотори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8409	Делови погодни исклучително или главно за мотори од тар. број 8407 или 8408	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8411	Турбо-млазни мотори, турбо-пропелери и други гасни турбини	Производство: - од материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на

⁹¹ Ова правило ќе се применува до 31 декември 2005 година.

		- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	производот
8412	Други погонски машини и мотори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex 8413	Пумпи за потиснување со ротационо движење	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
ex 8414	Индустриски вентилатори, дувалки и слично	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за менување на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; тоplotни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали кои не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот

		од домашно потекло	
ex 8419	Машини за индустријата за производство на дрво, хартиена маса и картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8420	Каландери или други машини за валање, освен за метали или стакло, и валјаци за нив	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8423	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броене или контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8425 до 8428	Машини за дигање, манипулација, товарење или истовар	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

8429	Булдожери, англодозери, гредери, порамнувачи, скрепери, багери, натоварувачи со лопата, машини за набивање и друмски валјаци, самоодни		
	- Валјаци за патишта	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
	-Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8430	Други машини за рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење земја, минерали или руди; макари и машини за вадење шипови; снежни плугови и дувалки за снег	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 е употребена само до 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 8431	Делови погодни за употреба исклучително или главно со валјаци за патишта	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8439	Машини за производство на целулоза од влакнести целулозни материјали или машини за производство или довршување на хартија или картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во ист	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

		тар. број како и производот се употребени само до 25% од фабричката цена на производот	
8441	Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот се употребени само до 25% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8444 до 8447	Машини од овие тар. броеви за употреба во текстилната индустрија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex 8448	Помошни машини за употреба со машини од тар. број 8444 и 8445	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8452	Машини за шиене, освен машините за прошивање на книги од тар. број 8440; мебел, постаменти и капацита специјално предвидени за машини за шиене; игли за машини за шиене: - Машини за шиене (пришивање само со увод) со глави чија тежина не надминува 16 кг без мотор или 17 кг со мотор - Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, - вредноста на материјалите што не се од домашно потекло, употребени при составувањето на главата (без мотор) не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло, и - употребените механизми за затегнување на конецот, за цик-цак и кроше се од домашно потекло Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не	

		надминува 40% од фабричката цена на производот	
8456 до 8466	Алатни машини и машини и нивни делови и прибор од тар. број 8456 до 8466	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8469 до 8472	Канцелариски машини (на пример, машини за пишување, за сметање, за автоматска обработка на податоци, за умножување, за сортирање)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8480	Калапници за леарници на метали; моделни плочи; модели за калапи; калапи за метал (освен калапи за ин-готи), метални карбиди, стакло, минерални материјали, гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
8482	Топчести или тркалачки лежишта	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8484	Заптивки или слични врски со метални листови комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви на метал; сетови на заптивки или слични врски, различни по составот на материјалот, во кесиња, обвивки или слични пакувања; механички жигови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8485	Делови на машини, без електрични приклучоци, изолатори, калеми, контакти или други електрични делови, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex Глава 85	Електрични машини и опрема и нивни делови; апарати за снимање или репродукција на звук, телевизиски апарати за снимање или репродукција на слики и звук, и делови и прибор за овие производи;	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

	освен:	надминува 40% од фабричката цена на производот	
8501	Електромотори и електрични генератори (освен генераторски агрегати)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8503 е употребена само до 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8502	Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори (претворувачи)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8501 или 8503, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 8504	Уреди за напојување со електрична енергија за машини за автоматска обработка на податоци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex 8518	Микрофони и нивни стативи; звучници, немонтирани или монтирани во звучни кутии; аудиофреквенциски електрични засилувачи, електрични комплекти за засилување на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8519	Грамофони, со и без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден уред за снимање на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

		- вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	
8520	Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8522	Делови и прибор на апарати погодни за употреба само или главно со апаратите од тар. броеви 8519 до 8521	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8523	Подготвени неснимени подлоги за звучни снимања или снимања на други феномени, освен производите од Глава 37	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8524	Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37: - Матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	

	- Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8523, се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8525	Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери; дигитални камери	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8527	Приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија или радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во исто кукиште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8528	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не

	снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори	надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	надминува 25% од фабричката цена на производот
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. броеви 8525 до 8528: - Погодни за употреба исклучително или главно за апарати за снимање или репродукција на слика - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производство, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8535 и 8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за правење спој со или во електрични струјни кола	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8537	Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други основи, опремени со два или повеќе апарати од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и нумеричко управувани апарати, освен апарати за вклучување и исклучување од тар. број	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

	8517	фабричката цена на производот	
ex 8541	Дiodи, транзистори и слични полупроводнички елементи, освен полупроводнички плочки се уште неисечени во чипови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е опфатен производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8542	Електронски интегрирани кола и микро-склопови	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8541 или 8542, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
8544	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8545	Јаглени електроди, јаглени четкички, јаглен за сијалици, јаглен за батерии и други производи од графит или друг јаглен, со или без метали, за електрични цели	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8546	Електрични изолатори од кој и да е материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8547	Изолациски делови за електрични машини, уреди или опрема, изработени во целост од изолационен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од	

	материјал или само со помали компоненти од метал (на пример, чаури со навој), вградени за време на пресувањето исклучително заради спојување, освен изолаторите од тар. број 8546; цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали обложени со изолационен материјал	фабричката цена на производот	
8548	Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и електрични акумулатори; потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори; електрични делови на машини или апарати, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex Глава 86	Железнички или трамвајски локомотиви, шински возила и нивни делови; железнички или трамвајски шински склопови, прибор и нивни делови, механичка (вклучувајќи и електромеханичка) сигнална опрема за сообраќај од сите видови; освен за:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8608	Железнички или трамвајски шински склопови и прибор; механичка (вклучувајќи и електромеханичка) опрема за сигнализација, сигурност, контрола или командување со сообраќајот на железница, трамваи, друмови, внатрешни водни патишта, паркиралишта, пристанишни инсталации или аеродроми; нивни делови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex Глава 87	Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови и прибор; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8709	Самоодни работни колички (автокари) без уреди за дигање или манипулација, што се користат во фабрики, складови, пристаништа или на аеродроми за превоз на стоки на кратки растојанија; влечни	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

	возила (освен оние од тар. број 8701), што се користат на пероните на железничките станици; делови на наведените возила	употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
8710	Тенкови и други оклопни борбени моторни возила, вклучувајќи и опремени со вооружување, и нивни делови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8711	Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) велосипеди и слични возила со помошен мотор, со бочна приколка или без бочна приколка; бочни приколки: - Со клипен ротационен мотор со внатрешно согорување со зафатнина на цилиндрите: - до 50 см³	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 20% од фабричката цена на производот
	- Над 50 см³	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од

		фабричката цена на производот, и	фабричката цена на производот
		- вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	
ex 8712	Велосипеди без топчести лежишта	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 8714	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8715	Бибешки колички и нивни делови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
8716	Приколки и полуприколки; други возила, несамоодни; нивни делови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex Глава 88	Воздухоплови, космички летала, и нивни делови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex 8804	Ротошути	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 8804	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
8805	Опрема за лансирање воздухоплови; палубни запирачи на авиони или слична опрема; земски тренежери за летање; делови на наведените производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

Глава 89	Бродови, чамци и пловечки конструкции	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се употребуваат бродски трупови од тар. број 8906	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
ex Глава 90	Оптички фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински или хируршки инструменти и апарати; нивни апарати; нивни делови и прибор; освен:	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9001	Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви елементи од оптички необработено стакло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9002	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или на апарати, освен такви елементи од оптички необработено стакло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9004	Очила, и слични производи корективни, заштитни или други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex 9005	Дурбини (со еден и со два објектива), други оптички телескопи, и нивни постаменти, освен астрономски рефрактори и нивни постаменти	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

		употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	
ex 9006	Фотографски апарати (освен кинематографски камери); фотографски флеш-апарати, флеш-сијалици, освен флеш-сијалици со електрично напојување	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9007	Кинематографски камери и проектори, вклучувајќи ги и оние со вградени апарати за снимање или репродукција на звук	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9011	Оптички микроскоп, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија или микропроектија	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 9014	Други навигациони	Производство во кое	

	инструменти и апарати	вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9015	Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; далномери	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9016	Ваги со осетливост до пет центиграми, вклучувајќи ги и оние со тегови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9017	Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример, апарати за скицирање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држат в рака (на пр, мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9018	Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот:		
	- Стоматолошки столчиња со вградена стоматолошка опрема или стоматолошки плукалници	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 9018	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
	- Други	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот

		производот	
9019	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
9020	Други апарати за дишење и гас-маски, освен заштитни маски без механички делови и изменливи филтри	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричката цена на производот
9024	Машини и апарати за испитување на тврдост, цврстина на кинење или збивање, еластичност или на други механички својства на материјалите (на пр, на метали, дрво, текстил, хартија, пластична маса)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9025	Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можности за регистрирање	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или на други променливи големини на течностите или на гасовите (на пример, мерачи на протекот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на количеството на топлотата), освен инструментите и апаратите од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9027	Инструменти и апарати за физички или хемиски анализи (на пример, полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и апарати за	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	

	мерење или контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон или слично; инструменти и апарати за калориметриски, акустични или фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и експозиметри); микротоми		
9028	Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и мерачи за нивно баждарење:		
	- Делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
	- Други	Производство во кое:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
		- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и	
		- вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјалисо потекло	
9029	Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично; покажувачи на брзината и тахиметри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стробоскопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9030	Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за мерење или контрола на електрични големина, исклучувајќи ги мерачите од тар. број 9028; инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рендгенски, космички или други јонизирачки зрачења	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспомнати нигу опфатени на друго место во	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од	

	оваа глава; проектори на профили	фабричката цена на производот	
9032	Инструменти и апарати за автоматска регулација или управување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9033	Делови и прибор (непомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава) за машини, уреди, инструменти или апарати од Глава 90	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
ex Глава 91	Часовници и нивни делови; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
9105	Други часовници (освен часовници со механизам за лични часовници)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9109	Други механизми за часовници, комплетни и составени	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9110	Комплетни механизми за часовници (лични или други), несоставени или делумно составени (механизми во сетови); некомплетни механизми за часовници (лични или други) составени; груби механизми за часовници (лични или други)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот, и - во кое, во рамките на горенаведеното ограничување, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 9114 се користат единствено до вредноста од 10% од фабричката цена на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот

		производот	
9111	Кутии за лични часовници и делови од кутии	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9112	Кутии за куќни, канцелариски и слични часовници и кутии од сличен вид за други производи од оваа глава, и делови од кутии	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричката цена на производот
9113	Ремени, гривни за рачни часовници, и делови за ремени и гривни - Од неблагородни метали, никлувани или нениклувани, или преслечени со благороден метал - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
Глава 92	Музички инструменти; делови и прибор за овие производи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот	
Глава 93	Оружје и муниција; нивни делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
Глава 94	Мебел, постелнина, матраци, носачи на матраци, перници и слични полнети производи; ламби и други светлечки тела, на друго место споменати или опфатени; осветлени знаци,	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот

	осветлени плочки со имиња и слично; монтажни згради; освен:		
ex 9401 и ex 9403	Мебел од благородни метали што содржи неполнет памучен материјал со тежина од 300 гр/м ² или помалку	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Производство од памучен материјал што е веќе изработен во форма готова за употреба во тар. број 9401 или 9403, под услов: - неговата вредност да не надминува 25% од фабричката цена на производот, и - сите други употребени материјали да бидат од домашно потекло и да не се распоредуваат во тар. број 9401 или 9403	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричката цена на производот
9405	Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори и нивни делови, на друго место неспомнати ниту опфатени; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор, и нивни делови на друго место неспомнати ниту опфатени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
9406	Монтажни згради	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	
ex Глава 95	Играчки, реквизити за друштвени игри и спорт; нивни делови и прибор; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	
9503	Други играчки; смалени модели и слични модели за игра, вклучувајќи и со погон; загатки од сите видови	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот	

ex 9506	Палки за голф и нивни делови	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, за правење на глави на палките за голф може да се користат грубо обликувани парчиња
ex Глава 96	Разни производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 9601 и ex 9602	Производи од материјали од животинско, растително или минерално потекло за резбарење	Производство од "обработени" материјали за резбарење од истиот тар. број
ex 9603	Метли и четки (освен метли од шибје и слично и четки од крзно од куна или верверица), механички направи за чистење на под што се држат в рака, без мотор, влошки и валјааци за бојадисување, бришачи за подови со сунѓер и мопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
9605	Патни сетови (несесери) за лична тоалета, шиене или за чистење на чевли или облека	Секој предмет во сетот мора да го задоволува правилото кое би се применувало врз него до колку тој не е вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се вклучат и предмети што не се со потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од фабричката цена на сетот
9606	Копчиња, копци, копчиња за пресвлекување и други делови од овие производи; недовршени копчиња	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
9608	Пенкала; фломастери и маркери со врв од филц или од друг порозен материјал; налив пера и слични пера; пера за копирање; патент-моливи; држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки; делови (вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените производи, освен оние од	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, во истиот тар.број можат да бидат употребени перца или перодришки

тар. број 9609

9612	Ленти за машини за пишување или слични ленти, натовени со печатрска боја или поинаку подготвени за давање на отпечатоци, вклучувајќи и на калемии или во патрони; перничина за жигови, натовени или ненаатовени, со или без кутија	Производство: - од материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричката цена на производот
ex 9613	Запалки со пиезо-палење	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 9613 не надминува 30% од фабричката цена на производот
ex 9614	Лулиња за пушење и глави од лулиња	Производство од грубо оформени парчиња
Глава 97	Предмети на уметноста, на колекции и старини	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот

“АНЕКС IV”

Изјава во фактурата

Изјавите во фактурата, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени во согласност со фусотите. Сепак, фусотите не треба да бидат репродуцирани.

Македонска верзија:

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинска дозвола бр.....⁽¹⁾) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи имаат преференцијално потекло ⁽²⁾.

Шпанска верзија

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ..⁽ⁱ⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽ⁱⁱ⁾.

Чешка верзија

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Данска верзија

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Германска верзија :

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Естонска верзија

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Грчка верзија

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησικής καταγωγής ...⁽²⁾.

Англиска верзија:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Француска верзија

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Италијанска верзија

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Латвиска верзија

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Литванска верзија

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (multinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Унгарска верзија

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Малтешка верзија

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Холанска верзија

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Полска верзија

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Португалска верзија

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Словенска верзија

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Словачка верзија

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Финска верзија

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeltuun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Шведска верзија

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

.....⁽³⁾
(Место и датум)

.....⁽⁴⁾
(Потпис на извозникот; името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означено со јасни букви)

-
- ⁽¹⁾ Кога изјавата во фактура е направена од страна на одобрен извозник, бројот на овластувањето на одобриениот извозник мора да биде вметнат на ова место. Ако изјавата во фактура не е направена од страна на овластен извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно.
- ⁽²⁾ Потеклото на производите мора да биде означено. Кога изјавата на фактурата се однесува во целина или делумно на производи со потекло од Цеута и Мелила, извозникот мора, во документот за кој се прави декларацијата, да гизначи јасно со симболот “СМ”
- ⁽³⁾ Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ.
- ⁽⁴⁾ Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, тогаш нема потреба од наведување на името на потписникот.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.